

Службен весник

на Република Македонија

Број 6

15 јануари 2016, петок

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
231. Закон за дополнување на Законот за трговските друштва	3	236. Закон за изменување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија	15
232. Закон за изменување и дополнување на Законот за иновациската дејност.....	3	237. Закон за изменување на Законот за спортот.....	15
233. Закон за задолжување на Република Македонија со втор дел од заем кај Европската инвестициона банка по финансискиот договор за Проектот за изградба на автопатот на Коридор X на делницата Демир Капија-Смоквица	10	238. Закон за дополнување на Законот за судска служба	16
234. Закон за изменување и дополнување на Законот за субвенционирање на станбен кредит.....	11	239. Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика	16
235. Закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија.....	14	240. Одлука за давање согласност за именување на Почесен конзул на Руската Федерација во Република Македонија, со седиште во Охрид	18
		241. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Белорусија во Република Македонија, со седиште во Скопје.....	18

	Стр.		Стр.
242. Одлука за давање согласност за именување на Почесен конзул на Црна Гора во Република Македонија, со седиште во Штип.....	18	252. Програма за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2016 година ..	21
243. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Црна Гора во Република Македонија, со седиште во Штип	18	253. Програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2016 година	24
244. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Руската Федерација во Република Македонија, со седиште во Охрид.....	18	254. Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година ...	29
245. Одлука за давање согласност за именување на Почесен конзул на Република Белорусија во Република Македонија, со седиште во Скопје.....	19	255. Национална годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2016 година.....	38
246. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Австрија, со седиште во Еисенштад, Бургенланд	19	256. Одлука за избор на судии поротници на Апелационен суд Гостивар	67
247. Одлука за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичко планска документација.....	19	257. Решение од Судски совет на Република Македонија	67
248. Одлука за давање на трајно користење недвижни ствари на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје	19	258. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	68
249. Одлука за давање согласност на Програмата за работа и Финансискиот план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија за 2016 година.....	20	259. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	68
250. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Австрија, со седиште во Еисенштад, Бургенланд	20	Меѓународни договори	
251. Програма за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2016 година	20	1. Закон за ратификација на Договорот за економска соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Социјалистичка Република Виетнам.....	1
		2. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за соработка во областа на образованието и науката.	18
		Огласен дел	1-40

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

231.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за трговските друштва, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 јануари 2016 година.

Бр. 08-265/1 Претседател
13 јануари 2016 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

Член 1

Во Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 и 88/15), во членот 197 по ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:

„(8) Ставот (7) на овој член, не се применува на содружниците со статус орган на државна управа и фондови основани од државата, кои стекнале удел во друштвото врз основа на закон.“

Член 2

Се овластува Законодавно-правната Комисија при Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за трговските друштва.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SHOQËRI
TREGTARE

Neni 1

Нë Ligjin për shoqëri tregtare ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14 dhe 88/15) në nenin 197 pas paragrafit (7) shtohet paragraf i ri (8), si vijon:

“(8) Paragrafi (7) i këtij neni, nuk zbatohet për bashkëpronarët me status organ i administratës shtetërore dhe fonde të themeluara nga shteti, të cilat kanë fituar pjesëmarrje në shoqërinë në bazë të ligjit.“

Neni 2

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për shoqëri tregtare.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

232.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИНОВАЦИСКАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за иновациската дејност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 јануари 2016 година.

Бр. 08-268/1 Претседател
13 јануари 2016 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ИНОВАЦИСКАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 79/13, 137/13, 41/14 и 44/15), во членот 3 точката 21. се менува и гласи:

„„Приходи (ројалти)“ е надоместок кој го добива Фондот за иновации и технолошки развој по основ на реализација на проекти за иновации или трансфер на технологии, а чиј развој го финансирал Фондот за иновации и технолошки развој, во согласност со договор за финансирање.“

Член 2

Насловот пред членот 6 се менува и гласи:
„Комитет за иновации и претприемништво“.

Член 3

Во членот 6 став 1 зборовите: „претприемчивост и иновации за следење на развојот и комерцијалната експлоатација на иновациите“, се заменуваат со зборовите: „иновации и претприемништво“.

Член 4

Во членот 8 став 1 зборовите: „Секторот за иновации, конкурентност и претприемчивост за следење на развојот и комерцијалната експлоатација на иновациите (во натамошниот текст: Секторот)“ се заменуваат со зборовите: „Одделението за иновации и претприемништво (во натамошниот текст: Одделението)“.

Член 5

Во членот 10 став 1 се менува и гласи:

„Деловно-технолошки инкубатор е субјект за давање на инфраструктурна поддршка на иновациона дејност кој обезбедува поддршка на работењето на претпријатијата и кој го забрзува успешниот развој на стартап претпријатијата преку обезбедување на претприемачите со низа на потребни ресурси и услуги. Овие услуги се најчесто развиени од страна на менаџментот на инкубаторот и се нудат во рамки на самиот инкубатор и преку неговата мрежа на контакти. Деловно-технолошкиот инкубатор дава услуги на физички лица или стартап претпријатија и го покрива периодот од креирање на идеја, почеток со работа на претпријатието и најмногу првите три години од неговиот развој.“

Член 6

Во членот 11 став 1 се менува и гласи:

„Деловно-технолошки акцелератор е субјект за давање на инфраструктурна поддршка на иновациона дејност кој го забрзува успешниот раст на стартап претпријатијата во нивната рана фаза на развој преку обезбедување на претприемачите со низа на потребни ресурси и услуги, а пред се преку инвестирање и стекнување на сопственост во истите, со цел раст на стартап претпријатијата на национално или глобално ниво.“

Во ставот 2 зборовите: „односно од почетокот на разработка на деловната идеја до денот на основањето и почетното дејствување на стартап претпријатието“ се бришат.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„По исклучок од ставот 2 на овој член периодот на нудење на услугите на деловно-технолошкиот акцелератор може да биде и подолг од шест месеци во случај на инвестирање во стартап претпријатие.“

Член 7

Членот 20 се менува и гласи:

„За средствата кои се доделуваат врз основа на овој закон се применуваат одредбите од прописите од областа за контрола на државна помош.“

Член 8

Во членот 23 став 1 алинеја 3 зборовите: „идентификациски податоци за субјектот/тите на кои им се одобрени средства, програмите, проектите и другите активности во областа на иновационата дејност кои Фондот ги финансира, како и потребните и достапните финансиски средства за нивна реализација,“ се бришат.

По алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи:

„- основа Фонд за еквити и мезанин инвестиции,“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Заради подигнување на јавната свест за значењето на иновационата дејност во Република Македонија, промовирање на инструментите за поддршка, како и зајакнување на односите со јавноста, Фондот може да организира канцеларии.“

Член 9

Во членот 24 алинеја 1 се менува и гласи:

„доделување на финансиски средства за иновационски проекти за раст на новоосновани трговски друштва, стартап и спин-оф претпријатија,“

По алинејата 2 се додаваат три нови алинеи 3, 4 и 5, кои гласат:

„доделување на кофинансирани грантови за трансфер на технологии со цел поголема конкурентност на микро, мали и средни претпријатија,

- поттикнување на воспоставување или раст на деловно-технолошки акцелератори преку доделување на кофинансирани грантови,

- доделување на техничка помош за микро, мали и средни претпријатија,“

Во алинејата 3 која станува алинеја 6 зборовите: „гаранции за инвеститорите „се заменуваат со зборовите: „преку шеми за коинвестирање со инвеститори и инвестициски фондови“

Алинејата 4 која станува алинеја 7 се менува и гласи:

„- инвестирање на средства со цел поддршка на постojни и формирање на нови приватни фондови со проспект или стратегија за инвестирање во претпријатија кои се во согласност со предметот на работа и надлежностите на Фондот.“

Член 10

Во членот 25 став 1 алинеја 5 по зборот „акцелератори“ се додаваат зборовите: „и инкубатори“.

Во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со запирка.

Во алинејата 6 запирката на крајот на реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 7, која гласи:

„- шеми за коинвестирање со инвеститори и инвестициски фондови.“

Ставот 2 се менува и гласи:

„Фондот доделува средства преку објавен јавен конкурс, а врз основа на следниве критериуми:

1. За инструментите: Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва стартап и спин-оф, Кофинансирани грантови и условни заеми за комерцијализација на иновации и техничка помош:

- степен на иновативност,
- квалитет на проектот,
- капацитет на проектниот тим,
- потенцијал на пазарот и
- влијание.

2. За инструментот Кофинансирани грантови за трансфер на технологии:

- соработка,
- технолошко подобрување,
- квалитет на проектот,
- капацитет на проектниот тим,
- потенцијал на пазарот,
- влијание и
- процедури за обезбедување на квалитет, стандардизација и сертификација.

3. За инструментите Кофинансирани грантови за основање, работа и инвестиции на деловно-технолошки акцелератори и инкубатори и мезанин и еквити инвестиции:

- профил на менаџерскиот тим и на човечките ресурси,

- квалитет на проектот,
- институциски капацитети и одржливост,
- финансиски параметри и
- релевантност на буџетот.“

Во ставот 3 бројот „9“ се заменува со бројот „17“.

Во ставот 4 бројот „3“ се заменува со бројот „4“.

Во ставот 7 зборовите: „видот на постапката“ и зборовите: „и неговата сложеност, како и потребното време за прибирање на податоци и изработка на евалуацијата и мислењето“ се бришат.

Во ставот 9 по зборот „образование“ се додава сврзникот „и“, а зборовите: „и неформално образование“ се бришат.

Во ставот 12 алинеите 3 и 4 се бришат.

Во ставот 16 зборовите: „за кое има поднесено барање и ги исполнува условите од став 12 на овој член“ се бришат.

Ставот 18 се брише.

Ставот 19 станува став 18.

Ставот 20 кој станува став 19 се менува и гласи:

„Поблиските критериуми за доделување на средства од ставот 2 на овој член и начинот за доделување на средства, содржината на јавниот конкурс за доделување на средства, начинот на евалуација на поднесените пријави, начинот на промоција и други процедури поврзани со доделување на средства од инструментите на Фондот ги пропишува Фондот, по претходна согласност на Владата.“

Ставот 21 станува став 20.

Член 11

По членот 25 се додава нов наслов и нов член 25-а, кои- гласат:

„Ревизија на спроведени проекти

Член 25-а

Фондот врши следење и евалуација на проектите за кои има доделено средства, со цел за развој на претприемачко општество во Република Македонија.

При евалуација и одлучување за проектите од ставот 1 на овој член, Фондот може да ангажира стручни лица за ревизија од Регистарот на стручни лица за ревизија од соодветната област од ставот 14 на овој член да направат евалуација и дадат стручно мислење.

Стручното лице за ревизија е должно да го разгледа материјалот, да изврши теренска посета кај корисникот на средства од Фондот и да достави извештај и стручно мислење во рок од 14 работни дена од денот на добивањето на поканата од Фондот.

Во прилог на своето мислење, стручното лице за ревизија доставува изјава под целосна морална, материјална и кривична одговорност дека мислењето е изработено стручно и совесно, во согласност со правилата на науката и струката, етичките норми и професионалните стандарди.

Стручните лица за ревизија имаат право на надоместок за направената евалуација и даденото стручно мислење кој е на товар на Фондот во износ кој се утврдува со тарифник што го донесува Управниот одбор на Фондот, а по претходна согласност од Владата на Република Македонија.

Висината на надоместокот од ставот 5 на овој член се утврдува според проценетата вредност на договорот.

Начинот на вклучување и работа на стручните лица за ревизија во работата на Фондот и давањето на стручно мислење се уредува со правилник кој го донесува Управниот одбор на Фондот.

Фондот воспоставува и води електронски Регистар на стручни лица за ревизија кои му помагаат при евалуацијата и давањето на стручно мислење. Лични податоци на стручните лица за ревизија кои ќе бидат евидентирани во Регистарот на стручни лица за ревизија се име и презиме, датум и место на раѓање, државјанство, адреса на живеење, контакт телефон, електронска адреса, област на специјализација, податоци за завршено образование, работно искуство. Рокот на чување на личните податоци е три години сметано од денот на известувањето за бришење од Регистарот на стручни лица за ревизија.

За запишување во Регистарот на стручни лица за ревизија Фондот објавува јавен повик во кој се утврдуваат областите на специјализација, условите за избор, начинот на поднесување на пријавите, потребната документација за докажување на исполнетоста на условите за избор и други елементи кои ги утврдува Управниот одбор на Фондот.

За да се запише во Регистарот на стручни лица, лицето треба да ги исполнува следниве услови:

- да има најмалку високо образование од соодветната област,
- да има познавање на англискиот јазик и

- да има најмалку седум години работно искуство во соодветната област за која е поднесено барањето.

Меѓународното искуство во областа на специјализација и искуството во спроведување на длабинска анализа ќе се смета за предност при запишувањето во Регистарот на стручни лица за ревизија.

Директорот на Фондот формира Комисија за избор на стручни лица за ревизија и донесува одлука за избор и запишување на стручни лица за ревизија во Регистарот.

Пред склучување на договорот со стручните лица за ревизија и нивно запишување во Регистарот на стручни лица за ревизија, Комисијата за избор на стручни лица може да спроведе дополнителна проверка и интервјуа со пријавените кандидати.

Стручните лица за ревизија се запишуваат во Регистарот на стручни лица за ревизија по области на специјализација кои ги утврдува Управниот одбор на Фондот.

Едно лице може да биде запишано во Регистарот на стручни лица во повеќе области на специјализација.

Фондот ќе го избрише лицето од Регистарот на стручни лица за ревизија доколку:

- тоа само го побара,
- даде нестручно мислење, односно истото го изготви спротивно на правилата на науката и струката, професионалните стандарди и прописите за спречување судир на интереси,
- лицето не достави мислење по добиените материјали во рокот од ставот 4 на овој член или
- поради смрт на лицето.

Начинот на водење на Регистарот на запишување и бришење на стручните лица за ревизија се утврдува со правилник кој го донесува Управниот одбор на Фондот.

Лицата кои се запишани во Регистарот на стручни лица не може да бидат запишани во Регистарот за стручни лица за ревизија.“

Член 12

Во членот 26 алинеја 4 зборовите: „од комерцијализација на иновација“ се бришат.

Во алинејата 5 зборовите: „а стекнати со вложувања во развојот на иновациите, преку инструментот еквити и мезанин инвестиции“, се бришат.

Член 13

Во членот 28 алинеја 2 се менува и гласи:

„утврдува периодична и годишна сметка и ревизорски извештај,“

По алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:

„- донесува финансиски план,“.

Член 14

Во членот 30 став 4 се менува и гласи:

„Три члена на Управниот одбор се именуваат за период од две години, а четири члена се именуваат за период од три години, со цел да се задржи континуитетот на работа на Управниот одбор. Времетраењето на мандатот на секој од членовите на Управниот одбор го опременува Владата во актот за именување.“

Ставот 6 се менува и гласи:

„Управниот одбор ги врши следниве работи:

- ја следи реализацијата на програмите на Фондот,
- го следи редовното работење на Фондот,
- донесува Статут на Фондот,
- ги донесува краткорочната и среднорочната програма за работа, финансискиот план и годишниот извештај за работењето на Фондот кои ги поднесува на согласност до Владата,

- ја одобрува годишната сметка и ревизорскиот извештај на Фондот,
- го усвојува извештајот на директорот за реализација на програмата на Фондот,
- разгледува прашања, извештаи, информации и други материјали во врска со состојбите и проблемите од инвестициска дејност,
- учествува во утврдување на развојот на иновационата дејност и работата на Комитетот за иновации и претприемништво,
- му дава согласност на директорот за уредување на организацискиот систем на внатрешната контрола,
- избира овластен ревизор,
- одлучува за организирање на канцеларии на Фондот, нивниот број, локации и престанок, по предлог на директорот на Фондот,
- му дава согласност на директорот да ги утврди општите услови на работење,
- распишува јавен оглас за избор на директор на Фондот,
- дава претходно мислење за избори разрешување на директорот на Фондот и
- одлучува и за други прашања согласно со овој закон и Статутот на Фондот.“

Член 15

Во членот 31 став 4 се менува и гласи:

„Два члена на Комитетот се именуваат за период од две години, три члена на Комитетот се именуваат за период од три години, со цел да се задржи континуитетот на работа на Комитетот. Времетраењето на мандатот на секој од членовите на Комитетот го определува Владата.“

Во ставот 5 зборовите: „два состанока“ се заменуваат со зборовите: „еден состанок“.

Во ставот 6 зборовите: „за работата во“ се заменуваат со зборовите: „по евалуација на предлог проекти, подготовка и учество на седници на“, зборовите: „врз основа на присуството на седниците на Комитетот“ се бришат и зборовите: „аеродромот во државата“ се заменуваат со зборот „аеродром“.

Во ставот 9 зборовите: „еден месец“ се заменуваат со зборовите: „90 дена“.

По ставот 9 се додава нов став 10, кој гласи:

„Членовите на Комитетот донесуваат конечна одлука за финансирање по пат на гласање. Конечната одлука за финансирање се носи со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Комитетот.“

Ставовите 10 и 11 стануваат ставови 11 и 12.

Член 16

Во членот 32 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Рокот за пријавување на јавниот оглас од ставот 1 на овој член не може да биде пократок од 30 дена од денот на објавувањето во дневните весници.“

Ставовите 3, 4 и 5 стануваат ставови 4, 5 и 6.

Член 17

Во членот 33 став 1 по зборовите: „оглас за“ се додаваат зборовите: „избор на“.

Член 18

Во членот 34 став 1 се менува и гласи:

„Директорот на Фондот во рамките на своите права и обврски утврдени со овој закон:

- раководи со Фондот и го претставува и застапува Фондот пред трети лица,
- се грижи за реализацијата на програмите на Фондот,

- се грижи за редовното работење на Фондот,
- ги предлага основите на годишната и среднорочната програмата за работа и презема мерки за нивно спроведување,

- предлага до Управниот одбор општи акти за организација, систематизација и други општи акти поврзани со работата на Фондот,

- предлага до Управниот одбор организирање на канцеларии на Фондот, нивниот број, локации и престанок,

- предлага друштво за ревизија до Управниот одбор врз основа на спроведена јавна набавка,

- доставува извештај за реализација на програмата на Фондот за изминатата година до Управниот одбор,

- доставува извештај за работата на Фондот за изминатата година до Управниот одбор,

- доставува предлог финансиски план за годината која следи и Годишна програма до Управниот одбор,

- доставува предлог за уредување на организацискиот систем на внатрешна контрола до Управниот одбор,

- организира и обезбедува законито и ефикасно извршување на работите од делокругот на Фондот и е одговорен за законитоста во работата на Фондот,

- поднесува на Управниот одбор извештаи и анализи за прашања од делокругот на Фондот и дава предлози за решавање на прашања за кои одлучува Управниот одбор,

- се грижи за извршување на донесените одлуки, насоки и заклучоци на Управниот одбор на Фондот,

- ја организира и координира работата на вработените во Фондот и одлучува за остварување на нивните права и обврски од работен однос, согласно со законите и другите прописи од работните односи и колективните договори,

- основа комисии и други работни тела за прашања од негова надлежност,

- учествува во работата на Комитетот за иновации и претприемништво без право на глас и

- врши и други работи кои со закон, статутот и другите општи акти кои се во негова надлежност.“

Член 19

Во членот 37 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

„Средствата за плата, додатоци на плата и другите надоместоци на вработените во Фондот се утврдени со годишниот финансиски план на Фондот и истите мора да се во висина приближна со платите во финансискиот сектор во Република Македонија.“

„Начинот на утврдување на основната плата и на додатоците на плата на вработените во Фондот и вредноста на бодот на основната плата ја уредува Управниот одбор на Фондот по претходна согласност на Владата.“

Член 20

Во членот 44 став 2 се менува и гласи:

„Инвестирањето на средствата од страна на Фондот е во форма на вложување на капитал во постоечки приватен фонд или за формирање на приватен фонд, но не повеќе од една третина од вкупната големина на приватниот фонд.“

Член 21

Подзаконските прописи утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 22

Стручните лица за ревизија утврдени во членот 25-а од овој закон ќе вршат евалуација на проектите доделени согласно со Законот за иновациска дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 79/13, 137/13, 41/14 и 44/15).

Член 23

Започнатите постапки за доделување на средства за инструментите за поддршка до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се завршат според одредбите од овој закон.

Член 24

Со денот на влегување во сила на овој закон Комитетот за претприемчивост и иновации за следење на развојот и комерцијалната експлоатација на иновациите продолжува да работи како Комитет за иновации и претприемништво.

Член 25

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за иновациската дејност.

Член 26

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а одредбите на членот 19 од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 септември 2016 година.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR VEPRIMTARI INOVATIVE

Neni 1

Në Ligjin për veprimtari inovative („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 79/13, 137/13, 41/14 dhe 44/15), në nenin 3 pika 21 ndryshohet si vijon:

“„Të hyra (rojalti)“ është kompensim të cilin e merr Fondi për inovacione dhe zhvillim teknologjik në bazë të realizimit të projekteve për inovacione ose transfer të teknologjive, kurse zhvillimin e të cilave e ka financuar Fondi për inovacione dhe zhvillim teknologjik, në pajtim me marrëveshje për financim.”

Neni 2

Titulli para nenit 6 ndryshohet si vijon:
“Komiteti për inovacione dhe sipërmarrësi”

Neni 3

Në nenin 6 në paragrafin 1 fjalët: “sipërmarrësi dhe inovacione për përcjellje të zhvillimit dhe eksplotimit komercial të inovacioneve”, zëvendësohen me fjalët: “inovacione dhe sipërmarrësi”.

Neni 4

Në nenin 8 në paragrafin 1 fjalët: “Sektori për inovacione, konkurrencë dhe sipërmarrësi për përcjelljen e zhvillimit dhe eksplotimit komercial të inovacioneve (në tekstin e mëtejme: Sektori)” zëvendësohen me fjalët: “Seksioni për inovacione dhe sipërmarrësi (në tekstin e mëtejme: Seksioni)”.

Neni 5

Në nenin 10 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:
“Inkubator teknologjiko-afarist është subjekt për dhënie të përkrahjes për veprimtarinë inovative që siguron mbështetjen e punës së ndërmarrjeve dhe që përshejton zhvillimin e suksesshëm të start-ap ndërmarrjeve nëpërmjet sigurimit të sipërmarrësve me një varg të resurseve të

nevojshme dhe shërbimeve. Këto shërbime më së shpeshti janë të zhvilluara nga ana e menaxhmentit të inkubatorit dhe ofrohen në suaza të vetë inkubatorit dhe nëpërmjet rrjetit të tij të kontakteve. Inkubatori teknologjiko-afarist jep shërbime për personat fizikë ose start ap ndërmarrjeve dhe e mbulon periudhën prej krijimit të idesë, fillimit me punë të ndërmarrjes dhe më së shumti tre vitet e para nga zhvillimi i saj.”

Neni 6

Në nenin 11 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

“Akseleratori teknologjiko-afarist është subjekt për dhënie e mbështetjes infrastrukture të veprimtarisë inovative që e përshejton rritjen e suksesshme të start-ap ndërmarrjeve në fazën e tyre të hershme të zhvillimit nëpërmjet sigurimit të sipërmarrësve me varg të resurseve të nevojshme dhe shërbimeve, kurse para se gjithash nëpërmjet investimeve dhe fitimit të pronësisë në të njëjtat, me qëllim të rritjes së start-ap ndërmarrjeve në nivel nacional ose global.”

Në paragrafin 2 fjalët: “përkatësisht nga fillimi i përpunimit të idesë afariste deri në ditën e themelimit dhe veprimtari fillestar të start-ap ndërmarrjes” shlyhen.

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

“Me përjashtim të paragrafit 2 të këtij neni periudha e ofrimit të shërbimeve të akseleratorit teknologjiko-afarist mund të jetë edhe më gjatë se gjashtë muaj në rast të investimit në start-ap ndërmarrje.”

Neni 7

Neni 20 ndryshohet si vijon:

“Për mjetet të cilat akordohen në bazë të këtij ligji aplikohen dispozitat nga sfera për kontroll të ndihmës shtetërore.”

Neni 8

Në nenin 23 paragrafi 1 në alinenë 3 fjalët: “të dhëna identifikuese për subjektin/tet të cilëve u janë aprovuar mjete, programet, projektet dhe aktivitetet tjera në fushën e veprimtarisë inovative të cilat Fondi i financon, si dhe mjetet e nevojshme dhe të arritshme financiare për realizimin e tyre,” shlyhen.

Pas alinesë 4 shtohet aline e re 5, si vijon:

“-themelon Fond për ekuiti dhe mezanin investime,”

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

“Për shkak të ngritjes së vetëdijes publike për rëndësinë e veprimtarisë inovative në Republikën e Maqedonisë, promovim të instrumenteve për përkrahje, si dhe përförim të marrëdhënieve me publikun, Fondi mund të organizon zyra.”

Neni 9

Në nenin 24 alineja 1 ndryshohet si vijon:

“ndarje të mjeteve financiare për projekte inovative për rritje të shoqërive të sapothemeluara tregtare, start ap dhe spin of ndërmarrjeve,”

Pas alinesë 2 shtohen tri aline të reja 3, 4 dhe 5, si vijojnë:

“-ndarje të granteve të kofinancuara për transfer të teknologjive me qëllim të konkurrencës më të madhe të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme,

- stimulim të vendosjes ose rritjes së akseleratorëve teknologjiko-afaristë nëpërmjet ndarjes së granteve të kofinancuara,

- ndarje të ndihmës teknike për ndërmarrje mikro, të vogla dhe të mesme,”

Në alinenë 3 që bëhet aline 6 fjalët: “garanci për investitorët” zëvendësohen me fjalët: “nëpërmjet skemave për koinvestim me investitorër dhe fonde investuese”.

Alineja 4 që bëhet alineja 7 ndryshohet si vijon:
 “investim të mjeteve me qëllim të përkrahjes së fondeve ekzistuese dhe formimin e fondeve të reja private me prospekt ose strategji për investim në ndërmarrje të cilat janë në pajtim me lëndën e punës dhe kompetencat e Fondit.”

Neni 10

Në nenin 25 paragrafi 1 në alinenë 5 pas fjalës “akseleratorë” shtohen fjalët: “dhe inkubatorë”.

Në alinenë 5 lidhëza “dhe” zëvendësohet me presje.

Në alinenë 6 presja në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “dhe” dhe shtohet aline e re 7, si vijon:

“skema për koinvestim me investitorë dhe fonde investuese.”

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

“Fondi ndan mjete nëpërmjet konkursit publik të shpallur, në bazë të kriterëve në vijim:

1. Për instrumentet: Grante të kofinancuara për shoqëri tregtare të sapothemeluara start up dhe spin of, Grante të kofinancuara dhe hua të kushtëzuara për komercializim të inovacioneve dhe ndihmë teknike:

- shkallë e inovacionit,
- cilësi e projektit,
- kapacitet i ekipit të projektit,
- potencial i tregut dhe
- ndikim.

2. Për instrumentin Grante të kofinancuara për transfer të teknologjive:

- bashkëpunim,
- përmirësim teknologjik,
- cilësi e projektit,
- kapacitet i ekipit të projektit,
- potencial i tregut,
- ndikim dhe

- procedura për sigurim të cilësisë, standardizim dhe certifikim.

3. Për instrumentet Grante të kofinancuara për themelim, punë dhe investime të akseleratorëve dhe inkubatorëve teknologjiko-afaristë dhe Mezanin dhe ekuiti investime:

- profil i ekipit menaxherial dhe të resurseve njerëzore,
- cilësi e projektit,
- kapacitete institucionale dhe qëndrueshmëri,
- parametra financiarë dhe
- relevancë e buxhetit.”

Në paragrafin 3 numri “9” zëvendësohet me numrin “17”.

Në paragrafin 4 numri “3” zëvendësohet me numrin “4”.

Në paragrafin 7 fjalët: “lloji i procedurës” dhe fjalët: “dhe kompleksiteti i vet, si dhe koha e duhur për grumbullimin e të dhënave dhe përpunimin e evaluimit dhe mendimit” shlyhen.

Në paragrafin 9 pas fjalës “arsim” shtohet lidhëza “dhe”, kurse fjalët: “dhe arsimim joformal” shlyhen.

Në paragrafin 12 alinetë 3 dhe 4 shlyhen.

Në paragrafin 16 “për çfarë ka parashtruar kërkesë dhe i plotëson kushtet nga paragrafi (12) i këtij neni” shlyhen.

Paragrafi 18 shlyhet.

Paragrafi 19 bëhet paragrafi 18.

Paragrafi 20 që bëhet paragrafi 19 ndryshohet si vijon:

“Kriteret më të përafërta për ndarjen e mjeteve nga paragrafi 2 i këtij neni dhe mënyrën për ndarjen e mjeteve, përmbajtjen e konkursit publik për ndarjen e mjeteve, mënyrën e vlerësimit të fletëparaqitjeve të parashtruara, mënyrën e promovimit dhe procedurat tjera në lidhje me akordimin e mjeteve nga instrumentet e Fondit i përcakton Fondi, me pëlqim paraprak të Qeverisë.”

Paragrafi (21) bëhet paragrafi (20).

Neni 11

Pas nenit 25 shtohet titull i ri dhe nen i ri 25-a, si në vijim:

“Revizioni i projekteve të zbatuara

Neni 25-a

Fondi bën përcjelljen dhe evaluimin e projekteve për të cilat ka ndarë mjete, me qëllim të zhvillimit të shoqërisë sipërmarrëse në Republikën e Maqedonisë.

Gjatë evaluimit dhe vendosjes për projektet nga paragrafi 1 i këtij neni, Fondi mund të angazhojë persona profesionalë për revizion nga Regjistri i personave profesionalë për revizion nga sfera përkatëse nga paragrafi 14 i këtij neni, të bëjnë vlerësim dhe të japin mendim profesional.

Personi profesional për revizion është i obliguar ta shqyrtojë materialin, të kryejë vizitë në terren të shfrytëzuesi i mjeteve të Fondit dhe të parashtrorë raport dhe mendim profesional në afat prej 14 ditëve të punës nga dita e marrjes së ftesës nga Fondi.

Në shtojcë të mendimit të vet, personi profesional për revizion parashtron deklaratë me përgjegjësi të plotë morale, materiale dhe penale se mendimi është përpiluar në mënyrë profesionale dhe të ndërgjegjshme, në pajtim me rregullat e shkencës dhe profesionit, normave etike dhe standardeve profesionale.

Personat profesionalë për revizion kanë të drejtë kompensimi për vlerësimin dhe mendimin e dhënë profesional që është në ngarkim të Fondit në shumë që përcaktohet me listën tarifore të cilën e miraton Këshilli drejtues i Fondit, kurse me pëlqim paraprak të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

Lartësia e kompensimit nga paragrafi 5 i këtij neni përcaktohet sipas vlerës së përcaktuar të marrëveshjes.

Mënyra e përfshirjes dhe punës së personave profesionalë për revizion në punën e Fondit dhe dhënia e mendimit profesional rregullohet me rregullore të cilën e miraton Këshilli drejtues i Fondit.

Fondi themelon dhe mban Regjistrin elektronik të personave profesionalë për revizion të cilët e ndihmojnë gjatë evaluimit dhe dhënies së mendimit profesional. Të dhëna personale të personave profesionalë për revizion të cilat do të evidentohen në Regjistrin e personave profesionalë për revizion janë: emri dhe mbiemri, data dhe vendlindja, shtetësia, adresa e jetesës, telefoni për kontakt, adresa elektronike, fusha e specializimit, të dhëna për arsim të mbaruar, përvojë pune. Afati i ruajtjes së të dhënave personale është tre vjet duke llogaritur nga dita e njoftimit për shlyerje nga Regjistri i personave profesionalë për revizion.

Për regjistrim në Regjistrin e personave profesionalë për revizion Fondi shpall konkurs publik në të cilin përcaktohen fushat e specializimit, kushtet për zgjedhje, mënyra e parashtrimit të paraqitjeve, dokumentacioni i duhur për konfirmimin se në tërësi plotësohen kushtet për zgjedhje dhe elemente tjera të cilat i cakton Këshilli drejtues i Fondit.

Për t'u regjistruar në Regjistrin e personave profesionalë, personi duhet t'i plotësojë kushtet në vijim:

- të ketë së paku arsim të lartë nga sfera përkatëse,
- ta njohë gjuhën angleze dhe

- të ketë së paku shtatë vjet përvojë pune në sferën përkatëse për të cilën është parashtruar kërkesa.

Përvoja ndërkombëtare në fushën e specializimit dhe përvojës në zbatimin e analizës së thellë do të konsiderohet si përparësi gjatë regjistrimit në Regjistrin e personave profesionalë për revizion.

Drejtori i Fondit formon Komision për zgjedhjen e personave profesionalë për revizion dhe miraton vendim për zgjedhje dhe regjistrim të personave profesionalë në Regjistrin.

Para nënshkrimit të marrëveshjes me personat profesionalë për revizion dhe regjistrimin e tyre në Regjistrin e personave profesionalë për revizion, Komisioni për zgjedhje të personave profesionalë mund të zbatojë kontroll shtesë dhe intervista me kandidatët e paraqitur.

Personat profesionalë për revizion regjistrohen në Regjistrin e personave profesionalë për revizion sipas fushave të specializimit të cilat i përcakton Këshilli drejtues i Fondit.

Një person mund të jetë i regjistruar në Regjistrin e personave profesionalë në më shumë sfera të specializimit.

Fondi do ta shlyejë personin nga Regjistri i personave profesionalë për revizion nëse:

- vetë e kërkon këtë,
- jep mendim joprofesional, përkatësisht të njëjtin e përpilon në kundërshtim me rregullat e shkencës dhe profesionit, standardeve profesionale dhe rregullave për parandalimin e konfliktit të interesave,
- personi nuk dërgon mendim për materialet e pranuar në afatin nga paragrafi (4) i këtij neni ose
- për shkak të vdekjes së personit.

Mënyra e mbajtjes së Regjistrit të regjistrimit dhe shlyerjes së personave profesionalë për revizion përcaktohet me rregullore të cilën e miraton Këshilli drejtues i Fondit.

Personat të cilët janë të regjistruar në Regjistrin e personave profesionalë nuk mund të jenë të regjistruar në Regjistrin për persona profesionalë për revizion.

Neni 12

Në nenin 26 në alinenë 4 fjalët: "prej komercializimit të inovacionit" shlyhen.

Në alinenë 5 fjalët: "kurse të fituara me investime në zhvillimin e inovacioneve, nëpërmjet instrumentit ekuiti dhe mezanin investimeve," shlyhen.

Neni 13

Në nenin 28 alineja 2 ndryshohet si vijon:
"përcakton llogari periodike dhe vjetore dhe raport të revizionit,".

Pas alinesë 2 shtohet aline e re 3, si vijon:

"-miraton plan financiar,".

Neni 14

Në nenin 30 paragrafi 4 ndryshohet si vijon:

"Tre anëtarë të Këshillit drejtues emërohen për periudhë prej dy viteve, kurse katë anëtarë emërohen për periudhë prej tre viteve, me qëllim që të mbahet vazhdimësia e punës së Këshillit drejtues. Kohëzgjatjen e mandatit të secilit prej anëtarëve të Këshillit drejtues e përcakton Qeveria në aktin për emërim."

Paragrafi 6 ndryshohet si vijon:

- "Këshilli drejtues i kryen punët në vijim:
- e përcjell realizimin e programeve të Fondit,
 - e përcjell punën e rregullt të fondit,
 - miraton Statut të Fondit,
 - e miraton programin afatshkurtër dhe afatmesëm për punë, planin financiar dhe raportin vjetor për punën e Fondit të cilat i parashtron me pëlqim të Qeverisë,
 - e miraton llogarinë vjetore dhe raportin e revizionit të Fondit,
 - e miraton raportin e drejtorit për realizim të programit të Fondit,
 - shqyrton çështje, raporte, informata dhe materiale tjera në lidhje me gjendjet dhe problemet nga veprimtaria investuese,
 - merr pjesë në përcaktimin e zhvillimit të veprimtarisë inovative dhe punën e Komitetit për inovacione dhe sipërmarrësi,
 - i jep pëlqim drejtorit për rregullimin e sistemit organizativ të kontrollit të brendshëm,

- zgjedh revizor të autorizuar,
- vendos për organizim të zyrave të Fondit, numrin e tyre, lokacionet dhe shuarjen, me propozim të drejtorit të Fondit.

- i jep pëlqim drejtorit që t'i përcaktojë kushtet e përgjithshme për punë,

- shpallje të konkursit publik për zgjedhje të drejtorit të Fondit,

- jep mendim paraprak për zgjedhje dhe shkarkim të drejtorit të Fondit dhe

- vendos edhe për çështje tjera në pajtim me këtë ligj dhe Statutin e Fondit."

Neni 15

Në nenin 31 paragrafi 4 ndryshohet si vijon:

"Dy anëtarë të Komitetit emërohen për periudhë prej dy viteve, tre anëtarë të Komitetit emërohen për periudhë prej tre viteve, me qëllim që të mbahet kontinuiteti i punës së Komitetit. Kohëzgjatjen e mandatit të secilit prej anëtarëve të Komitetit e përcakton Qeveria."

Në paragrafin 5 fjalët: "dy takime" zëvendësohen me fjalët: "një takim".

Në paragrafin 6 fjalët: "për punë në" zëvendësohen me fjalët: "pas evaluimit të pilot projekteve, përgatitje dhe pjesëmarrje në mbledhje të", fjalët: "në bazë të pjesëmarrjes në mbledhjet e Komitetit" shlyhen dhe fjalët: "aeroporti në shtet" zëvendësohen me fjalën "aeroport".

Në paragrafin 9 fjalët: "një muaj" zëvendësohen me fjalët: "90 ditë".

Pas paragrafit 9 shtohet paragraf i ri 10, si vijon:

"Anëtarët e Komitetit miratojnë vendim përfundimtar për financim nëpërmjet votimit. Vendimi përfundimtar për financim miratohet me shumicë të votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të Komitetit."

Paragrafët 10 dhe 11 bëhen paragrafë 11 dhe 12.

Neni 16

Në nenin 32 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 si vijon:

"Afati për paraqitjen në konkursin publik nga paragrafi (1) i këtij neni nuk mund të jetë më i shkurtër se 30 ditë nga dita e publikimit në gazetata ditore."

Paragrafët 3, 4 dhe 5 bëhen paragrafët 4, 5 dhe 6.

Neni 17

Në nenin 33 në paragrafin 1 pas fjalëve: "konkurs për" shtohen fjalët: "zgjedhje të".

Neni 18

Në nenin 34 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"Drejtori i Fondit në suazat e të drejtave dhe obligimeve të veta të caktuara me këtë ligj:

- udhëheq me Fondin dhe e përfaqëson dhe prezanton Fondin para personave të tretë,
- kujdeset për realizimin e programeve të Fondit,
- kujdeset për punën e rregullt të Fondit,
- i propozon bazat e programit vjetor dhe afatmesëm për punë dhe ndërmerr masa për zbatimin e tyre,
- propozon te Këshilli drejtues akte të përgjithshme për organizim, sistematizim dhe akte tjera të përgjithshme të lidhura me punën e Fondit,
- propozon te Këshilli drejtues organizim të zyrave të Fondit, numrin e tyre, lokacionet dhe shuarjen,
- propozon shoqëri për revizion te Këshilli drejtues të bazuar në furnizimin publik,
- parashtron raport për realizimin e programit të Fondit për vitin e kaluar në Këshillin drejtues,
- parashtron raport për punën e Fondit për vitin e kaluar në Këshillin drejtues,
- parashtron propozim-plan financiar për vitin që vijon dhe Program vjetor te Këshilli Drejtues,

- парашترون пропозим për rregullim të sistemit organizativ të kontrollit të brendshëm të Кëshilli drejtues,
- organizon dhe siguron kryerje ligjore dhe efikase të punëve nga fushëveprimi i Fondit dhe është përgjegjës për ligjshmërinë në punën e Fondit,
- Кëshillit drejtues i parashtron raporte dhe analiza për çështje nga fushëveprimi i Fondit dhe jep propozime për zgjidhjen e çështjeve për të cilat vendos Кëshilli drejtues,
- kujdeset për zbatimin e vendimeve, udhëzimeve dhe konkluzioneve të miratuara të Кëshillit drejtues të Fondit,
- e organizon dhe koordinon punën e të punësuarve në Fondin dhe vendos për realizimin e të drejtave dhe obligimeve të tyre të marrëdhënies së punës, në pajtim me ligjet dhe rregullat tjera të marrëdhënies të punës dhe marrëveshjeve kolektive,
- themelon komisione dhe trupa tjerë punues për çështje nga kompetenca e vet,
- merr pjesë në punën e Komitetit për inovacione dhe sipërmarrësi pa të drejtë të votës dhe
- kryen edhe punë tjera të cilat me ligj, statutin dhe aktet tjera të përgjithshme të cilat janë në kompetencë të vet."

Neni 19

Нë nenin 37 pas параграфит 2 сhtohen dy параграфет të rinj 3 dhe 4, si vijojнë:

"Мжетет për pagë, сhtojка të pagës dhe компенсime tjera të të punësuarve në Фонданë пërcактуар ме планин вјетор финансиар të Фондит dhe të нјѣтат доemos duhet të jenë нѣ лартеси të пѣрафѣрт ме pagat нѣ секторин финансиар нѣ Републикѣн е Македонисѣ."

Мѣнурѣн е пѣрцактимит të pagës themelore dhe të сhtojcave të pagës сѣ të пунѣсuarve нѣ Фонд dhe влерѣн е пикѣс сѣ pagës themelore e rregullon Кѣшхилли drejtues i Фондит pas пѣлqимит паракрак të Qeverisѣ."

Neni 20

Нѣ nenin 44 параграфи 2 ндрышohet si vijon:

"Инвестици нѣ мјетеве nga ana e Фондит ѣсhtѣ нѣ formѣ тѣ инвестици нѣ капиталит нѣ фонд екзистуес приват ose пѣр формимин е фондит приват, пор jo мѣ тѣпѣр се нјѣ е трета е маdhѣсисѣ сѣ пѣргјитхшме тѣ фондит приват."

Neni 21

Регулат нѣнлигјоре тѣ пѣрцактуара ме кѣтѣ лигј до тѣ миратohen нѣ афат прѣј 90 дѣтѣве nga дѣта е hyrjes нѣ fuqi тѣ кѣтј лигј.

Neni 22

Personat професионалѣ пѣр ревизион тѣ пѣрцактуар нѣ nenin 25-a тѣ кѣтј лигјит до тѣ бѣјнѣ evaluim тѣ projekteve тѣ ndara нѣ пажтим ме Лигјин пѣр веprimtari inovative ("Gazeta Zyrtare e Republikѣс сѣ Македонисѣ" numѣр 79/13, 137/13, 41/14 dhe 44/15).

Neni 23

Procedurat е filluara пѣр ndarjen е мјетеве пѣр instrumentet пѣр мѣсhtетје deri нѣ дѣтѣн е hyrjes нѣ fuqi тѣ кѣтј лигј до тѣ пѣрfundohen sipas dispozitave тѣ кѣтј лигј.

Neni 24

Me дѣтѣн е hyrjes нѣ fuqi тѣ кѣтј лигј Komiteti пѣр sipѣрмarrѣси dhe inovacione пѣр пѣрцѣллен е zhvillimit dhe експлоатимит комерциал тѣ inovacioneve vazhdon тѣ пунојѣ си Komitet пѣр inovacione dhe sipѣрмarrѣси.

Neni 25

Autorizohet Komisioni Juridik Лигјвѣнѣс i Kuvendit тѣ Републикѣс сѣ Македонисѣ тѣ пѣрцактојѣ текст тѣ spastruar тѣ Лигјит пѣр веprimtari inovative.

Neni 26

Кѣ лигј hyn нѣ fuqi нѣ дѣтѣн е tetѣ nga дѣта е botimit нѣ "Gazetѣн Zyrtare тѣ Републикѣс сѣ Македонисѣ", kurse dispozitat е nenit 19 тѣ кѣтј лигј до тѣ fillojnѣ тѣ зbatohen nga 1 сhtatori 2016.

233.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ВТОР ДЕЛ ОД ЗАЕМ КАЈ ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ПО ФИНАНСИСКИОТ ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА АВТОПАТОТ НА КОРИДОР X НА ДЕЛНИЦАТА ДЕМИР КАПИЈА - СМОКВИЦА

Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија со втор дел од заем кај Европската инвестициона банка по финансискиот договор за Проектот за изградба на автопатот на Коридор X на Делницата Демир Капија-Смоквица,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јануари 2016 година.

Бр. 08-281/1
14 јануари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ВТОР ДЕЛ ОД ЗАЕМ КАЈ ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ПО ФИНАНСИСКИОТ ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА АВТОПАТОТ НА КОРИДОР X НА ДЕЛНИЦАТА ДЕМИР КАПИЈА-СМОКВИЦА

Член 1

Република Македонија се задолжува кај Европската инвестициона банка со заем во износ од 35.000.000 евра, како национално кофинансирање наменето за реализација на Проектот за изградба на автопатот на Коридор X на делницата Демир Капија-Смоквица, кој делумно се финансира преку Инструментот за претпристапна помош-ИПА на Европската унија.

Член 2

Условите и начинот на користење на заемот од членот 1 од овој закон, се утврдуваат со Финансискиот договор за Проектот за изградба на автопатот на Коридор X на делницата Демир Капија-Смоквица, кој ќе се склучи меѓу Република Македонија и Европската инвестициона банка.

Во име на Република Македонија, Финансискиот договор од ставот 1 на овој член ќе го потпише министерот за финансии.

Член 3

Заемот од членот 1 од овој закон ќе се повлекува во најмногу три транши.

Рокот за отплата на секоја транша од заемот може да изнесува од најмалку четири години до најмногу 25 години од датумот на повлекување на траншата, со вклучен грејс период кој може да биде меѓу 60 дена и седум години од датумот на повлекување на траншата.

Рокот за отплата на заемот ќе се одреди за секоја транша, одделно, на денот на доставувањето на барањето за повлекување на средствата од заемот од страна на Министерството за финансии.

Траншата може да се отплати и еднократно на ден кој е меѓу три и 15 години од денот на повлекувањето на траншата.

Член 4

Каматната стапка ќе се одредува за секоја транша од заемот одделно, на денот на доставувањето на барањето за повлекување на средствата од заемот од страна на Министерството за финансии, во зависност од тоа која каматна стапка е поповолна за Република Македонија (фиксна или варијабилна).

Член 5

Проектот ќе го спроведува Оперативната структура составена од Министерството за финансии-Сектор за централно финансирање и склучување на договори, Министерството за транспорт и врски и Јавното претпријатие за државни патишта.

Член 6

Република Македонија заемот од членот 1 од овој закон, ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македонија.

Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NGARKIM TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË ME PJESËN E DYTË TË HUAS TE BANKA INVESTUESE EVROPIANE SIPAS MARRËVESHJES FINANCIARE PËR PROJEKTIN PËR NDERTIM TË AUTOSTRADËS SË KORRIDORIT X NË AKSIN RRUGOR DEMIR KAPI-SMOKVICË

Neni 1

Republika e Maqedonisë ngarkohet te Banka Investuese Evropiane me hua në shumë prej 35.000.000 eurosh, si kofinancim nacional i dedikuar për realizimin e Projektit për ndërtimin e autostradës së Korridorit X, në aksin rrugor Demir Kapi-Smokvicë, që pjesërisht do të financohet nëpërmjet Instrumentit për ndihmë paraaderuese-IPA të Bashkimit Evropian.

Neni 2

Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huas nga neni 1 i këtij ligji, përcaktohen me Marrëveshje financiare për Projektin për ndërtimin e autostradës së Korridorit X, në aksin rrugor Demir Kapi-Smokvicë, që do të lidhet ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Bankës Investuese Evropiane.

Në emër të Republikës së Maqedonisë, Marrëveshjen financiare nga paragrafi 1 i këtij neni do ta nënshkruajë ministri i Financave.

Neni 3

Huaja nga neni 1 i këtij ligji, do të tërhiqet në më së shumti tri transhe.

Afati i pagesës së çdo transheje të huas mund të jetë prej së paku katër vitesh deri në më së shumti 25 vjet nga data e tërheqjes së transhesë, me grejs periudhë të përfshirë që mund të jetë ndërmjet 60 ditësh dhe shtatë vitesh nga data e tërheqjes së transhesë.

Afati i pagesës së huas do të caktohet për çdo transhe veç e veç, në ditën e dorëzimit të kërkesës për tërheqjen e mjeteve të huas nga Ministria e Financave.

Transheja mund të paguhet edhe në mënyrë të njëhershme në ditën që është ndërmjet tre dhe 15 vitesh nga dita e tërheqjes së transhesë.

Neni 4

Shkalla e kamatës do të përcaktohet për çdo transhe të huas veç e veç, në ditën e dorëzimit të kërkesës për tërheqjen e mjeteve të huas nga Ministria e Financave, varësisht se cila shkallë e kamatës është më e volitshme për Republikën e Maqedonisë (fikse ose variabile).

Neni 5

Projektin do ta realizojë Struktura operative e Ministrisë së Financave-Sektori për financim qendror dhe lidhje të marrëveshjeve, Ministria e Transportit dhe Lidhjeve dhe Ndërmarrja Publike e Rrugëve Shtetërore.

Neni 6

Republika e Maqedonisë huan nga neni 1 i këtij ligji, do ta paguajë nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

234.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА СТАНБЕН КРЕДИТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за субвенционирање на станбен кредит, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јануари 2016 година.

Бр. 08-282/1
14 јануари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА СТАНБЕН КРЕДИТ

Член 1

Во Законот за субвенционирање на станбен кредит („Службен весник на Република Македонија“ број 158/11, 24/13, 43/14 и 109/14), во членот 5 став (1) алинеја 3 по зборот „наследство“ се додаваат зборовите: „или дар“.

Алинејата 4 се менува и гласи:

„- имал во негова сопственост, во сопственост или заедничка сопственост со брачниот другар или во сопственост на брачниот другар само еден стан на територијата на Република Македонија кој го продал во период од најмногу три години до денот на аплицирање за добивање на субвенциониран станбен кредит заради купување на поголем стан или изградба/купување на нова поголема кука за потребите на сопственото домување.“

Алинејата 5 се менува и гласи:

„- имал во негова сопственост, во сопственост или заедничка сопственост со брачниот другар или во сопственост на брачниот другар само една кука на територијата на Република Македонија која ја продал во период од најмногу три години до денот на аплицирање за добивање на субвенциониран станбен кредит заради купување на нов поголем стан или заради купување/изградба на нова поголема кука или ја руши заради изградба на нова поголема кука за потребите на сопственото домување.“

Алинејата 10 се менува и гласи:

„- има дадено изјава заверена на нотар дека нема да го издава станот, односно куката под закуп, дека нема дополнително да ја оптовари недвижноста со хипотека и дека нема да го отуѓи станот, односно куката купена или изградена со средства од субвенционираниот кредит од членот 9 став (1) алинеи 1 и 2 и ставот (2) алинеја 2 од овој закон во период од првите пет години од започнување со исплатата на кредитот, односно во период од првите 12 години од започнување со исплатата на кредитот во случајот од членот 9 став (2) алинеја 1 од овој закон.“

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Во случај кога продажбата на станот/куката на барателот на субвенциониран станбен кредит е во тек, а барателот ги исполнува другите услови за добивање субвенциониран станбен кредит, тогаш со известување Министерството за финансии му укажува до завршувањето на купопродажбата на станот/куката, односно до доставувањето на потврда од Агенцијата за катастар на недвижности за промена на сопственоста на недвижната ствар и доказ дека е платен данокот на промет на недвижности, односно дека недвижноста е ослободена од плаќање данок, нема да се стави во електронскиот систем за избор на корисници на субвенциониран станбен кредит, а по нивното доставување се утврдува исполнетоста на сите услови за добивање субвенциониран станбен кредит во моментот на одлучување за одобрување на субвенцијата.“

Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (4), (5), (6) и (7).

Во ставот (7) кој станува став (8) зборовите: „ставовите (4) и (6)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (5) и (7)“.

Член 2

Членот 9 се менува и гласи:

(1) Кредитот што физичкото лице го зема од деловната банка за купување на стан или изградба/купување на кука се субвенционира со средства од Буџетот на Република Македонија, на начин што од буџетот на Министерството за финансии се плаќа:

- половина од месечниот ануитет во првите пет години од неговата отплата за купување нов стан, односно 75% од месечниот ануитет во првите пет години од неговата отплата за изградба/купување на нова кука или

- половина од учеството за станот кое не смее да надмине 25% од максималната субвенционирана вредност на станбениот кредит т.е. не повеќе од 6.250 евра во денарска противвредност, односно 75% од учество-

то за куката кое не смее да надмине 25% од максималната субвенционирана вредност на станбениот кредит т.е. не повеќе од 9.375 евра во денарска противвредност.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, во случај кога кредитот од деловната банка за изградба/купување на кука го зема физичко лице до и со наполнети 35 години возраст, односно физичко лице кое е во брачна заедница во која барем едниот брачен другар е на возраст до и со наполнети 35 години, се субвенционира со средства од Буџетот на Република Македонија, на начин што од буџетот на Министерството за финансии се плаќа:

- 80% од месечниот ануитет во првите осум години и 50% од месечниот ануитет во следните три години од неговата отплата за изградба или купување на нова кука или

- целосниот износ на учеството за изградба или купување на нова кука, кој не смее да надмине 25% од максималната субвенционирана вредност на станбениот кредит, односно не повеќе од 12.500 евра во денарска противвредност.

(3) Каматната стапка на кредитот од ставот (1) алинеја 1 и ставот (2) алинеја 1 на овој член кај кој се субвенционира месечен ануитет, може да изнесува најмногу до 3,95% годишно во првите три години од отплатата на кредитот.

(4) Каматната стапка на кредитот од ставот (1) алинеја 1 и ставот (2) алинеја 1 на овој член кај кој се субвенционира месечен ануитет, определена во ставот (3) на овој член по истекот на периодот од три години, во следните две години може да изнесува најмногу до 4,44% годишно.

(5) Каматната стапка на кредитот од ставот (1) алинеја 2 и ставот (2) алинеја 2 на овој член кај кој се субвенционира учество во кредит, не може да е повисока од шестмесечен ЕУРИБОР + 4,5 процентни поени на годишно ниво, во текот на целото времетраење на отплата на кредитот.

(6) Висината на каматната стапка од ставовите (3), (4) и (5) на овој член се утврдува во договорот од членот 8 став (4) од овој закон.

(7) Средствата за субвенциониран кредит од ставот (1) алинеи 1 и 2 и ставот (2) алинеи 1 и 2 на овој член се неповратни во случај на редовна отплата на субвенционираниот кредит.

(8) Во случај на наплата на субвенционираниот кредит во постапка за присилна наплата, односно извршување, средствата за субвенциониран кредит од ставот (1) алинеи 1 и 2 и ставот (2) алинеи 1 и 2 на овој член, доспеваат за наплата заедно со субвенционираниот кредит и корисниците се должни да ги вратат веднаш на Министерството за финансии преку деловната банка.

(9) Во случај на предвремена доброволна отплата на субвенционираниот станбен кредит пред истекот на десеттата година од отплатата на кредитот, средствата за субвенциониран кредит од ставот (1) алинеја 1 и 2 и ставот (2) алинеја 2 на овој член, односно пред истекот на дванаесеттата година од отплатата на кредитот, средствата за субвенциониран кредит од ставот (2) алинеја 1 на овој член, достасуваат за наплата заедно со субвенционираниот станбен кредит и корисниците се должни да го вратат веднаш на Министерството за финансии преку деловната банка.

(10) По исклучок од ставот (7) на овој член, во случај на предвремена доброволна отплата на субвенциониран станбен кредит по истекот на десеттата година од отплатата на кредитот во случаите од ставот (1) алинеи 1 и 2 и ставот (2) алинеја 2 на овој член, односно по истекот на дванаесеттата година од отплатата на кредитот во случајот од ставот (2) алинеја 1 на овој

член, средствата за субвенциониран кредит се неповратни и корисниците не ги враќаат на Министерството за финансии преку деловната банка.“

Член 3

Во членот 11 став (2) алинеја 1 по зборовите: „алинеја 1“ се додаваат зборовите: „и став (2) алинеја 1“.

Во алинејата 2 по зборовите: „алинеја 2“ се додаваат зборовите: „и став (2) алинеја 2“.

Член 4

Во членот 13 алинеја 5 се менува и гласи:

„- забрана за корисникот на кредитот да го отуѓи станот, односно куќата купена или изградена со средства од субвенциониран станбен кредит од членот 9 став (1) алинеи 1 и 2 и став (2) алинеја 2 од овој закон во период од првите пет години од започнување со исплата на кредитот, односно во период од првите 12 години од започнување со исплата на кредитот во случај од членот 9 став (2) алинеја 1 од овој закон.“

Член 5

Во членот 14 зборовите: „членовите 13 став (1) алинеја 4 и 15 став (1)“ се менуваат со зборовите: „членот 13 став (1) алинеја 4 и членот 16“.

Член 6

Започнатите постапки за одобрување на субвенциониран станбен кредит до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе продолжат согласно со одредбите од овој закон.

Член 7

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за субвенционирање на станбен кредит.

Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

ПЕР НДРШИМИН ДНЕ ПЛОТЭСИМИН Е ЛИГИТ ПЕР СУБВЕНЦИОНИМ ТЕР КРЕДИСЕР БАНЕСОРЕ

Нени 1

Нер Лигин пер субвенционим тер кредитер банесоре ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 158/11, 24/13, 43/14 dhe 109/14), нр ненин 5, параграфи (1) алинеја 3 пас фјалер "trashëgimi" shtohen фјалер: "ose dhuratë“.

Алинеја 4 ндрйшохет си вјон:

"- ка пасур нр пронер тер тј, нр башкëпронер осер пронер тер пëрбашкëт ме башкëшортин осер нр пронер тер башкëшортит ветëм нр банесë нр територин е Републикës сë Македонисë тер цилën е ка шитур нр периодхë прер мë сë shumti тре вите дер нр дитën е апликимит пер марје тер кредитер сë субвенционуар банесоре пер блерје тер банесës мë тер мадхе осер ндëртим/блерје тер сhtëписë мë тер мадхе пер невојат тер банимит персонал“.

Алинеја 5 ндрйшохет си вјон:

"- ка пасур нр пронер тер тј, нр башкëпронер осер пронер тер пëрбашкëт ме башкëшортин осер нр пронер тер башкëшортит ветëм нр сhtëпи нр територин е Републикës сë Македонисë тер цилën е ка шитур нр периодхë прер мë сë shumti тре вите дер нр дитën е апликимит пер марје тер кредитер сë субвенционуар банесоре пер блерје тер банесës сë ре мë тер мадхе осер пер блерје/ндëртим тер сhtëписë сë ре мë тер мадхе осер е ррëнон пер шхак тер ндëртимит тер сhtëписë сë ре мë тер мадхе пер невојат е банимит персонал“.

Алинеја 10 ндрйшохет си вјон:

"- ка дхëнë декларатë тер верификуар нр нотер се нук ка та јапë банесën, перкатëсисhtë сhtëпинë ме қира, се нук до та нгаркојë нр мëнйрë плотëсуесер патундшмëринë ме гипотекë дхе се нук до та тјетëрсојë банесën, перкатëсисhtë сhtëпинë е блерë осер ндëртуар ме мјетер нга кредитер е субвенционуар нга нени 9 параграфи (1) алинеја 1 дхе 2 дхе параграфи (2) алинеја 2 тер кëtйј лигји нр периодхë прер песë вите тер пара нга фллими ме пегесë тер кредитер, перкатëсисhtë нр периодхë прер дymbëдхјетë вите е пара нга фллими ме пегесë тер кредитер нр растин нга ненин 9 параграфи (2) алинеја 1 тер кëtйј лигји.

Пас параграфит (2) сthоет параграф и ри (3) си вјон:

"(3) Нр раст ку шитја е банесës/сhtëписë тер кërкуесит тер кредитер сë субвенционуар банесоре ëсhtë нр рједхë, ндëрса кërкуесит и плотëсон куштет тјера пер марје тер кредитер сë субвенционуар банесоре, атëхер ме нјофтим тер Министрисë сë Финансаве и сугјерон дер нр пëрфундим тер шитблерјес тер банесës/сhtëписë перкатëсисhtë дер нр дорëзимит е вëртетимит нга Агјенциа пер кадастëр тер патундшмëриве пер ндрйшим тер пронëсисë тер сентит тер патундшмëм дхе дëшмисë се ëсhtë пугуар татими мби қаркуллим тер патундшмëриве перкатëсисhtë се патундшмëрия ëсhtë е лируар нга пегасер е татимит, нук мунд тер вихет нр системин електроник пер згједхје тер шфрытëзувесве тер кредитер тер субвенционуар банесоре, ндëрса пас дорëзимит тер тјер перчактоет плотëсими и тер гјитха куштеве пер марје тер кредитер сë субвенционуар банесоре нр моментин е вентосјес пер миратим тер субвенционит.“

Параграфет (3), (4), (5) дхе (6) бëхен параграфë (4), (5), (6) дхе (7).

Нер параграфин (7) и цили бëхет параграфë (8) фјалер: "параграфет (4) дхе (6)" зëвентëсохон ме фјалер: "параграфет (5) дхе (7)".

Нени 2

Нени 9 ндрйшохет си вјон:

(1) Кредитин тер цилин персонит физик е мerr нга банка афаристе пер блерје тер банесës осер ндëртим/блерје тер сhtëписë субвенционохет ме мјетер нга Буххети и Републикës сë Македонисë, нр мëнйрë қë нга буххети и Министрисë сë Финансаве пугухет:

- гјйсма е ануитетит мугор нр песë вите е пара нга пегасер е тј пер блерје тер банесës, перкатëсисhtë 75% нга ануитетит мугор нр песë вите е пара нга пегасер е тј пер ндëртим/блерје тер сhtëписë сë ре осер

- гјйсма нга пјесëмаррја пер банесës е цила нук гухон тер тејкалојë 25% нга влера максимале е субвенционуар е кредитит банесор, перкатëсисhtë јо мë шумë се 6.250 euro нр кундëрвлерë ме денарë, перкатëсисhtë 75% нга пјесëмаррја пер сhtëпинë е цила нук гухон тер тејкалојë 25% нга влера максимале е субвенционуар е кредитит банесор, перкатëсисhtë јо мë шумë се 9.375 euro нр кундëрвлерë ме денарë.

(2) Ме перјасхтим нга параграфи (1) тер кëtйј нени, нр раст кур кредитер нга банка афаристе пер ндëртим/блерје тер сhtëпи е мerr персонит физик дер дхе ме 35 вјет тер мбшхура, перкатëсисhtë персон физик и цили ëсhtë нр башкëсит фамилјарер нр тер цилën тер пактën нрјер нга башкëшортët ëсhtë нр мoshë дер дхе ме 35 вјет тер мбшхура, субвенционохет ме мјетер нга Буххети и Републикës сë Македонисë, нр мëнйрë тер цилën нга буххети и Министрисë сë Финансаве пугухет:

- 80% тер ануитетит мугор нр тетë вите е пара дхе 50% нга ануитетит мугор нр тре вите е ардхшме нга пегасер е тј пер ндëртим осер блерје тер сhtëписë тер ре осер

- шума е плотë е пјесëмаррјес пер ндëртим осер блерје тер сhtëписë сë ре, е цила нук гухон тер тејкалојë 25% нга влера максимале е субвенционуар е кредитит банесор, перкатëсисhtë јо мë шумë се 12.500 euro нр кундëрвлерë ме денарë.

(3) Шкalla e kamatës të kreditit nga paragrafi (1) alineja 1 dhe paragrafi (2) alineja 1 të këtij neni te e cila subvencionohet anuiteti mujor, mund të jetë më së shumti deri në 3,95% në vit në tre vitet e para nga pagesa e kreditit.

(4) Шкalla e kamatës të kreditit nga paragrafi (1) alineja 1 dhe paragrafi (2) alineja 1 të këtij neni te e cila subvencionohet anuiteti mujor, e caktuar në paragrafin (3) të këtij neni pas përfundimit të periudhës prej tre vjet, në dy vitet e ardhshme mund të jetë më së shumti deri në 4,44% në vit.

(5) Шкalla e kamatës të kreditit nga paragrafi (1) alineja 2 dhe paragrafi (2) alineja 2 të këtij neni te e cila subvencionohet pjesëmarrje në kredit, nuk mund të jetë më e lartë nga EURIBOR gjashtë mujor + 4,5 pikë të përqindjes në nivel vjetor, gjatë kohëzgjatjes të plotë të pagesës së kreditit.

(6) Lartësia e shkallës së kamatës nga paragrafët (3), (4) dhe (5) të këtij neni përcaktohet në marrëveshjen nga neni 8 paragrafi (4) të këtij ligji.

(7) Mjetet për kredit të subvencionuar nga paragrafi (1) alineja 1 dhe 2 dhe paragrafi (2) alinetë 1 dhe 2 të këtij neni janë të pakthyeshme në rast të pagesës të rregullt të kredisë së subvencionuar.

(8) Në rast të pagesës së kredisë të subvencionuar në procedurë për arkëtim të detyrueshëm, përkatësisht përmbarim, mjetet për kredit të subvencionuar nga paragrafi (1) alinetë 1 dhe 2 dhe paragrafi (2) alineja 1 dhe 2 të këtij neni, maturojnë për arkëtim së bashku me kredinë e subvencionuar dhe shfrytëzuesit janë të obliguar t'ia kthejnë menjëherë Ministrisë së Financave nëpërmjet bankës afariste.

(9) Në rast të pagesës vullnetare para kohës të kredisë së subvencionuar banesore para përfundimit të vitit të dhjetë nga pagesa e kredisë, mjetet për kredi të subvencionuar nga paragrafi (1) alineja 1 dhe 2 dhe paragrafi (2) alineja 2 të këtij neni, përkatësisht para përfundimit të vitit të dymbëdhjetë nga pagesa e kreditit, mjetet për kredi të subvencionuar nga paragrafi (2) alineja 1 të këtij neni, maturojnë për pagesë së bashku me kredinë e subvencionuar banesore dhe shfrytëzuesit janë të obliguar t'ia kthejnë menjëherë Ministrisë së Financave nëpërmjet bankës afariste.

(10) Me përjashtim të paragrafi (7) të këtij neni, në rast të pagesës së parakohshme vullnetare të kredisë së subvencionuar banesor pas përfundimit të vitit të dhjetë nga pagesa e kreditit në rastet nga paragrafi (1) alineja 1 dhe 2 dhe paragrafi (2) alineja 2 të këtij neni, përkatësisht pas përfundimit të vitit të dymbëdhjetë nga pagesa e kredisë në rastin nga paragrafi (2) alineja 1 të këtij neni, mjetet për kredi të subvencionuar janë të pakthyeshme dhe shfrytëzuesit nuk ia kthejnë Ministrisë së Financave nëpërmjet bankës afariste".

Neni 3

Në nenin 11 paragrafi (2) alineja 1 pas fjalëve: "alineja 1" shtohen fjalët: "edhe paragrafi (2) alineja 1".

Në alinenë 2 pas fjalëve: "alineja 2" shtohen fjalët: "edhe paragrafi (2) alineja 2".

Neni 4

Në nenin 13 alineja 5 ndryshohet si vijon:

"- ndalim për shfrytëzuesin e kredisë që ta tjetërsojë banesën, përkatësisht shtëpinë e blerë ose ndërtuar me mjete nga kredia e subvencionuar banesore nga neni 9 paragrafi (1) alinetë 1 dhe 2 dhe paragrafi (2) alineja 2 të këtij ligji në periudhë prej pesë vitet e para nga fillimi me pagesë të kreditit, përkatësisht në periudhë prej dymbëdhjetë vitet e para nga fillimi me pagesë të kreditit në rast nga nenin 9 paragrafi (2) alineja 1 të këtij ligji".

Nenin 5

Në nenin 14 fjalët: "nenet 13 paragrafi (1) alinetë 4 dhe 15 paragrafi (1)" ndryshohen me fjalët: "nenin 13 paragrafi (1) alinetë 4 dhe neni 16".

Neni 6

Procedurat e filluara për lejim të kredisë së subvencionuar banesore deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të vazhdojnë në pajtim me dispozitat të këtij ligji.

Neni 7

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për subvencionim të kredisë banesore.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

235.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јануари 2016 година.

Бр. 08-283/1
14 јануари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10, 123/12, 43/14 и 153/15), во членот 15 став (1) по точка 1) се додава нова точка 2), која гласи:

„2) по исклучок од точката 1) на овој став, во случај на отворена сметка за специјални резерви од членот 13 став (4) од овој закон, финансискиот резултат за распределба се распределува, така што, најмногу 70% се пренесува на сметката за специјални резерви до достигнување на износот утврден од Советот на Народната банка за покривање на трошоците за однапред предвидените намени, а 70% од остатокот се распределува во општите резерви до достигнување на нивото на основниот капитал од членот 12 став (1) од овој закон, односно 15% по достигнување на нивото на основниот капитал од членот 12 став (1) од овој закон, а“.

Точката 2) станува точка 3).

Член 2

Во членот 50-а став (2) точка 1 во алинејата четири записката се брише и се додава сврзникот „или“.

Во алинејата пет сврзникот „или“ се заменува сврзникот „и“.

Алинеја шест се брише.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR BANKËN POPULLORE TË REPUBLIKËS
SË MAQEDONISË**

Neni 1

Нë Ligjin për Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 158/10, 123/12, 43/14 dhe 153/15), në nenin 15 në paragrafin (1) pas pikës 1) shtohet pikë e re 2) si vijon:

“2) me përjashtim nga pika 1) e këtij paragrafi, në rast të llogarisë së hapur për rezerva speciale nga neni 13 paragrafi (4) i këtij ligji, rezultati financiar për shpërndarje shpërndahet ashtu që më së shumti 70% bartet në llogarinë për rezerva speciale deri në arritjen e shumës së përcaktuar nga Këshilli i Bankës Popullore për mbulimin e shpenzimeve për dedikime të parapara paraprakisht, kurse 70% nga mbetja shpërndahet në rezervat e përgjithshme deri në arritjen e nivelit të kapitalit themelor nga neni 12 paragrafi (1) i këtij ligji, përkatësisht 15% pas arritjes së nivelit të kapitalit themelor nga neni 12 paragrafi (1) i këtij ligji, ndërsa.”

Pika 2) bëhet pikë 3).

Neni 2

Në nenin 50-a paragrafi (2) pika 1 në alinenë katër presja shlyhet dhe shtohet lidhëza “ose”.

Në alinenë pesë lidhëza “ose” zëvendësohet me lidhëzën “dhe”.

Alineja gjashtë shlyhet.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

236.

Vрз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА И ДАВАЊЕ ПОД
ЗАКУП НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ И ДЕЛОВНИТЕ
ПРОСТОРИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јануари 2016 година.

Бр. 08-284/1
14 јануари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА
И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ
И ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Во Законот за изменување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 61/15), во членот 3 зборовите: „до 1 јануари 2016 година“ се заменуваат со зборовите: „до 1 мај 2016 година“.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SHITJE DHE
DHËNIE ME QIRA TË NDËRTESAVE AFARISTE
DHE HAPËSIRAVE AFARISTE TË REPUBLIKËS
SË MAQEDONISË**

Neni 1

Нë Ligjin për ndryshimin e Ligjit për shitje dhe dhënie me qira të ndërtesave afariste dhe hapësirave afariste të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 61/15), në nenin 3 fjalët: “deri më 1 janar 2016” zëvendësohen me fjalët: “deri më 1 maj 2016.”

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

237.

Vрз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОРТОТ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за спортот, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јануари 2016 година.

Бр. 08-285/1
14 јануари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОРТОТ

Член 1

Во Законот за изменување на Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ број 72/15), во членот 4 датата „1 јануари 2016 година“ се заменува со датата „1 мај 2016 година“.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SPORT

Neni 1

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për sport ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 72/15), në nenin 4 data "1 janar 2016" zëvendësohen me datën "1 maj 2016".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

238.

Vрз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКА СЛУЖБА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за судска служба,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јануари 2016 година.

Бр. 08-288/1
14 јануари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКА СЛУЖБА

Член 1

Во Законот за судска служба („Службен весник на Република Македонија“ број 43/14, 33/15 и 98/15), по членот 128 се додаваат нов наслов и нов член 128-а, кои гласат:

“Вредност на бодот

Член 128-а

Вредноста на бодот за пресметување на платите на судската полиција се утврдува секоја година со одлука на Владата на Република Македонија.

Член 2

По завршувањето на оценувањето на судските службеници во 2015 година нема да се донесува решение за реализирање на мерките за одличен и слаб ефект согласно со членот 90 од Законот за судска служба („Службен весник на Република Македонија“ број 43/14, 33/15 и 98/15).

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SHËRBIM GJYQËSOR

Neni 1

Në Ligjin për shërbim gjyqësor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 43/14, 33/15 dhe 98/15), pas nenit 128 shtohen titull i ri dhe neni i ri 128-a, si vijojnë:

"Vlera e pikës

Neni 128-a

Vlera e pikës për llogaritjen e rrogave të policisë gjyqësore përcaktohet çdo vit me vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

Neni 2

Pas mbarimit të vlerësimit të nëpunësve gjyqësorë në vitin 2015 nuk do të miratohet aktvendim për realizimin e masave për efekt të shkëlqyeshëm dhe të dobët në pajtim me nenin 90 të Ligjit për shërbim gjyqësor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 43/14, 33/15 dhe 98/15).

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

239.

Vрз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за енергетика,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јануари 2016 година.

Бр. 08-295/1
14 јануари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Член 1

Во Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ број 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15 и 215/15), во членот 1 став (1) во точка 4), по запирката се додаваат зборовите: “во областа на енергетиката и водните услуги”.

Член 2

Во членот 15 став (1) се менува и гласи:
„(1) Регулирањето на прашањата поврзани со вршењето на енергетските дејности определени со овој закон и прашањата поврзани со утврдувањето на тарифите и цените за водните услуги определени во Закон за утврдување на цени на водните услуги го врши Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.“

Во ставот (2) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и со Закон за утврдување на цени на водните услуги.“

Член 3

Во членот 16 став (1) зборот „пет“ се заменува со зборот „седум“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Еден член на Регулаторната комисија за енергетика треба да биде експерт за правни прашања од областа на енергетиката, еден член експерт за економски прашања од областа на енергетиката и еден член експерт за економски прашања од областа на управување со води.“

Член 4

Во членот 17 став (2) точката 1) се менува и гласи:

„има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на електротехниката, машинството, технологијата, градежно инженерство- хидро, економијата или правото;“.

Точката 2) се менува и гласи:

„во последните 15 години пред именувањето да имало најмалку десет години работно искуство во енергетиката, односно во управувањето со води;“.

Точката 3) се менува и гласи:

„најмалку една година пред изборот за член на Регулаторната комисија за енергетика да не бил член на надзорен или управен одбор или одбор на директори во друштво кое врши регулирана енергетска дејност, односно дејност управување со води;“.

Во точката 6) алинеја пет сврзникот „или“ се заменува со сврзникот „и“ и алинејата шест се брише.

Член 5

Во членот 19 став (3) зборот „тројца“ се заменува со зборот „четири“.

Член 6

Во членот 22 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Регулаторна комисија за енергетика врши надлежности и во утврдувањето на цени за водни услуги согласно со Закон за утврдување на цени на водните услуги.“

Член 7

Членовите и претседателот на Регулаторната комисија за енергетика, именувани до денот на влегувањето во сила на овој закон, продолжуваат да ја вршат функцијата до истекот на мандатот за кој се именувани и да ја вршат надлежноста согласно со одредбите од овој закон.

Именувањето на новите членови на Регулаторната комисија за енергетика ќе се изврши најдоцна во рок од 15 дена пред денот на започнувањето на примена на овој закон.

Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 септември 2016 година.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR ENERGJETIKË

Neni 1

Нë Лигјин пëр енергетикë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15 dhe 215/15), në nenin 1 në paragrafin (1) në pikën 4), pas presjes shtohen fjalët në vijim: "në sferën e energjetikës dhe shërbimeve ujore."

Neni 2

Нë nenin 15 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"(1) Rregullimi i çështjeve të lidhura me kryerjen e veprimtarive energjetike të caktuara me këtë ligj dhe çështjet të lidhura me përcaktimin e tarifave dhe çmimet për shërbimet ujore të caktuara me Ligj për përcaktimin e çmimeve të shërbimeve ujore e kryen Komisioni rregulator për energjetikë i Republikës së Maqedonisë".

Në paragrafin (2) pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "dhe me Ligj për përcaktimin e çmimeve të shërbimeve ujore".

Neni 3

Në nenin 16 në paragrafin (1) fjala "pesë" zëvendësohen me fjalën "shtatë".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"(3) Një anëtar i Komisionit rregulator për energjetikë duhet të jetë експерт për çështje juridike nga sfera e energjetikës, një anëtar експерт për çështje ekonomike nga sfera e energjetikës dhe një anëtar експерт për çështje ekonomike nga sfera e menaxhimit me ujërat."

Neni 4

Në nenin 17 paragrafi (2), pika 1) ndryshohet si vijon:

"ka fituar së paku 240 kredi sipas SETK ose ka mbaruar VII/1 shkallë nga sfera e elektroteknikës, makinerisë, teknologjisë, inxhinierisë së ndërtimtarisë - hidro, ekonomisë ose të drejtës;".

Pika 2) ndryshohet si vijon:

"në 15 vitet e fundit para emërimit të ketë pasur më së paku dhjetë vjet përvojë pune në energjetikë, përkatësisht në menaxhimin e ujërat dhe;".

Pika 3) ndryshohet si vijon:

"më së paku një vit para zgjedhjes anëtar të Komisionit rregulator për energjetikë të mos ketë qenë anëtar i bordit mbikëqyrës ose drejtues ose bordit të drejtorëve në shoqëri e cila kryen veprimtari të rregulluar energjetike, përkatësisht veprimtari menaxhim me ujëra."

Në pikën 6) në alinenë pesë fjala "ose" zëvendësohet me fjalën "dhe" dhe alineja gjashtë shlyhet.

Neni 5

Në nenin 19 paragrafi (3) fjala "tre" zëvendësohet me fjalën "katër".

Neni 6

Në nenin 22 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

"(2) Komisioni rregulator për energjetikë kryen kompetenca edhe në përcaktimin e çmimeve për shërbime ujore në pajtim me Ligjin për përcaktim të çmimeve të shërbimeve ujore."

Neni 7

Anëtarët dhe kryetari i Komisionit rregulator për energjetikë, të emëruar deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, vazhdojë ta kryejnë funksionin deri në përfundim të mandatit për të cilin janë emëruar, dhe ta kryejnë kompetencën në pajtim me dispozitat të këtij ligji.

Emërimi i anëtarëve të rinj të Komisionit rregulator për energjetikë do të kryhet më së voni në afat prej 15 ditësh para ditës së fillimit të zbatimit të këtij ligji.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“, ndërsa do të zbatohet nga 1 shtatori 2016.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**240.**

Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 61/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ОХРИД****Член 1**

Се дава согласност Стојковски Велимир да се именува за Почесен конзул на Руската Федерација во Република Македонија, со седиште во Охрид.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 173/1 15 декември 2015 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

241.

Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 61/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА БЕЛОРУСИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ****Член 1**

Република Белорусија отвора Почесен конзулат во Република Македонија, со седиште во Скопје.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 174/1 15 декември 2015 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

242.

Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 61/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА ЦРНА ГОРА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ШТИП****Член 1**

Се дава согласност Бранко Азески да се именува за Почесен конзул на Црна Гора во Република Македонија, со седиште во Штип.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 175/1 15 декември 2015 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

243.

Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 61/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА ЦРНА ГОРА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ШТИП****Член 1**

Црна Гора отвора Почесен конзулат во Република Македонија, со седиште во Штип.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 178/1 15 декември 2015 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

244.

Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 61/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ОХРИД****Член 1**

Руската Федерација отвора Почесен конзулат во Република Македонија, со седиште во Охрид.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 179/1
15 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

245.

Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 61/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ
НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА БЕЛО-
РУСИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО
СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Се дава согласност Марковски Борче да се именува за Почесен конзул на Република Белорусија во Република Македонија, со седиште во Скопје.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 180/1
15 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

246.

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр.52/91) и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 61/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА
АВСТРИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ЕИСЕНШТАД,
БУРГЕНЛАНД

Член 1

Република Македонија отвора Почесен конзулат во Република Австрија, со седиште во Еисенштад, Бургенланд.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 187/1
15 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

247.

Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗА РАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука како градби од посебен интерес се утврдуваат градби со основна класа на намена В3 –култура со компатибилни класи на намени на основната, за потребите на центарот на културата „Григор Прличев“ во Охрид. Истите е потребно да се предвидат во рамки на КП бр.15471/1, запишана на Имотен лист бр. 918 за КО Охрид 3; КП бр.15471/2, запишана на Имотен лист бр. 88036 за КО Охрид 3; КП бр.15472, запишана на Имотен лист бр. 908 за КО Охрид 3; дел од КП бр. 15515/1, запишана на Имотен лист бр. 102985 за КО Охрид 3 и дел од КП 15443/1, запишана на Имотен лист бр. 1 за КО Охрид 3, преку изработка на урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12078/1
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

248.

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖ-
НИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕ-
ЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје се даваат на трајно користење без надомест, недвижни ствари објекти – деловни простории, кои се наоѓаат на улица Братфорска број 1 Скопје, КП 6085 за КО Карпош, со вкупна површина од 475м², во сопственост на Република Македонија, и тоа:

- запишан во Имотен лист бр.53518, деловен простор со внатрешна површина од 75 м2, влез 1, приземје, локал Л1,
 - запишан во Имотен лист бр.53519, деловен простор со внатрешна површина од 162 м2, влез 2, приземје, локал Л1,
 - запишан во Имотен лист бр.53520, деловен простор со внатрешна површина од 161 м2, влез 2, приземје, локал Л2, и
 - запишан во Имотен лист бр.53521, деловен простор со внатрешна површина од 77 м2, влез 3, приземје, локал Л1.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12453/1-15
5 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

249.

Врз основа на член 14 од Законот за основање на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/10, 36/11 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА И ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за работа и Финансискиот план на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија за 2016 година бр.02-2150/7 од 29.12.2015 година, усвоена од Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12993/1-15
5 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

250.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија, („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/91) и член 61 став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14 и 61/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.12.2015 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ЕИСЕНШТАД, БУРГЕНЛАНД

1. Се именува Јохан Шел за Почесен конзул на Република Македонија во Република Австрија, со седиште во Еисенштад, Бургенланд.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 186/1
15 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

251.

Врз основа на член 213-д став 1 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15 и 150/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.1.2016 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА РЕФУНДИРАЊЕ НА СРЕДСТВА ПЛАТЕНИ КАКО ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ, ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ И АКЦИЗА ЗА НАБАВКА НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛ ЗА ЛИЦА СО НАЈМАЛКУ 80% ИНВАЛИДНОСТ НА ДОЛНИТЕ ЕКСТРЕМИТЕТИ, ЛИЦА СО УМЕРЕНА, ТЕШКА И ДЛАБОКА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ, ЗА ПОТПОЛНО СЛЕПИ ЛИЦА СО ПРИДРУЖНИК И ЗА ПОТПОЛНО ГЛУВИ ЛИЦА ЗА 2016 ГОДИНА

1. Со оваа програма се уредуваат мерките, носителите, начинот на спроведување, потребната документација и обезбедените средства за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети, лица со умерена, тешка и длабока ментална попреченост за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2016 година.

I. Корисници

Корисници на оваа програма се следните лица:
 - лице со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети,
 - лице со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост,
 - потполно слепо лице со придружник и
 - потполно глуво лице

II. Мерки

Рефундирањето на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил се врши во рамките на обезбедените средства со оваа програма.

Рефундирањето на средствата определени со оваа програма се распределуваат според видот на инвалидност во проценти и тоа:

- 50% од обезбедените средства со оваа програма се распределуваат за лица со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети,
- 15% од обезбедените средства со оваа програма се распределуваат за лица со умерена, тешка и длабока ментална попреченост,
- 20% од обезбедените средства со оваа програма се распределуваат за потполно слепо лице со придружник и
- 15% од обезбедените средства со оваа програма се распределуваат за потполно глуво лице.

Со оваа програма се предвидуваат средства за рефундирање во износ не поголем од 180.000 денари по одобрено барање.

III. Носители

Оваа програма ја спроведуваат Министерството за труд и социјална политика и Центрите за социјална работа.

IV. Начин на спроведување

Барањето за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил се поднесува од страна на лицето со инвалидност, негов родител или старател од 1 јануари, а најдоцна до 30 јуни во тековната година.

Барањето со потребната документација се поднесува преку надлежниот центар за социјална работа до Комисијата за рефундирање на средства за набавка на патнички автомобил со потребната документација.

Од страна на Комисијата за вршење на увид во домот на подносителот на барањето, се врши увид најдоцна 30 дена од доставување на барањето.

Од страна на Комисијата за вршење на увид во домот на подносителот на барањето, записникот за извршен увид и барањето со приложената документација се доставува до Комисијата за рефундирање на средства за набавка на патнички автомобил најдоцна десет дена од извршениот увид.

Од страна на Комисијата за рефундирање на средства за набавка на патнички автомобил, по истекот на рокот за поднесување на барањата се разгледуваат доставените барања за рефундирање на средства со приложената документација, и најдоцна 30 дена по истекот на рокот се врши:

- електронско внесување на податоците,
- изготвување на предлог ранг - листа на лицата кои имаат поднесено барање за рефундирање на средствата по категории кориснички групи,
- изготвување на предлог до министерот за труд и социјална политика за исполнетоста на условите за рефундирање на средства и донесување на решение по барањата.

При утврдување на ранг - листата на лицата кои имаат поднесено барање за рефундирање на средствата платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил и ги исполнуваат условите од оваа програма, максималниот број на бодови изнесува 100 бода, и тоа:

- лице со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети, лице со умерена, тешка и длабока ментална попреченост, потполно слепо лице со придружник и потполно глуво лице – 50 бода.
- дополнителни членови на семејство со инвалидитет – 30 бода:
- еден член во семејство со инвалидитет – 15 бода
- два и повеќе члена во семејство со инвалидитет – 30 бода.
- доколку лицето остварува приходи помали од просечната нето плата во државата за претходната година – 10 бода.
- доколку лицето е редовен студент, активен барател на работа или вработено лице – 10 бода.

V. Потребна документација

Кон барањето се поднесува следната документација:

- Наод, оценка и мислење од надлежна комисија за утврдено телесно оштетување од најмалку 80% на долните екстремитети, за утврдена умерена, тешка и длабока ментална попреченост, за потполно слепило и потполна глувост (или копија од документот заверена на нотар),

- Примерок или заверена копија од царинска декларација не постари од 12 месеци од денот на подмирување на царинските давачки и акцизи при увоз на патнички автомобил, издадени од царински орган.

- Доказ за платен данок на додадена вредност при набавка на патничкиот автомобил,

- Наод и мислење за друг член на семејството со инвалидност (или копија од документот заверена на нотар),

- Потврда за остварени приходи од Управата за јавни приходи за претходната година,

- Потврда за редовен студент (доколку лицето е студент),

- Потврда за заснован работен однос (доколку лицето е во работен однос),

- Потврда за регистриран активен барател на работа (доколку лицето е невработено лице).

VI. Обезбедени средства

Средствата за реализација на оваа програма се предвидени и обезбедени во Буџетот на Министерство за труд и социјална политика за 2016 година, раздел 15001 потпрограма50, во износ од 9.000.000,00 денари.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ бр.209/15 од 26.11.2015 година, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2016 година.

Бр. 42-10113/1-15
5 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

252.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.1.2016 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ
БОЛЕСТИ (КВБ) ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2016 ГОДИНА**

I. ВОВЕД

Болестите на срцето и крвните садови претставуваат голема, хетерогена група на заболувања и се на прво место како причини за смрт во генералната популација во Република Македонија. Ишемичната болест на срцето со своите четири клинички форми – ангина пекторис, акутен инфаркт на миокардот, ненадејна срцева смрт и ишемична кардиомиопатија, е најчеста болест од оваа голема група на заболувања, а настанува како последица на атеросклероза во коронарните артерии.

Најновите испитувања покажуваат дека атеросклеротичните промени на крвните садови настануваат уште во најраната возраст (после втората година од животот) така што со превенција треба да се започне што е можно порано. Многу студии укажуваат на тоа дека со менување на начинот на живеење во многу развиени земји успеано е морбидитетот и морталитетот од КВБ да се намали за 40%. Се проценува дека 2/3 од падот на морталитетот се должи на промените на лошите животни навики постигнато преку едукативни програми наменети за генералната популација.

Од посебен интерес и значење се и цереброваскуларните болести, особено цереброваскуларниот инфаркт, субарахноидалното, интрацеребралното и друг вид крвање кои се вбројуваат во десетте најчести причини за смрт на населението, а се тесно поврзани со болестите на срцето.

Цереброваскуларниот инфаркт е водечка причина за морталитет и морбидитет во светот. Во Република Македонија, годишно има околу 5000 пациенти со цереброваскуларен инфаркт (мозочен удар). Повеќе од 80% од овие инфаркти се од исхемичен тип, предизвикани поради оклузирачки тромб во мозочна артерија. Во светот, ендоваскуларниот третман се користи преку 10 години, а постојат различни направи за негово изведување. Според протоколите на Американската Асоцијација на неврохирурзи, ендоваскуларниот третман би требало да биде прв избор бидејќи е минимално инвазивен, го намалува бројот на денови на болнички престој и дава одлични резултати на долг рок.

Од друга страна, кардиохируршките операции се едни од најсложените хируршки интервенции. Бројот на болни кои имаат потреба од кардиохируршка интервенција е во постојан пораст. Како кардиохируршки интервенции се подразбираат интервенциите на отворено срце помеѓу другите реконструкции на срцеви залистоци, замена на срцеви залистоци, аорто – коронарен байпас и ред други интервенции помеѓу кои врвот го зазема трансплантацијата на срце од кадаверичен дарител.

Како и секоја друга гранка од хирургијата, кардиохирургијата бара искусен тим од кардиохирурзи, васкуларни хирурзи, анестезиолози, кардиолози и среден персонал (инструментарки, медицински сестри, анестетичари, перфузионисти).

За зајакнување на нивото на потребното знаење на населението, со акцент на лица со постоење на фамилијарна историја на КВЗ, ќе се одржат едукативни работилници за потенцирање на ризикот и последиците од КВЗ како и начините за нивна успешна превенција со практикување на здрав животен стил. Ќе се спроведуваат и тренинзи на млади лекари за епидемиологијата на КВЗ, економскиот товар на овие заболувања врз јавно здравствениот буџет како и неопходната потреба од имплементација на мерките за нивно превенирање т.е. ефикасно рано спречување како и нивно редовно пријавување.

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Главни цели на Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2016 година се:

- Превенција на факторите на ризик;
- Навремано препознавање на КВБ;
- Намалување на смртноста и инвалидитетот;
- Одржување на семинари/работилници со презентирање на најновите сознанија во превенцијата, патологијата и лекувањето на КВБ;
- Едукацијата на тимот од државната кардиохирургија од страна на едукатори кои со своето искуство и знаење ќе го надоградат и пренесат на останатите инволвирани колеги. Тимот се состои од специјалисти по кардиохирургија и анестезија и среден медицински персонал (мед. сестри, инструментарки и перфузионисти);

- Обезбедување поддршка на професионалците почесто практикување на ендоваскуларни и васкуларни интервентни процедури преку обезбедување едукација и специфичен потрошен материјал кој се користи во овие процедури;

- Лекување на пациенти од цереброваскуларни болести, особено цереброваскуларниот ин-фаркт, субарахноидално, интрацеребрално и друг вид крвање, со должина на болнички престој повеќе од 5 години;

- Подобрување во лекувањето на секундарно и терциерно ниво;

- Подобрување на квалитетот на живот кај пациентите со кардиоваскуларни болести

- Зајакнување на здравствениот систем на Република Македонија, како би бил во состојба да одговори на се поголемото оптеретување на населението со кардиоваскуларни болести.

III. ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Извршители на активностите на Програмата се:

- Министерство за здравство
- Универзитетската клиника за кардиологија Скопје
- Универзитетската клиника државна кардиохирургија – Скопје
- Универзитетска клиника за радиологија
- Универзитетска клиника за неврохирургија
- ГОБ 8-ми Септември
- Универзитетска клиника за детски болести Скопје
- Медицински факултет Скопје
- Општи, клинички и специјални болници
- Здравствени домови,
- Избрани лекари на примарно ниво на здравствена заштита,
- Институт за јавно здравје
- Центри за јавно здравје
- Професионални здруженија и невладини организации
- Државен завод за статистика

Медицинскиот потрошен материјал за ендоваскуларните и васкуларни интервентни процедури ќе ги набавува Министерството за здравство врз основа на јавна објава, а дистрибуирањето до јавните здравствени установи извршители на активностите, врз основа на доставената потреба за извршување на здравствените услуги или процедури, ќе ги обезбедуваат добавувачите кои ќе бидат избрани како најповолни на јавниот повик. Јавните здравствени установи, извршители на здравствените услуги ќе водат евиденција за пациентите и дадената терапија. Видот на материјалот е специфициран согласно потребите за интервенциите – коили, жици и катетри за церебрални крвни садови, балони, интродјусери и конектори, неуростентови и балони, сетови за аспирациска тромбектомија и други потребни потрошни материјали.

IV. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

За реализација на мерките и активностите предвидени со Програмата за превенција на кардиоваскуларните болести во Република Македонија за 2016 година потребни се следните средства:

	Активност	Реализатори	Износ
1.	Формирање и одржување на база на податоци за пациентите кои се опфатени со рехабилитациониот третман	Универзитетска клиника за кардиологија Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања	60.000,00
2.	Одржување на база на податоци за пациентите со ВСМ	Универзитетска клиника за кардиологија Универзитетска клиника за детски болести	10.000,00
3.	Одржување на семинари/работилници со референтните кардиолози со цел запознавање со новите индикации за имплементација на сите типови на пејемејкери и ехокардиографија низ Републиката	Универзитетска клиника за кардиологија Македонско лекарско друштво	50.000,00
4.	Изработка на прашалник кој ќе се дистрибуира во кардиолошките служби и службите на ИМП до средината на наредната година како би се изработил годишен извештај и пресметка за распространетоста на срцевата аритмија.	Универзитетска клиника за кардиологија Институт за јавно здравје	30.000,00
5.	Обука за ракување со дефибрилатор	Универзитетска клиника за кардиологија	100.000,00
6.	Средства наменети за образовни и договорни услуги за тимот кој ја основаше државната кардиохирургија и континуирано работи на растот и развојот на државната кардиохирургија.	Министерство за здравство Универзитетска клиника за државна кардиохирургија	20.320.000
7.	Обезбедување на медицински потрошен материјал за ендоваскуларните и васкуларни интервентни процедури - механички тромб-ектоми и емболизација на церебрални анеуризми	Универзитетска клиника за радиологија Универзитетска клиника за неврохирургија ГОВ 8-ми Септември	10.000.000,00
8.	Изработка на Национална Програма за исхрана и физичка активност на децата во предучилишните и училишните установи (деца на возраст до 15 год), која ќе се имплементира на локално ниво.	Институт за јавно здравје Универзитетска клиника за детски болести	80.000,00
9.	Промотивни активности за подигнување на свеста кај населението за ризикот од кардио-васкуларни болести, одбележување на денот на КВБ	Институт за јавно здравје	300.000,00
10.	Анализа на анкетните листови и утврдување на критични точки за подобрување на здравствениот статус на населението	Институт за јавно здравје Центри за јавно здравје	30.000,00
11.	Изработка на регистар на пациентите со најтешки форми на генетска условена хиперлипотеинемичија поради планирање средства за нивно лекување, односно следење на очекуваните пореметувања на луѓето со крвно сродство.	МОЈ ТЕРМИН Институт за јавно здравје Универзитетска клиника за кардиологија Универзитетска клиника за детски болести	20.000,00
12.	Одржување на семинари/работилници на доктори во врска со проценка на ризик од КВБ	Министерство за здравство	1.000.000,00
13.	Лекување на пациенти од цереброваскуларни болести, особено цереброваскуларниот инфаркт, субарахноидално, интрацеребрално и друг вид крвање, со должина на болнички престој повеќе од 5 години	Јавни здравствени установи во Република Македонија	2.000.000,00
14.	Средства за неизмирени обврски за 2015 година		1.000.000,00
	ВКУПНО:		35.000.000,00

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

Јавните здравствени установи кои се извршители на оваа програма, најдоцна до 31.1.2017 година да достават до Министерството за здравство годишни извештаи за реализираните мерки и активности во 2016-та година, предвидени со оваа програма.

Програмата ќе се реализира во обем и содржина на средствата одобрени од Буџетот на Република Македонија за 2016 година во вкупен износ од 35.000.000,00 денари од кои 9.000.000,00 денари од основниот буџет и 26.000.000,00 денари од буџетот за самофинансирачки активности на Министерството за здравство.

VI. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12831/1-15
5 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

253.

Врз основа на член 15 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.1.2016 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРАТА ЗА 2016 ГОДИНА

I

Средствата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2016 година во вкупен износ од 90.000.000,00 денари, обезбедени согласно Буџетот на Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 209/15) раздел 14004 – Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (во понатамошниот текст Агенција), потпрограма 20 – Финансиска поддршка во земјоделството, ставка 464 – разни трансфери во износ од 50.000.000,00 денари и согласно потпрограма 2А-Финансиска поддршка на рурален развој, ставка 489 – капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 40.000.000,00 денари, ќе се користат според намените, критериумите и условите утврдени со оваа програма и тоа за:

1.	Финансиска поддршка во рибарството	17.800.000,00
2.	Финансиска поддршка во аквакултурата	48.000.000,00
3.	Техничка помош	700.000,00
4.	Пилот - проекти	1.000.000,00
5.	Развој на нови пазари и промотивни кампањи	500.000,00

6.	Пренесени обврски од Програмите за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата од претходните години	22.000.000,00
	ВКУПНО СРЕДСТВА	90.000.000,00

II

(1) Средствата од дел I точка 1 на оваа програма наменети за финансиска поддршка во рибарството во износ од 17.800.000,00 ќе се користат за реализација на следните активности:

1.	Финансиска поддршка во рибарството		
	Мерка	Опис	Средства
1.1.	Финансиска поддршка за порибување на риболовни подрачја	100% од прифатливи трошоци	11.800.000,00
	- Охридско Езеро со подмладок од Охридска пастрмка		10.000.000,00
	- Дојранско Езеро со подмладок од крап		900.000,00
	- Преспанско Езеро со подмладок од крап		900.000,00
1.2.	Финансиска поддршка за порибување на риболовни зони и води без концесионер (рекреативни зони и риболовни ревири)	100% од вредноста на набавениот подмладок	500.000,00
	- води без концесионер (рекреативни зони и риболовни ревири)		100.000,00
	- Вештачко езеро - акумулација Шпилје со подмладок од пастрмка и крап		200.000,00
	- Вештачко езеро – акумулација Тиквеш со подмладок од крап		200.000,00
1.3.	Риболовни пунктови – изградба на нови, реконструкција и адаптација на постоечки риболовни пунктови, надомест за услуга за користење на постоечки пунктови	100% од вредноста на инвестицијата или од надоместот за услугата	1.500.000,00

1.4.	Финансиска поддршка за рехабилитација на риболовни води со доградба, надградба и опремување на постоечките капацитети/мрестилишта за производство на репродуктивен и порибителен материјал	100% од прифатливи/одобрените трошоци	500.000,00
1.5.	Изградба и реконструкција на мандри за традиционален лов на риба на Дојранското Езеро	100% од прифатливи/одобрените трошоци	1.200.000,00
1.6.	Дополнителна заштита на рибите во риболовните води	100% од прифатливи трошоци	2.300.000,00
ВКУПНО СРЕДСТВА			17.800.000,00

(2) Средствата од став (1) потточка 1.1. се наменети за надомест на прифатливи трошоци за изведување на активностите за вештачки мрест и порибување на риболовните подрачја кои се изведуваат во две фази предвидени во Програма за изведување вештачки мрест и порибување (во понатамошниот текст Програмата).

(3) Средствата од став (1) потточка 1.2. од овој дел се наменети за обезбедување на порибителен материјал и порибување на риболовните зони, како и за надомест на трошоци за обезбедување на порибителен материјал и порибување на води без концесионер.

(4) Средствата од став (1) потточка 1.3. од овој дел се наменети за инвестиции во изградба на нови и реконструкција и адаптација на постоечки риболовни пунктови, како и за исплата на надомест за услуга за користење на постоечки пунктови кои се во приватна сопственост. Средствата за изградба на нови и реконструкција на постоечки риболовни пунктови се наменети за инвестиции кои се однесуваат на:

- изработка или промена на урбанистички проект за определување на локација за изградба на риболовен пункт,

- изработка на проект за изградба на риболовен пункт,

- набавка на материјали за изградба и
- изведување на изградба на риболовен пункт.

Средствата за адаптација на постоечки риболовни пунктови (сопствени или сопственост на други правни или физички лица), а се наменети за инвестиции кои се однесуваат на подобрување на условите за истовар, манипулација, складирање и продажба на рибите од риболовниот пункт и тоа:

- обезбедување на довод на вода и електрична енергија,

- набавка на опрема за поправки и одржување на опремата во пунктот и риболовна опрема,
- опремување со компјутери за водење на евиденции,

- подобрување на работните и сигурносните услови и
- складирање и третман на отпадот.

Средствата за исплата на надомест за услуга за користење на постоечки пунктови се наменети за користење на пунктови кои се во сопственост на други правни или физички лица, а концесионерите ги користат за вршење стопански риболов.

(5) Средствата од став (1) потточка 1.4. од овој дел се наменети за рехабилитација, доградба, надградба и опремување на постоечките капацитети/мрестилишта за производство на репродуктивен и порибителен материјал во регистрираните репроцентри и тоа за:

- интелектуални услуги за изработка на градежен проект не повеќе од 3 % од вкупната прифатлива вредност на проектот за услуги за изработка на градежен проект;

- изградба и обновување на рибни базени - градежни работи;

- обновување на мрестилишна сала - градежни и занатски работи;

- обновување и опремување на рибни базени;

- набавка и инсталирање на опрема (филтри, апарати за аерација, UV стерилизатори, заштитни мрежи и друга потребна опрема);

- набавка на градежни материјали и елементи за конструкција наменети за обновување и /или подигнување нови базени, кади, матични базени, одгледувалишта, растилишта и младичници;

- набавка на градежни материјали и елементи за конструкција наменети за мрестилиште (инкубациска сала) и инкубација на икра вклучително и опрема за мрестење и инкубација на икра (инкубатори и лежници);

- набавка на опрема за чување на храна и хранење на рибите;

- набавка на опрема за сортирање риба во мрестилишта;

- набавка на опрема за прочистување на влезни или испусни води (пумпи, филтри и цевки);

- набавка на опрема за транспорт на жива риба;

- набавка на опрема за аерирање на вода;

- оперативни трошоци за градење, инсталирање на елементи за конструкција и опрема, вклучително и софтвер;

- набавка и инсталирање на опрема за следење на хемиски карактеристики на вода,

- набавка на агрегат за струја;

- набавка на пумпи за вода на течни горива.

(6) Средствата од став (1) потточка 1.5. од овој дел се наменети за изградба на нови или обновување на постоечките објекти (мандри) за лов на риба на Дојранското езеро и тоа за:

- интелектуални услуги за изработка на градежен проект не повеќе од 3 % од вкупната прифатлива вредност на проектот за услуги за изработка на градежен проект;

- набавка на градежни материјали и елементи за конструкција;

- изведба на работите.

(7) Средствата од став (1) потточка 1.6. од овој дел се наменети за надомест на прифатливи трошоци за дополнителна физичка заштита на рибите која се врши во

време на природен мрест на рибите утврден во риболовната основа и донесеното решение за забрана на риболов по одделни риболовни води за периодот од 1 Ноември 2015 година до 30 Септември 2016 година .

(8) Средствата од став (1) потточка 1.6. од овој дел ќе се користат за надомест на направени трошоци и тоа за:

- услуги од трети лица (рибочувари) за физичка заштита на рибите во висина од не повеќе од просечна месечна бруто плата во дејноста по ангажирано лице,
- набавено гориво за пловни објекти во сопственост на концесионерот или даден на користење на концесионерот,
- набавено гориво за возила во сопственост или дадени на користење на концесионерот,
- изнајмување на пловни објекти од трети лица.

(9) Средствата од став (1) потточка 1.6. од овој дел по корисник во зависност од условите на теренот и големината на риболовната вода, не треба да го надминат износот од:

- 30.000,00 денари - за заштита на риболовните ревири и рекреативни зони;
- 150.000,00 денари – за заштита на риболовни зони;
- 400.000,00 денари – за заштита на риболовни подрачја.

(10) Корисници на средствата од став (1) потточка 1.1., 1.2. и 1.4. од овој дел се субјекти – регистрирани репроцентри за производство на репродуктивен и порибителен материјал, кои изведуваат вештачки мрест и порибуваат риболовни води со определени видови риби.

(11) Корисници на средствата од став (1) потточка 1.3. од овој дел наменети за инвестиции за изградба на нови и реконструкција и адаптација на постоечки риболовни пунктови се единиците на локални самоуправи за реализирање на предвидениот предмет на работа или услуга (субјекти кои се избрани како најповолни понудувачи за реализирање на предвидената активност, а корисници на средствата за надомест за услуга за користење на постоечки пунктови се концесионерите на рибите).

(12) Корисници на средствата од став (1) потточка 1.5. од овој дел се единиците на локална самоуправа или концесионерите на риби за вршење стопански риболов на Дојранското Езеро.

(13) Корисници на средствата од став (1) потточка 1.6. од овој дел се концесионерите на рибите од риболовните води. Еден концесионер може да користи средства само за еден одреден период на природен мрест и забрана за риболов.

III

(1) Средствата од дел I точка 2 на оваа програма наменети за финансиска поддршка во аквакултурата во вкупен износ 48.000.000,00 денари ќе се користат за:

2. Финансиска поддршка во аквакултурата			
Мерки	Опис	Средства	
2.1.	Финансиска поддршка за инвестиции во аквакултурата	50% од вредноста на инвестицијата	10.000.000,00
2.2.	Финансиска поддршка за порибителен материјал	40% од вредноста на набавениот или сопствен подмладок	7.000.000,00

2.3.	Финансиска поддршка за произведена и продадена риба на пазарот	20,00 де-нари/кг	31.000.000,00
ВКУПНО СРЕДСТВА			48.000.000,00

(2) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел за инвестиции во аквакултурата се наменети за:

- изградба на нови капацитети за аквакултура,
- проширување, реконструкција, адаптација и модернизација на постојните капацитети за аквакултура;
- изградба на нови капацитети за преработка на рибите и
- набавка на опрема за доработка, преработка, складирање и пакување на рибите.

(3) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел за инвестиции за изградба на нови капацитети за аквакултура, како и за проширување, реконструкција, адаптација и модернизација на постојните капацитети за аквакултура можат да бидат наменети за:

- интелектуални услуги за изработка на градежен проект за обновување и/или подигнување нови капацитети за аквакултура не повеќе од 3% од вкупната прифатлива вредност на проектот за услуги за изработка на градежен проект,

- набавка на градежни материјали и елементи за конструкција наменети за обновување и/или подигнување нови капацитети за аквакултура (базени, кади) матични базени, одгледувалишта и гоилишта,

- набавка на градежни материјали и елементи за конструкција наменети за мрестилиште (инкубациска сала) и инкубација на икра вклучително и опрема за мрестење и инкубација на икра (инкубатори и лежници),

- набавка на кафези за кафезно одгледување на риба,

- набавка на платно за мрежи, набавка на мрежи за кафези и изработка на мрежи за кафезно одгледување,
- набавка на опрема за чување на храна и хранење на рибите,

- набавка на опрема за сортирање риба во рибници,
- набавка на опрема за складирање на риба во свежа состојба односно опрема за замрзнување на рибите опремено со систем за испуштање на јаглерод диоксид или течен азот или фрижидери,

- набавка на ледомати,
- набавка на опрема за прочистување на влезни или испусни води (пумпи, филтри и цевки),

- набавка на опрема за транспорт на свежа риба,
- набавка на опрема за автоматско или полу автоматско сортирање на риба,

- апарати за додавање на течен кислород во водата,

- товарно возило со кабина со минимум три места за седење, погон 4x4, отворен товарен простор на четири тркала, носивост најмалку 1000 кг и сила на моторот до 140 кс,

- товарно моторно возило за транспорт на жива риба со носивост до 10 000 кг,

- цистерна до два тона вода, опрема за додавање на кислород во гасна состојба или течен кислород- распрскувачи, манометри, челични боци за складирање на кислородот или (специјализирано комплетно опремено возило за транспорт на жива риба) ,

- специјализирани товарни возила опремени со систем за ладење наменети за транспорт на свежа риба и носивост до 1500 кг,

- пловен објект (чамец) со максимална должина до 6 м и ширина до 2.5 м, со јачина мотор до 12 коњски сили;

- набавка на опрема за пратење на хемиските карактеристики на водата (присуство на растворен кислород, јаглероден диоксид, амонијак, сулфурдиоксид, рН и др.);

- набавка на агрегат за струја до 10 киловати и

- оперативни трошоци за градење, инсталирање на елементи за конструкција и опрема, вклучително и софтвер.

(4) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел за инвестиции за изградба на нови капацитети за преработка на рибите можат да бидат наменети за:

- интелектуални услуги за изработка на градежен проект за подигнување нови преработувачки капацитети не повеќе од 3% од вкупната прифатлива вредност на проектот за услуги за изработка на градежен проект,

- набавка на градежни материјали и елементи за конструкција и

- оперативни трошоци за градење и инсталирање на елементи за конструкција.

(5) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел за набавка на опрема за доработка, преработка, складирање и пакување на риба можат да бидат наменети за:

- прием и чистење на рибата,

- обескостување и филетирање,

- димење (топло и/или ладно) на рибата,

- пакување и вакумирање на риба,

- опрема за ладење и одржување на полуготовиот и готовиот производ и

- оперативни трошоци за инсталирање на опрема вклучително и софтвер.

(6) Вкупната вредност на исплатени финансиски средства за инвестиции во аквакултурата од став (1) потточка 2.1. од овој дел не може да го надмине износот од 3.500.000,00 денари, за прифатени инвестиции од 7.000.000,00 денари наизвишно од вкупната вредност на инвестицијата.

(7) Средствата од став (1) потточка 2.1. од овој дел кои се исплаќаат по принцип на ко-финансирање на реализирани инвестиции можат да се зголемат во следниве случаи:

- 55% од вредноста на одобрената инвестиција за инвестиции поднесени од носител на земјоделско стопанство од 18 години старост до 40 години старост на денот на поднесување на инвестицијата или жена носител на земјоделско стопанство,

- 60% од вредноста на одобрената инвестиција за инвестиции поднесени од носител на земјоделско стопанство кое се наоѓа во ридско-планинско рурално подрачје,

- 65% од вредноста на одобрената инвестиција за инвестиции поднесени од носител на земјоделско стопанство од 18 години старост на денот на поднесување или жена носител на земјоделско стопанство кое се наоѓа во ридско-планинско рурално подрачје.

(8) Средствата од став (1) потточка 2.2. од овој дел се наменети за набавка на порибителен материјал.

(9) Висината на вредноста на поддршката од став (1) потточка 2.2. од овој дел наменета за купен или сопствен подмладок изнесува 40% од просечната пазарна цена на подмладокот утврдена од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во понатамошниот текст Министерството) на предлог на овластените установи од областа на рибарството без разлика на набавната (фактурната) вредност на подмладокот.

(10) Вкупната вредност на исплатени средства за финансиска поддршка од став (1) потточка 2.2. на овој дел по поединечен корисник на годишно ниво не може да го надмине утврдениот износ од 300 000, 00 денари наизвишно од вкупната вредност на набавениот (сопствениот) подмладок.

(11) Средствата од став (1) потточка 2.3. од овој дел се наменети за произведена риба, која е продадена во периодот од 1 ноември 2015 година до 31 октомври 2016 година.

(12) Висината на вредноста на поддршката по килограм произведена и продадена риба ќе изнесува 20,00 денари по килограм.

(13) Средствата од став (1) потточка 2.3. од овој дел се исплаќаат скалесто и тоа:

- за килограм произведена и продадена риба во рибник до 25.000 килограми - 100 % од 20,00 денари,

- за килограм произведена и продадена риба во рибник од 25.000 до 50.000 килограми - 75 % од 20,00 денари,

- за килограм произведена и продадена риба во рибник од 50.000 до 100.000 килограми - 50 % од 20,00 денари и

- за килограм произведена и продадена риба во рибник над 100.000 килограми - 25 % од 20,00 денари.

(14) Корисници на средствата од став (1) потточка 2.1., наменети за изградба на нови капацитети за аквакултура се субјекти кои се регистрирани за дејност аквакултура и кои поседуваат или користат недвижен имот на кој планираат да изградат капацитет за аквакултура, или поседуваат дозвола за користење на вода за поставување на кафези во зоните предвидени за аквакултура.

Корисници на средствата од став (1) потточка 2.1. наменети за проширување, реконструкција, адаптација и модернизација на постојните капацитети за аквакултура се субјекти кои се регистрирани за дејност аквакултура и се запишани во регистарот на одгледувачи на риби што се води во Министерството.

Корисници на средствата од став (1) потточка 2.1. наменети за изградба на нови капацитети за преработка на рибите се микро, мали и средни претпријатија кои се регистрирани за дејност аквакултура и поседуваат или користат недвижен имот на кој планираат да изградат преработувачки капацитет.

Корисници на средствата од став (1) потточка 2.1. наменети за набавка на опрема за доработка, преработка, складирање и пакување на рибите се микро, мали и средни претпријатија кои поседуваат или користат објект наменет за преработка на риби.

(15) Корисници на средствата од став (1) потточка 2.2. од овој дел се субјекти кои поседуваат дозвола за производство на порибителен материјал од рибник наменет за промет кои немаат увезено порибителен материјал и жива риба во периодот декември 2015 - декември 2016 година од видот риба за која поседуваат дозвола за производство на порибителен материјал за сопствено насадување на рибникот како и субјекти запишани во регистарот на одгледувачи на риби што се води во Министерството кои имаат купено подмладок од субјекти кои поседуваат дозвола за производство на порибителен материјал од рибник наменет за промет.

(16) Корисници на средствата од став (1) потточка 2.3. од овој дел се субјекти запишани во регистарот на одгледувачи на риби што се води во Министерството и немаат увезено порибителен материјал и жива риба во периодот декември 2015 - декември 2016 година од видот риба за која ја бараат финансиската поддршка.

IV

(1) Средствата од дел I точка 3 на оваа програма наменети за техничка помош во вкупен износ 700.000, 00 денари, ќе се користат за реализација на следните активности:

3.	Техничка помош		
	Мерки	Опис	Средства
3.1.	Размена на информации, зголемување на соработка и подигнување на свест	100% од прифатливи/одобрени трошоци	200.000,00
3.2.	Воспоставување, поврзување и работа на информатички системи за управување, следење, инспекција и проценка	100% од прифатливи/одобрени трошоци	500.000,00
	Вкупно		700.000,00

(2) Средствата од став (1) на овој дел се наменети за финансирање на мерки кои се однесуваат на подготвителни, административни и технички активности и активности за следење, размена на информации, проценка и ревизија во областа на рибарството и аквакултурата.

(3) Корисник на средствата од став (1) потточка 3.1. од овој дел е Министерството за надомест на трошоци за спроведување на активностите поврзани со Размена на информации, зголемување на соработка и подигнување на свест

(4) Корисник на средствата од став (1) потточка 3.2. од овој дел е Министерството за надомест на услуга за изработка на софтвер.

V

(1) Средствата од дел I точка 4 на оваа програма во износ од 1.000.000,00 денари за развојни, истражувачки и апликативни пилот проекти особено се наменети за:

- зголемување на производството на риба,
- заштита на рибите и животната средина,
- развој на риболовниот туризам и
- за истражување на пазарот и маркетинг на риби и производи од риби.

(2) Вкупната вредност на одобрени пилот проекти од став (1) од овој дел по поединечен корисник не може да го надмине износот од 500.000,00 денари назовисно од вкупниот износ на проектот.

(3) Корисници на средствата од ставот (1) од овој дел се овластени институции од областа на рибарството, научни и/или образовни установи од областа на рибарството, рибарски и риболовни здруженија, организации на производителите, концесионерите на рибите и вршителите на аквакултура.

(4) Доколку истражувачките и апликативните пилот проекти од став (1) од овој дел ги реализираат рибарски и риболовни здруженија и организации на производители, концесионерите на рибите и вршителите на аквакултура, задолжително содржат соодветна научна верификација.

(5) Резултатите од пилот проектите финансирани од помошта од став (1) на овој дел задолжително се публикуваат во технички извештаи достапни за јавноста.

VI

(1) Средствата од дел I точка 5 на оваа програма наменети за Развој на нови пазари и промотивни кампањи во вкупен износ од 500.000,00 ќе се користат за организација и/или учество на меѓународни манифестации, саеми и натпревари.

(2) Корисници на средствата од ставот (1) потточка 5.1. на овој дел се рибарски и риболовни здруженија, организации на производители запишани на регистарот кој се води во Министерството за реализација на активности.

VII

(1) Средствата од дел I точка 6 на оваа програма се наменети за исплата на пренесени обврски од Програмите за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата од претходните години во вкупен износ од 22.000.000,00.

VIII

(1) Барањата за склучување договор за изведување вештачки мрест и порибување од дел II потточка 1.1. се доставуваат до Министерството најдоцна до 15.01.2016 година, кон барањето се доставува и Програмата и за склучување договор за обезбедување порибителен материјал и порибување од дел II потточка 1.2. се доставуваат до Министерството најдоцна до 15.01.2016 година.

(2) Барањата за користење средства од дел II потточка 1.1. и 1.2., дел IV став (1), дел V став (1) и дел VI став (1) од оваа програма се поднесуваат до Министерството најдоцна до 10.11.2016 година.

(3) Барањата за користење на средства од дел II потточка 1.3., 1.4., 1.5. и 1.6., и дел III став (1) од оваа програма се поднесуваат до Агенцијата врз основа на рокови утврдени во објавен јавен повик.

IX

(1) Исплатата на средства од дел II точка 1 потточка 1.1. од оваа програма се врши по фази по доставено известување од Министерството до агенцијата на барање поднесено од регистрираниот репроцентар. Фазите се утврдени во Договор за изведување вештачки мрест и порибување кој Министерството го склучува со регистриран репроцентар. Средствата предвидени за првата фаза од договорот не треба да надминат 60% од вкупните средства предвидени во Договорот и се исплаќаат авансно со потпишување на договорот, кој министерството го доставува до Агенцијата во прилог на известувањето.

Средствата предвидени за втората фаза се исплаќаат по нејзина реализација. Во прилог на барањето за исплата на втората фаза регистрираниот репроцентар доставува извештај за реализација и изјава за наменско искористување на средствата од првата и втората фаза, записник од државниот инспектор за земјоделство, Сертификат за здравствена состојба на животните за внатрешен промет, издаден од ветеринарното друштво и записник за извршена контрола на подмладокот пред порибување од официјален ветеринар, кои Министерството ги доставува до Агенцијата во прилог на Известувањето.

Исплатата на средствата од дел II потточка 1.2. се врши по извршено порибување. Министерството склучува договор за обезбедување на порибителен материјал и изведување на порибување со регистриран репродуктор. За исплата на средствата Министерството доставува известување до Агенцијата во чиј прилог е извештај за реализација на порибувањето и записник од Државниот инспекторат за земјоделство, Сертификат за здравствена состојба на животните за внатрешен промет издаден од ветеринарното друштво и записник за извршена контрола на подмладокот пред порибување од официјален ветеринар кои регистрираниот репродуктор ги доставува до Министерството во прилог на барањето за исплата.

(2) Исплатата на средствата од дел II потточка 1.3., 1.4., и 1.5. дел III потточка 2.1., од оваа програма се реализира врз основа на одобрени барања за исплата по објавен јавен повик од Агенцијата. Агенцијата го објавува Јавниот повик не подоцна од 45 дена од денот на објавувањето на оваа програма.

(3) Исплатата на средствата од дел II точка 1 потточка 1.6. и дел III точка 2 потточка 2.2. и 2.3. од оваа програма се врши врз основа на доставено барање со потребна документација по објавен јавен повик од Агенцијата. Во јавниот повик Агенцијата го утврдува рокот за поднесување на барањата и ја утврдува и објавува потребната документација која се приложува кон барањата за користење на средствата. Агенцијата го објавува Јавниот повик не подоцна од 45 дена од денот на објавувањето на оваа програма.

(4) Исплатата на средствата од дел II точка 1 потточка 1.6 од оваа програма се врши по одобрени барања за исплата и тоа:

- за вршење дополнителна физичка заштита на рибите во период од 1 ноември 2015 до 20 март 2016 година

- за вршење дополнителна физичка заштита на рибите во период од 1 април до 15 јули 2016 година

(5) Исплатата на средствата од дел III точка 2 потточка 2.2. за насадување на рибниците со подмладок се врши по одобрени барања за исплата и тоа:

- за насадување на рибниците во периодот од 01 февруари до 31 мај,

- за насадување на рибниците во периодот од 01 јуни до 30 септември

(6) Исплатата на средствата од дел III точка 2 потточка 2.3. од оваа програма се врши квартално по одобрени барања за исплата и тоа:

- за произведена риба која е продадена во периодот од 1 ноември 2015 година до 31 јануари 2016 година;

- за произведена риба која е продадена во периодот од 1 февруари до 30 април;

- за произведена риба која е продадена во периодот од 1 мај до 31 јули и

- за произведена риба која е продадена во периодот од 1 август до 31 октомври.

(7) Исплатата на средствата од дел IV се врши врз основа на известување за исплата по предходно спроведена постапка за јавна набавка од Министерството, кое се доставува до Агенцијата најдоцна до 25.11.2016 година.

(8) Исплатата на средствата од дел V и дел VI се врши врз основа на известување за исплата по предходно спроведен јавен повик од Министерството, кое се доставува до Агенцијата најдоцна до 25.11.2016 година.

(9) Висината на финансиската поддршка по корисник за дел II точка 1 потточка 1.1., 1.2. и дел V од оваа програма се определува во зависност од планираната количина порибителен материјал наменет за порибување и во зависност од техничките потреби за реализација на пилот проектот.

(10) За барањата за користење на средства кои се поднесуваат до Агенцијата врз основа на рокови утврдени во објавен јавен повик, контролите на лице место ги врши Агенцијата.

X

Исплата на средствата од оваа програма по корисници ја врши Агенцијата на трансакциски или жиро сметки на барателите најдоцна до 30.06.2017 година.

XI

Средствата предвидени со оваа програма се неповратни.

XII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13229/1-15
5 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

254.

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 209/15), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15 и 154/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.1.2016 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2016 ГОДИНА

I

(1) Средствата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година во вкупен износ од 2.045.100.000 денари се обезбедени согласно, Буџетот на Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.209/2015), раздел 14004 - Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој (во понатамошен текст Агенцијата), програма 2-Финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, потпрограма 20 Финансиска поддршка во земјоделството, ставка 464 - разни трансфери во износ од 443.000.000 денари и потпрограма 2А-Финансиска поддршка на рурален развој, ставка 489 - капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 1.602.100.000 денари.

II

(1) Дел од средствата од дел I на оваа програма во износ од 1.805.395.000 ќе се користат за следните мерки за финансиска поддршка на руралниот развој:

МЕРКИ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ		
Код на мерка	Назив на мерка	Износ (во денари)
111	Обука и информирање на земјоделските производители	5.000.000
112	Помош на млади земјоделци за започнување со земјоделска дејност	99.745.000
114	Советодавни услуги во земјоделството:	4.500.000
	Воспоставување на систем на советодавни услуги и	3.000.000
	годишни програма за советодавни услуги – пот програма за квалитет на млекото	1.500.000
121	Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства:	345.062.965
	Набавка на приплоден добиток (говедо, овци, кози и синави)	60.000.000
	Подигнување на нови повеќегодишни насади (овошни, лозови, ароматични и медоносни)	54.260.000
	Набавка на инвестиции во земјоделска опрема и механизација за житни и индустриски култури	211.484.965
	Набавка на пчелни матици и опрема за пчеларство и	2.500.000
	Набавка на опрема за систем за наводнување – капка по капка за пченка, сончоглед и фуражни култури вклучително и бунари за наводнување	16.818.000
122	Инвестиции за зголемување на економската вредност на шумите	5.500.000
123	Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи	13.000.000
124	Инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделството, шумарството и водостопанството наменети за:	637.545.439
	Водостопанска инфраструктура	524.745.439
	Заштита на земјоделско производство општено од природни непогоди	20.000.000
	Инфраструктура на пасишта во државна сопственост	78.300.000
	Инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште	10.000.000
	Консолидација на земјоделско земјиште	4.500.000
131	Економско здружување на земјоделски Стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност	20.100.000
211	Помош за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за земјоделска дејност (ПОМ)	35.000.000
213	Помош за зачувување на руралните предели и нивните традиционални карактеристики	23.000.000
214	Помош за зачувување на генетската разновидност на автохтонни земјоделски растенија и автохтонни раси на добиток наменети за:	14.000.000
	Активности за воспоставување, следење и анализирање на состојбите со автохтоните земјоделски растенија и обезбедување на задолжителни генетски резерви и	1.000.000
	Воспоставување, следење и анализирање на состојбите со автохтоните раси на добиток и чување и обезбедување на задолжителни генетски резерви на автохтоните раси на добиток	13.000.000
215	Органско производство	30.000.000
321	Подобрување на квалитетот на живот во рурални средини	174.756.888
322	Обнова и развој на селата	140.218.541
323	Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја	252.966.167
413	Реализација на стратегии за локален развој на рурални средини	1.000.000
431	Поттикнување на локален развој на рурални средини	4.000.000
ВКУПНО ЗА МЕРКИТЕ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ:		1.805.395.000

(2) Дел од средствата од дел I на оваа програма во износ од 219.255.000 ќе се користат за следните мерки за техничка поддршка во земјоделството и руралниот развој:

ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ		
Код на мерка	Назив на мерка	Износ (во денари)
1	Техничка поддршка во земјоделството и руралниот развој	176 255 000
11.	Организирање и спроведување на манифестации и саеми	30 000 000
12.	Учество на саемски манифестации и саеми на земјоделски производители	
13.	Помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи	30 303 418
14.	Изработка и публикување на едукативни, информативни, научни, пропагандни и стручни материјали, публикации и списанија	500 000
15.	Спроведување на истражувања, изработка на анализи, предлог-проекти, студии и стратешки документи од областа на земјоделството и руралниот развој	12 877 582
16.	Инвестициони вложувања за воспоставување на научно-демонстративни примери	6 000 000
17.	Воспоставување и спроведување на истражувања	10 000 000
18.	Други трошоци и инвестициони вложувања за воспоставување и спроведување на мерките за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој	86 574 000
2	Помош за плодоуживатели	5 000 000
3	Субвенционирање на каматна стапка	38 000 000
ВКУПНО ЗА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ:		219 255 000

(3) Дел од средствата од дел I на оваа програма во износ од 20.450.000 денари се наменети за Фондот за иновации и технолошки развој согласно член 26 од Законот за иновацииска дејност.

III

(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка 111 „Обука и информирање на земјоделските производители“ од оваа програма се спроведуваат согласно член 66 од Законот за земјоделство и рурален развој како неповратната финансиска поддршка за организирање и одржување на обуки и информативни сесии од следните области:

- успешно организирање и раководење на земјоделското стопанство;
- воведување на дополнителни дејности на земјоделско стопанство;
- воведување и употреба на современи технолошки достигнувања и иновативни практики;
- трансфер на знаења за постигнати научно-истражувачки резултати;
- користење на информатички технологии за земјоделско производство;
- примена на пропишаните стандарди од областа на заштита на животната средина, заштита и здравје на луѓето, заштита и здравје на растенијата, заштита на здравјето и благосостојба на животните и примена на хигиенски практики;
- примена на мерките за поддршка за вршење на земјоделски производни практики за заштита и унапредување на животната средина и руралните предели и
- воведување на земјоделско производство со примена на повисоки стандарди за квалитет.

(2) Корисници на поддршката се давателите на обуката и на информативните сесии.

(3) Висината на поддршката од став (1) на овој дел изнесува 100% од вредноста на прифатливите и направените трошоци.

(4) Поддршката е наменета за земјоделските стопанства регистрирани во ЕРЗС.

IV

(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка 112 „Помош на млади земјоделци за започнување со земјоделска дејност“ од оваа програма се спроведуваат како неповратна финансиска поддршка за започнување со земјоделска дејност на млади земјоделци, кои за прв пат започнуваат да се занимаваат со земјоделска дејност преку преземање на постоечко земјоделско стопанство или со воспоставување на ново земјоделско стопанство согласно член 67 од Законот за земјоделство и руралниот развој.

(2) Висината на поддршката од став (1) на овој дел изнесува до 600.000 денари за период на реализација на деловниот план и се исплаќа на годишно ниво во најмногу три рати.

(3) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 29.745.000 денари се наменети за неподмирени обврски за реализација на мерката 112 „Помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност“ од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.

V

(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка 114 „Советодавни услуги во земјоделството“ од оваа програма, се спроведуваат согласно член 69 од Законот за земјоделство и руралниот развој како неповратна финансиска поддршка наменета за:

- воспоставување на систем на советодавни услуги преку основање на правни лица за вршење на нестопанска дејност од областа на советодавни, консултативни и информативни услуги во земјоделството и шумарството и достигнување на соодветни квалификации на кадровскиот потенцијал, административни и технички капацитети за извршување на услугите, со исклучок на инвестиции во основни средства и

- годишна програма за советодавни услуги- програма за квалитет на млекото со која се дефинира видот и обемот на советодавните услуги кои се спроведуваат преку Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството.

(2) Корисници на поддршката од став (1) алинеја 1 на овој дел се:

- јавни институции од областа на образованието и научно-истражувачка работа за земјоделство и шумарство,
- национални здруженија на земјоделски производители и приватни сопственици на шуми,
- правни лица основани за вршење на дејност од областа на советодавни услуги во земјоделството.

(3) Поддршката од став (1) алинеја 2 од овој дел ја спроведува Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството.

(4) Финансиската помош од став (1) алинеја 1 на овој дел може да се додели во вид на авансна исплата во висина од 30% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци.

VI

(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка 121 за „Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства“ од оваа програма се спроведуваат согласно член 70 од Законот за земјоделство и руралниот развој како неповратна финансиска поддршка за инвестиции за следните намени:

- набавка на високостелни педигрирани јуници (со исклучок на јуници од расата буша), педигрирани машини и женски приплодни грла овци, педигрирани машини и женски приплодни грла кози и педигрирани свињи (нерези и назимки), за сите како оригинали или хибриди;

- подигнување на нови повеќегодишни лозови и овошни насади, повеќегодишни насади со ароматични растенија и медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) на нови површини;

- набавка на пчелни матици и опрема за пчеларство;
- набавка на земјоделска опрема и механизација за житни и индустриски култури и

- набавка на опрема за систем за наводнување-капка по капка за пченка, сончоглед и фуражни култури вклучително и бунари за наводнување.

(2) Краен рок за поднесување на барања за исплата на поддршка за набавени високостелни педигрирани јуници (со исклучок на јуници од расата буша), педигрирани машини и женски приплодни грла овци, педигрирани машини и женски приплодни грла кози, педигрирани машини и женски приплодни грла свињи, за сите како оригинали или хибриди;

рирани машки и женски приплодни грла кози, и педигрирани свињи (нерези и назимки), за сите како оригинали или хибриди, за периодот од 01 октомври 2015 до 31 декември 2015 година е 29 февруари 2016 година.

(3) Краен рок за поднесување на барања за исплата на поддршка за подигнати нови повеќегодишни лозови и овошни насади и медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) на нови површини, за периодот од 01 октомври 2015 до 31 декември 2015 година е 29 февруари 2016 година.

(4) Краен рок за поднесување на барања за исплата на поддршка за инвестициите од ставот (1) алинеи 1 и 2 од овој дел за периодот од 01 Јануари 2016 година до 30 септември 2016 година е 30 септември 2016 година.

(5) За реализација на мерките од став (1) алинеи 3, 4 и 5 од овој дел, Агенцијата објавува отворени јавни повици за прибирање на барања за користење на финансиска поддршка.

(6) Висината на поддршка од ставот (1) од овој дел изнесува 50% од прифатливите и направените трошоци.

(7) Неповратната финансиска поддршка по барање на корисникот, може да се додели на две рати или согласно со фазите на реализација на инвестицијата.

(8) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 258.802.965 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација на мерка 121 „Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства" од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.

VII

(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка 122 „Инвестиции за зголемување на економска вредност на шумите" од оваа програма се спроведуваат согласно член 71 од Законот за земјоделство и руралниот развој како неповратната финансиска поддршка наменета за инвестиции за одржливо стопанисување со шумите.

(2) Корисници на поддршката се приватни сопственици на шуми или здруженија на приватни сопственици на шуми.

(3) Висината на поддршката изнесува 50% од вредноста на прифатливите и направените инвестиции.

(4) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 500.000 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација од мерка 122 „Инвестиции за зголемување на економската вредност на шумите" од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.

VIII

(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка 123 „Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи" од оваа програма се спроведуваат согласно член 72 став 1 алинеја 3 од Законот за земјоделство и руралниот развој како неповратна финансиска поддршка наменета за инвестиции во пазарна инфраструктура за постбербени активности или активности за собирање и чување на примарни земјоделски производи за нивна натамошна намена.

(2) Корисници на поддршката се трговски друштва и задруги кои исполнуваат услови за вршење на дејноста согласно со закон, државни субјекти, јавно приватно партнерство или единици на локалната самоуправа.

(3) Висината на поддршката не може да надмине 50% од вредноста на прифатливите и направените трошоци, освен кога е наменета за јавни инвестиции, кога висината на поддршката ја утврдува Владата на Република Македонија.

(4) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 8.000.000 денари се наменети за неподмирени обврски од мерка 123 „Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи" од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.

IX

(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка 124 „Инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделството, шумарството и водостопанството" од оваа програма се спроведуваат согласно член 73 од Законот за земјоделство и руралниот развој како неповратната финансиска поддршка за инвестиции за следните намени:

- инвестиции наменети за водостопанство;
- заштита на земјоделско производство оштетено од природни непогоди;
- инвестиции за поставување на громобранска заштита во бачилата;
- системи за снабдување со вода вклучително и водопоила на пасишта во државна сопственост;
- електрификација на пасиштата во државна сопственост;
- инфраструктура за пристап до пасиштата во државна сопственост;
- инфраструктура за пристап до земјоделското земјиште и
- консолидација на земјоделско земјиште.

(2) Корисник на средствата од став (1) алинеја 1 и 2 од овој дел е акционерско друштво во државна сопственост АД Водостопанство на Република Македонија.

(3) Корисник на средствата од став (1) алинеја 3, 4, 5 и 6 од овој дел е Јавно Претпријатие за стопанисување со пасиштата во државна сопственост.

(4) Корисник на средствата од став (1) алинеја 7 и 8 од овој дел се единиците на локалната самоуправа.

(5) Средствата за инвестициите од ставот (1) алинеи 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од овој дел кои ги спроведуваат акционерско друштво во државна сопственост АД Водостопанство на Република Македонија и Јавно Претпријатие за стопанисување со пасиштата во државна сопственост, а може да ги спроведуваат и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во понатамошен текст: Министерството) по доставен предлог за инвестиции од страна на корисниците на средствата, по пат на јавна набавка.

(6) Неповратната финансиска поддршка од став (1) од овој дел се доделува во висина од 100% од вкупната вредност на прифатливите трошоци и се исплаќа во висината на износот утврден согласно договорите за јавна набавка.

(7) Неповратната финансиска поддршка по барање на корисникот, може да се додели на две рати или согласно со фазите на реализација на инвестицијата.

(8) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 449.472.000 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација на мерката 124 „Инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделството, шумарството и водостопанството“ од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.

X

(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка 131 „Економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност“ од оваа програма се спроведуваат согласно членовите 15 и 16 од Законот за земјоделски задруги како неповратната финансиска поддршка за следните намени:

- помош за основање и функционирање на земјоделски задруги регистрирани во Регистар на земјоделски задруги при Министерството;

- помош за премии за осигурување, во вид на надоместок на дел од трошоците за осигурување и тоа во висина која нема да надминува 70% од трошокот за осигурување на производните капацитети на земјоделската задруга од мал обем и 80% за осигурување на производните капацитети на земјоделската задруга од голем обем, но не повеќе од 3.000.000 денари на годишно ниво и

- инвестиции за набавка на земјоделска механизација во висина од 90% од вкупната вредност на набавката.

(2) Поддршката од став (1) алинеја 1 на овој дел за направени прифатливи трошоци се исплаќа квартално по доставено барање за исплата и тоа:

- за прв квартал најдоцна до 15 април 2016 година;
- за втор квартал најдоцна до 15 јули 2016 година;
- за трет квартал најдоцна до 15 октомври 2016 година и
- четврт квартал најдоцна до 31 декември 2016 година.

(3) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 5.000.000 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација на мерка 131 „Економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност“ од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.

XI

(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка 211 „Помош за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за земјоделска дејност“ од оваа програма се спроведуваат согласно член 77 став (8) од Законот за земјоделство и рурален развој како дополнителна финансиска поддршка во висина до 15% за директните плаќања по површина, грло добиток или единица производ за земјоделски имот во подрачја со ограничени можности за производство.

(2) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 30.000.000 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација на мерка 211 „Помош за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за земјоделска дејност“ од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.

XII

(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка 213 „Помош за зачувување на руралните предели и нивните традиционални карактеристики“ од оваа програма се спроведуваат согласно член 78 од Законот за земјоделство и рурален развој за надомест на трошоци за одржување на висински пасишта и ливади и поддршка на традиционалното овчарство како неповратната финансиска поддршка и тоа:

- во висина од 80% од просечна месечна бруто плата во дејноста од период 01.11.2015 до 31.10.2016 година, како трошок за чување и напасување на добитокот (овци, кози и/или говеда) на пасиште (вклучително и ливади) кое се наоѓа во населени места со надморска висина поголема од 700 метри односно регистрираните одгледувалишта каде се одгледува добитокот да се наоѓаат во населени места со надморска висина поголема од 700 метри и

- во висина од 40% од просечна месечна бруто плата во дејноста од период 01.11.2015 до 31.10.2016 година, како трошок за чување и напасување на добитокот (овци, кози и/или говеда) на пасиште (вклучително и ливади) кое се наоѓа во населени места со надморска висина под 700 метри односно регистрираните одгледувалишта каде се одгледува добитокот да се наоѓаат во населени места со надморска висина под 700 метри.

(2) Помошта од став (1) на овој дел се исплаќа за најмногу 20 вработени лица за чување и напасување на добитокот (овци, кози и/или говеда) на пасиште (вклучително и ливади) при што за 10 вработени лица се исплаќа 80% за помошта од став 3 алинеја 1 на овој дел, односно 40% за помошта од став 3 алинеја 2 на овој дел, а за вработените лица над 10 помошта се намалува за 50%.

(3) За помошта од став (1) на овој дел, бројот на вработени лица за кои се пресметува поддршката е во следниов сооднос:

- за одгледување на овци во сооднос 1 вработено лице на 150 овци;
- за одгледување на кози во сооднос 1 вработено лице на 50 кози и
- за одгледување на говеда во сооднос 1 вработено лице на 80 говеда.

(4) Бројот на вработени лица за кои е исплатена поддршката треба да е ист најмалку една година по годината за која е исплатена поддршката.

(5) Висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник на мерката од став (1) на овој дел изнесува не повеќе од 300.000 денари по вработено лице.

(6) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 10.000.000 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација на мерка 213 „Помош за зачувување на руралните предели и нивните традиционални карактеристики“ од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.

XIII

(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка 214 „Помош за зачувување на генетската разновидност на автохтони земјоделски растенија и автохтони раси на добиток“ од оваа програма се спроведуваат согласно член 78 од Законот за земјоделство и рурален развој како неповратната финансиска поддршка за следните намени:

- активности за воспоставување, следење и анализирање на состојбите со автохтоните земјоделски растенија и обезбедување на задолжителни генетски резерви и

- воспоставување, следење и анализирање на состојбите со автохтоните раси на добиток и чување и обезбедување на задолжителни генетски резерви на автохтоните раси на добиток.

(2) Средствата од став (1) од овој дел ги спроведува Министерството за исплата на субјектите на кои им е доделена јавна услуга или овластување согласно со прописите од областа на сточарството, семе и саден материјал и здравје и заштита на растенијата.

(3) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 6.000.000 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација на мерката 214 за воспоставување, следење и анализирање на состојбите со автохтоните раси на добиток и чување и обезбедување на задолжителни генетски резерви на автохтоните раси на добиток од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.

XIV

(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка 215 „Органско производство“ од оваа програма се спроведуваат согласно член 47 од Законот за земјоделство и рурален развој.

(2) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 25.000.000 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација на мерка 215 „Органско производство“ од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.

XV

(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка 321 „Подобрување на квалитетот на живот во рурални средини“ од оваа програма се спроведуваат согласно член 86 од Законот за земјоделство и рурален развој како неповратна финансиска поддршка за инвестиции за следните намени:

- изградба на локална патна инфраструктура (вклучително и мостови) за поврзување меѓу две или повеќе населени места во руралните средини во должина до 5 км;

- изградба на локална патна инфраструктура (вклучително и мостови) за поврзување на населени места во руралните средини со регионален пат или со населено место - град во должина до 7 км;

- изградба на водоснабдителни и канализациони системи во населени места во руралните средини до 1.800 жители согласно последниот попис на население и домаќинства во Република Македонија;

- изградба на објекти, вклучително и набавка на опрема за организирање на продажба на жив добиток во населени места во руралните средини;

- модернизација на постоечките пазари за жив добиток за постигнување на повисоки стандарди за благосостојба на животните и

- изградба на објекти и опрема за домови за деца и млади, домови на култура во населени места во руралните средини.

(2) Корисници на средствата од став (1) од овој дел се единиците на локалната самоуправа утврдени како рурална средина, единиците на локалната самоуправа на чија територија се наоѓа руралната средина за која се однесува инвестицијата согласно Законот за земјо-

делство и рурален развој и Центрите за развој на планските региони утврдени согласно Законот за рамномерен регионален развој за инвестиции во рурални средини.

(3) Неповратната финансиска поддршка од став (1) од овој дел се доделува во висина од 100% од вкупната вредност на прифатливите трошоци и се исплаќа во висината на износот утврден согласно договорите за јавна набавка склучени од корисниците од став (2) од овој дел.

(4) Неповратната финансиска поддршка од ставот (1) на овој дел по барање на корисникот може да се додели во вид на авансна исплата во висина од 20% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци или на две рати или согласно со фазите на реализација на инвестицијата.

(5) Остатокот на средства од од табелата од дел II став (1) мерка 321 „Подобрување на квалитетот на живот во рурални средини“ од оваа програма, а по објавување на јавен повик и спроведена постапка за реализација на мерката, ќе се користат како национално кофинансирање кон средствата од 1-вата компонента - Подобрување и развој на руралната инфраструктура од ИПА структурните фондови на Европската унија кои ќе се администрираат преку Проектот за подобрување на општинските услуги што се имплементира во рамки на Министерството за финансии.

(6) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 173.756.888 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација на мерката 321 „Подобрување на квалитетот на живот во рурални средини“ од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.

XVI

(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка 322 „Обнова и развој на селата“ од оваа програма се спроведуваат согласно член 86 од Законот за земјоделство и рурален развој како неповратна финансиска поддршка за инвестиции за следните намени:

- изработка на урбанистички планови за населени места во руралните средини;

- изградба и/или реконструкција на улици во населени места во руралните средини (вклучително и атмосферска канализација и пешачки елементи) во должина до 1 км и

- изградба и/или реконструкција на плоштади, зелени површини и/или шеталишта во населени места во руралните средини.

(2) Корисници на средствата од став (1) на овој дел се единиците на локалната самоуправа утврдени како рурална средина, единиците на локалната самоуправа на чија територија се наоѓа руралната средина за која се однесува инвестицијата согласно Законот за земјоделство и рурален развој и Центрите за развој на планските региони утврдени согласно Законот за рамномерен регионален развој за инвестиции во рурални средини.

(3) Неповратната финансиска поддршка од став (1) од овој дел се доделува во висина од 100% од вкупната вредност на прифатливите трошоци и се исплаќа во висината на износот утврден согласно договорите за јавна набавка склучени од корисниците од став (2) од овој дел.

(4) Неповратната финансиска поддршка од ставот (1) на овој дел по барање на корисникот може да се додели во вид на авансна исплата во висина од 20% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци или на две рати или согласно со фазите на реализација на инвестицијата.

(5) Остатокот на средства од табелата од дел II став (1) мерка 322 „Обнова и развој на селата“ од оваа програма, а по објавување на јавен повик и спроведена постапка за реализација на мерката, ќе се користат како национално кофинансирање кон средствата од 1-вата компонента - Подобрување и развој на руралната инфраструктура од ИПА структурните фондови на Европската унија кои ќе се администрираат преку Проектот за подобрување на општинските услуги што се имплементира во рамки на Министерството за финансии.

(6) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 139.218.541 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација на мерката 322 „Обнова и развој на селата“ од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.

XVII

(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка 323 „Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја“ од оваа програма се спроведуваат согласно член 86 од Законот за земјоделство и рурален развој за инвестиции за следните намени:

- изградба на локална патна инфраструктура (вклучително и мостови) за поврзување на населени места во рурални средини со локалитет од значење за начинот на живот и работа на руралната популација во должина до 2 км;

- означување на културни и природни знаменитости во рурални средини;

- уредување на излетнички места во рурални средини, вклучително и нивно поврзување со мрежи за снабдување со електрична енергија, вода за пиење и канализација;

- изградба или реконструкција на патна инфраструктура за пристапност до и околу природни знаменитости во рурални средини вклучително и нивно уредување и воведување на комплементарни содржини - пешачки, велосипедски и останати спортски патеки и шеталишта и

- озеленување на површини покрај природни езера и магистрални патишта во рурални средини.

(2) Корисници на средствата од став (1) на овој дел се единиците на локалната самоуправа утврдени како рурална средина, единиците на локалната самоуправа на чија територија се наоѓа руралната средина за која се однесува инвестицијата согласно Законот за земјоделство и рурален развој и Центрите за развој на планските региони утврдени согласно Законот за рамномерен регионален развој за инвестиции во рурални средини.

(3) Корисник на средствата од став (1) алинеја 2, 3 и 4 од овој дел може да биде и Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија.

(4) Корисник на средствата од ставот (1) алинеја 5 од овој дел е Јавното претпријатие за стопанисување со шумите во државна сопственост Македонски шуми.

(5) Средствата од мерката од став (1) алинеја 4 од овој дел ги спроведува Министерството за транспорт и врски, преку спроведување на постапка на јавна набавка.

(6) Неповратната финансиска поддршка од став (1) од овој дел, се доделува во висина од 100% од вкупната вредност од прифатливите трошоци и се исплаќа во висина на износот утврден согласно договорите за јавни набавки склучени од корисниците од ставовите (2), (3), (4) и (5) на овој дел.

(7) Неповратната финансиска поддршка од ставот (1) од овој дел, по барање на корисникот, може да се додели во вид на авансна исплата во висина од 20% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци или на две рати или согласно со фазите на реализација на инвестицијата.

(8) Дел од средствата од став (1) од овој дел во износ од 251.966.167 денари се наменети за неподмирени обврски од реализација на мерката 323 „Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја“ од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години.

(9) Остатокот на средства од табелата од дел II став (1) мерка 323 „Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја“ од оваа програма, а по објавување на јавен повик и спроведена постапка за реализација на мерката, ќе се користат како национално кофинансирање кон средствата од 1-вата компонента - „Подобрување и развој на руралната инфраструктура“ од ИПА структурните фондови на Европската унија кои ќе се администрираат преку Проектот за подобрување на општинските услуги што се имплементира во рамки на Министерството за финансии.

XVIII

(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка 413 „Реализација на стратегии за локален развој на рурални средини“ од оваа програма се спроведуваат согласно член 87 од Законот за земјоделство и рурален развој како неповратна финансиска поддршка наменета за реализација на стратегии за локален развој на рурални средини кои предвидуваат спроведување на мерки согласно Законот за земјоделство и рурален развој.

(2) Корисник на поддршката од став (1) од овој дел е Локалната акциона група (во натамошниот текст: ЛАГ) основан согласно член 89 од Законот за земјоделство и рурален развој.

(3) Стратегиите за локален развој на рурални средини од став (1) од овој дел мора да ги исполнуваат условите утврдени во член 88 од Законот за земјоделство и рурален развој.

(4) Висината на поддршката за прифатливи трошоци по корисник, без данок на додадена вредност и други даноци и јавни давачки изнесува до 4.000.000 денари годишно.

XIX

(1) Средствата од табелата од дел II став (1) мерка 431 „Поттикнување на локален развој на рурални средини“ од оваа програма се спроведуваат согласно член 87 од Законот за земјоделство и рурален развој како неповратна финансиска поддршка наменета за работата на ЛАГ за развој на руралните средини.

(2) Корисник на поддршката од став (1) од овој дел е ЛАГ основан согласно член 89 од Законот за земјоделство и рурален развој.

XX

(1) Средствата од табелата од дел II став (2) точка 1. „Техничка поддршка во земјоделството и руралниот развој“ од оваа програма се спроведуваат согласно член 101 од Законот за земјоделство и рурален развој.

(2) Дел од средствата од став (1) од овој дел во вкупен износ од 78.951.582 денари се наменети за неподмирени обврски од Програмите за финансиска поддршка на руралниот развој од претходните години за следните мерки за техничка поддршка во земјоделството и руралниот развој:

а) 7.000.000 денари се наменети за спроведување на започнати постапки и неподмирени обврски за потточка 1.3. „Помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи“ од претходни години;

б) 7.877.582 денари се наменети за спроведување на започнати постапки и неподмирени обврски за потточка 1.5 „Спроведување на истражувања, изработка на анализи, предлог-проекти, студии и стратешки документи од областа на земјоделството и руралниот развој“ од претходни години и

в) 64.074.000 денари се наменети за спроведување на започнати постапки и неподмирени обврски за потточка 1.8 „Други трошоци и инвестициони вложувања за воспоставување и спроведување на мерките за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој“.

(3) Средствата од дел II став (2) потточка 1.1 „Организирање и спроведување на манифестации и саеми“ и потточка 1.2. „Учество на саемски манифестации и саеми на земјоделски производители“ се наменети за следните манифестации и саеми:

„Prowein China“ за вино, Шангај-Народна Република Кина;

- „Prodexpo“ саем за пијалоци, Москва-Руска Федерација;

- „World Food (Мир Питание)“ за овошје, зеленчук и преработки, Москва –Руска Федерација;

- „Fruitlogistica“ за свежо овошје и зеленчук, Берлин-Сојузна Република Германија;

- „ProWein“ за вино, Дизелдорф-Сојузна Република Германија;

- „Sial“ за преработки од овошје и зеленчук, Париз-Република Франција;

- „Sial Middle East“ за преработки од овошје и зеленчук;

- Промоција на македонското вино на таргетиран пазар во ЕУ;

- Промотивни настани за промоција на македонската преработувачка индустрија на овошје и зеленчук на таргетиран пазар во ЕУ и

- Промоција на македонското вино преку безцаринските зони во Хуанџо и Шангај и во „China National Exhibition Center“ – Република Кина и

- Промотивни настани за промоција на македонското вино во САД.

(4) Средствата од дел II став (2) потточка 1.7 „Воспоставување и спроведување на истражувања“ се спроведуваат согласно член 10 од Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој наменета за истражувања во времетраење до шест месеци, краткорочни истражувања во времетраење од 12 месеци и долгорочни истражувања во времетраење не повеќе од 36 месеци, за трошоци за спроведување на истражувања, трошоци за инвестиции во основни средства и опрема за спроведување на иновативни практики во примарното земјоделското производство и трошоци за апликација на научно-истражувачки достигнувања од областа на растителното и сточарското производство.

(5) Средствата од табелата од дел II став (2) точка 2. „Помош за плодуюжители“ од оваа програма, се спроведуваат согласно член 106-а од Законот за земјоделство и рурален развој.

(6) Средствата од табелата од дел II став (2) точка 3. „Субвенционирање на каматна стапка“ од оваа програма, се спроведуваат согласно член 98-а став 2 од Законот за земјоделство и рурален развој.

XXI

(1) За реализација на мерките од оваа програма Агенцијата објавува отворени јавни повици за прибирање на барања за користење на финансиска поддршка или барања за исплата на финансиска поддршка, доколку поинаку не е уредено со оваа програма.

(2) Рокот за објавување на отворени јавни повици за прибирање на барања за користење на финансиска поддршка од оваа програма по мерки изнесува 30 работни дена од денот на објавувањето на оваа програма.

(3) Еден корисник поднесува посебно барање за секоја мерка во оригинал. Еден корисник може да поднесе најмногу две барања за користење на финансиска поддршка по различни мерки од оваа програма, освен за мерките од дел VIII, IX, XV, XVI и XVII во кои еден корисник - единица на локалната самоуправа и/или Центрите за развој на планските региони може да поднесат најмногу три барања.

(4) За реализација на оваа програма се грижи Министерството.

(5) Рокот за реализација на средствата од оваа програма е согласно утврдената динамика за реализација на средствата утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2016 година.

XXIII

Оваа програма влегува во сила од наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13230/1-15
5 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

255.

Врз основа на член 13 став (2) од Законот за јавно здравје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/10,136/11, 144/14 и 149/15) и член 16 став 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.1.2016 година, донесе

НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА

Вовед:

Оваа програма е стандарден пакет на мерки и активности кои ги спроведуваат: Институтот за јавно здравје на Република Македонија (во натамошниот текст: ИЈЗ на РМ) и 10-те Центри за јавно здравје (во натамошниот текст: ЦЈЗ), како и активности кои ги спроведуваат Институтот по медицина на трудот на Република Македонија (во натамошниот текст: ИМТ на РМ), Медицински факултет - Скопје – Институт за епидемиологија и медицинска биостатистика и ЈЗУ „Завод за физикална медицина и рехабилитација“ – Скопје.

Оваа програма содржи мерки, задачи и активности за следење и проценка на здравјето и добросостојбата на населението, идентификување, предвидување, испитување, ублажување на здравствените проблеми и опасности во заедницата.

Во оваа програма е утврден видот на задачите, содржината, обемот и роковите за нивно извршување и известување, системот на координација на активностите, мониторинг и евалуацијата како и финансиските средства за реализација на оваа програма. Во целина, оваа програма претставува здравствена безбедност на граѓаните во државата.

Цел на програмата:

Оваа програма се изготвува со цел да се зачува и унапреди здравјето на населението, да се овозможи спроведување на основните функции и задачи на јавното здравје, преку организирани мерки и активности што ги превземаат државните органи, институциите, единиците на локалната самоуправа и други правни и физички лица во соработка со здравствените установи, да се обезбеди соодветен одговор во случај на јавно здравствена потреба и итност и појава на јавно здравствена вонредна околност, обезбедување и спроведување на меѓународните здравствени правила, се со цел да се зачува и унапреди здравјето на населението.

Со задачите од оваа програма се обезбедува остварување на загарантирани права, утврдени потреби и интереси на сите граѓани што имаат карактер на унапредување на здравјето и преземање на мерки и активности за спречување и сузбивање на заболувањата, како и остварување на задачите и активностите на ЦЈЗ и ИЈЗ на РМ, утврдени со член 48 од Законот за здравствената заштита и препораките на Светска здравствена организација (во натамошниот текст: СЗО).

Извршители на програмата

Програмските активности предвидени со оваа програма ги спроведуваат следниве извршители:

А. Центрите за јавно здравје за територијата за која се основани

Б. Институтот за јавно здравје на Република Македонија,

В. Институт за медицина на труд на Република Македонија

Г. Медицински факултет Скопје - Институт за епидемиологија и медицинска биостатистика

Д. ЈЗУ „Завод за физикална медицина и рехабилитација“ Скопје

Сите извршители треба да подготват и достават до Министерство за здравство (во натамошниот текст: МЗ) работен план со наведена точна динамика и распоред за реализација на активностите кој е во согласност со стручно методолошките упатства најдоцна до 15 јануари 2016 година.

10-те ЦЈЗ работниот план го доставуваат и до ИЈЗ на РМ како одговорна институција за координација, следење, стручно методолошка помош, мониторинг, евалуација, квартална верификација и известување за реализацијата на програмските активности.

10-те ЦЈЗ најдоцна до 31 јануари 2016 година треба да достават до ИЈЗ на РМ, комплетен годишен извештај за реализација на Националната годишна програма за јавно здравје за 2015 година за територијата за која се основани.

ИЈЗ на РМ треба најдоцна до 15 февруари 2016 година да достават до МЗ комплетен извештај за реализација на Националната програма за јавно здравје во Република Македонија за 2015 година, со анализа и стручен коментар за добиените резултати како и со предлог мерки за подобрување на состојбата.

10-те ЦЈЗ треба да достават до ИЈЗ на РМ предлог Национална годишна програма за јавно здравје за 2017 година, најдоцна до 30 септември 2016 година.

ИЈЗ на РМ врз основа на предлог програмите на извршителите од 10-те ЦЈЗ треба да подготват и достават до МЗ предлог текст на активностите за „Национална годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2017 година“, најдоцна до 30 октомври 2016 година.

Мерки, активности, очекувани резултати и индикатори за реализација на програмските цели

Реализирањето на задачите и активностите се врши организирано во подолу наведените четири основни превентивни јавно здравствени дејности:

I. Социјално-медицинската дејност со здравствена статистика и промоција на здравје

II. Санитарно-хигиенската дејност со здравствена екологија

III. Епидемиолошката дејност

IV. Безбедност и здравје на работа и превентивна здравствена заштита на работниците и земјоделците

10-те ЦЈЗ ги спроведуваат активностите од првите три превентивни јавно здравствени дејности, согласно утврдена методологијата и начин на работа, врз основа на донесени стручно методолошки упатства и со координација и стручно методолошка помош од страна на експерти при ИЈЗ на РМ од сите области.

Програмските активности за „Безбедност и здравје при работа и превентивна здравствена заштита на земјоделците“, ги спроведува Институтот за медицина на труд на Република Македонија (во натамошниот текст: ИМТ на РМ).

Институтот за Епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика при Медицински факултет Скопје, ќе спроведе програмски задачи за следење на интрахоспитални инфекции како неопходни постапки кон приклучување на Република Македонија на стандардите на ЕУ за согледување на реалната состојба и следење на болничките инфекции.

ЈЗУ „Завод за физикална медицина и рехабилитација“ Скопје ќе го реализира „Пилот проект за промоција на физичка активност и развивање на спортски вештини во пливање кај деца со Даунов синдром“.

А. ЦЕНТРИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ (ЦЈЗ)

Активностите во сите дејности се реализираат врз основа на „стручно методолошките упатства за секоја дејност“. Спроведувањето на програмските активности и нивната реализација се реализира со координација и со стручно методолошка помош од страна на ИЈЗ на РМ.

За потребите на државата и на општините за чие подрачје се основани ги спроведуваат програмски следниве задачи и активности по дејности:

1. Социјално-медицинска дејност со здравствена статистика и промоција на здравје

Во 10-те ЦЈЗ ќе се прибираат и обработуваат збирни и индивидуални статистички извештаи доставени од здравствените установи преку одделенијата за здравствена статистика и информатика каде ќе се спроведе софтверска обработка на податоците според утврдени апликативни програми и врз основа на стручно методолошките упатства.

По извршената логичка и математичка контрола и компјутерски внес на обработените податоци за утврдени заболувања и состојби во амбулантно-поликлиничките и диспанзерски дејности ќе се изготват извештаи/анализи и информации кои содржат податоци со кои се прикажува работата на здравствените установи во Република Македонија, кадарот вработен во нив во амбулантно-поликлиничка, диспанзерска и болничка дејност, како и информации за утврдени заболувања и состојби.

1. Од областа на здравствена статистика и информатика од обработените податоци од електронскиот здравствен систем „мој термин“ и извештаите од ЦЈЗ ќе изготват:

1.1. Прибирање и вршење на логичка и математичка контрола на податоците, компјутерски внес од збирните извештаи за IV тримесечие 2015 година.

Рок на изготвување: I квартал 2016

1.2. Изготвување на полугодишни збирни извештаи за кадар и посети и утврдени заболувања и состојби за II полугодие 2015 година

Рок на изготвување: I квартал 2016

1.3. Прибирање и вршење на логичка и математичка контрола на податоците, компјутерски внес и обработка на податоците од годишни збирни извештаи за кадар здравствени установи за 2015 година

Рок на изготвување: I квартал 2016

1.4. Изготвување и вршење на логичка и математичка контрола, компјутерски внес и обработка на податоци за збирните извештаи од кадар и посети од I тримесечие 2016 година.

Рок на изготвување: II квартал 2016 година

1.5. Изготвување на полугодишни извештаи за кадар и посети и утврдени заболувања и состојби за I полугодие 2016

Рок на изготвување: III квартал 2016 година

1.6. Прибирање и вршење на логичка и математичка контрола на податоците, компјутерски внес и обработка на податоците од збирни извештаи II тримесечие за 2016 година

Рок на изготвување: III квартал 2016 година

1.7. Прибирање, вршење на логичка контрола на податоците од индивидуални извештаи за декември 2015 година и јануари-ноември 2016 година, компјутерски внес и обработка на податоците

Рок на изготвување: континуирано

1.8. Изготвување на публикација “Збирен извештај за вработен кадар во здравствените установи за 2015 година

Рок на изготвување: мај 2016 година

2. Од областа на социјална медицина со промоција на здравје, ќе се изготват извештаи/анализи и информации кои содржат податоци со кои се прикажува работата на здравствените установи во Република Македонија, кадарот вработен во нив и информации за утврдени заболувања и состојби:

2.1. Годишен извештај за евалуација на Националната годишна програма за јавно здравје во 2015 година за подрачјето на ЦЈЗ

Рок на изготвување: 15 јануари 2016 година

2.2. Анализа на амбулантно-поликлиничкиот морбидитет во 2015 година за подрачјето што го покрива ЦЈЗ

Рок на изготвување: јули 2016 година

2.3. Извештај за здравјето на населението во 2015 година на подрачјето што го покрива ЦЈЗ

Рок на изготвување: октомври 2016 година

2.4. Анализа за искористеноста на болничките капацитети во здравствените установи во 2015 година за подрачјето што го покрива ЦЈЗ

Рок на изготвување: март 2016 година

2.5. Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет во 2015 година на подрачјето што го покрива ЦЈЗ

Рок на изготвување: јуни 2016 година

2.6. Информација за болест или состојба по избор на секој Центар за јавно здравје, во зависност од актуелноста, односно застапеноста во регионот во 2015 година на теми согласно табела број 1.

Табела број 1

Извршител-ЦЈЗ	Болест/состојба
Битола	Малигни неоплазии
Велес	Респираторни болести
Кочани	Болести на дигестивен систем
Куманово	Кардиоваскуларни болести
Охрид	Хронична бубрежна инсуфициенција
Прилеп	Зависност од дроги
Скопје	Повреди
Струмица	Болести на кожата и на поткожното ткиво
Тетово	Дијабет
Штип	Алергични болести

Рок на изготвување: март 2016 година

2.7. Информација за една вулнерабилна група, по избор на секој Центар за јавно здравје, во зависност од актуелноста и приоритетите за превенција во регионот, согласно табела број 2

Табела број 2

Извршител-ЦЈЗ	Вулнерабилна група
Битола	Деца
Велес	Училишни деца и младина
Кочани	Стари лица
Куманово	Мигранти
Охрид	Жени и деца
Прилеп	Доенчиња
Скопје	Млади адолесценти
Струмица	Лица со посебни потреби
Тетово	Жени во репродуктивен период
Штип	Роми

Рок на изготвување: ноември 2016

Индикатор: под точки 1-7 информации, извештаи и анализи се доставуваат до ИЈЗ на РМ

3. Спроведување на здравствена едукација преку едукативни предавања за цели групи на подрачјето што го покрива ЦЈЗ.

Во рамките на службите за социјална медицина во центрите за јавно здравје, согласно законските одредби, се планираат, програмираат, извршуваат и евалуираат активности од здравствено-воспитната дејност со населението на подрачјето на Центарот. Во оваа смисла, се изготвуваат годишни програми и извештаи, поврмени информации и анализи за спроведените здравствено-воспитни активности во одредени периоди, но исто така се пружа стручно-методолошка помош на здравствените установи на подрачјето, се координираат активности со повеќе владини и невладини организации, се одржуваат предавања, трибини, семинари и други форми на здравствено-промотивна активност.

Здравствено-воспитната активност на ниво на ЦЈЗ е со координиран пристап со единиците на локалната самоуправа и насочени се кон : предучилишни и училишни установи, здравствени установи, претпријатија, здруженија, јавни гласила.

Едукативните активности треба да бидат точно дефинирани во работниот акционен план на следниве теми:

- превенција на акутни и хронични незаразни болести општа популација;
- исхрана и здравје-здрави училишни оброци и здравствен ризик од неправилна исхрана (во сите основни и средни училишта),
- здравствениот бенефит од спроведување на редовна физичка активност (во сите основни училишта и предучилишни установи);
- активности во периодот на детството, адолесценцијата и раниот адултен период (во секоја паралелка од средното образование се организираат поединечни предавања);

Секој ЦЈЗ треба да достави работен -акционен план до ИЈЗ на РМ и МЗ, во кој се наведени : место/локација на одржување, број/количина, време/час на одржување и планирана опфатена популација најдоцна до 15 јануари 2016 година.

Рок на реализирање: квартално

Индикатор: извештај за број на реализирани едукации со број на учесници на наведена тема

3.1 Одржување на четири трибини (по една во секој квартал) со јавно здравствена проблематика од интерес за подрачјето што го покрива ЦЈЗ.

Рок на изготвување: квартално

Индикатор: извештај за одржана трибина на тема со број на учесници

3.2. Печатење на агитки или брошури на наведени теми за четирите трибини

Рок на изготвување: квартално

Индикатор: доставена брошура

Организирањето на здравствено едукативни активности, промоции и трибини треба да се во корелација со изготвениот промотивен едукативен материјал за здравствено воспитување на населението (агитки и брошури) согласно работниот план и координиран од ИЈЗ на РМ и МЗ.

3.3. Задолжително одбележување на светските денови, недели (Светски ден на срцето, Светски ден на дијабетот, СИДА, туберкулоза, Ден на борба против пушење, Светски ден на секавање на жртвите од сообраќајни несреќи, ден за борба против насилство врз жената и други) координирана активност со ИЈЗ на РМ и МЗ.

Рок на изготвување: квартално

Индикатор: Извештај за број на реализирани одбележувања

3.4. Работа на советувањата за сексуално и репродуктивно здравје и советувањата за одвикување од пушење

Во рамките на 10-те ЦЈЗ ќе продолжат да функционираат советувањата за сексуално и репродуктивно здравје, каде младите и адолесцентите ќе добиваат бесплатни совети, ќе се спроведуваат доброволните ХИВ тестирања како и советувањата за одвикување од пушење кои ќе ги спроведуваат активностите согласно оваа програма и акциониот план за превенција на штетни афекти од пушењето.

Рок на извршување: континуирано

Индикатор: квартални извештаи со број на советувани млади луѓе, спроведени тестирања, реализирања едукации

3.5. „Проект за промоција на физичка активност и развивање на спортски вештини по пливање кај деца со Даунов синдром“

Пилот проект за промоција на физичка активност и развивање на спортски вештини по пливање кај деца со Даунов синдром е со цел подобрување на нивната психолошка и физичката состојба, емоционално достигнување на нивната граница на задоволство и инклузија во средината.

Елементите на физичко воспитување, игри, спорт и рекреација се употребуваат како многу корисни средства против инвалидитетите од било кој вид, а особено кај децата со Даунов синдром кои бараат континуирана грижа за трајна присхофизичка рехабилитација.

Активностите ќе се реализираат преку ЈЗУ „Завод за физикална медицина и рехабилитација“ Скопје со организирање на часови по пливање за деца со Даунов синдром.

Едукацијата ќе ја спроведуваат врвни спортски тренери и асистенти со завршен Факултет по физичка култура Скопје, 4 дена во неделата по еден час. Децата кои ќе ги посетуваат часовите по пливање, пред започнување со часовите по пливање потребно да направат соодветен здравствен преглед.

Вид на активност	Единица цена (месечно)	вкупно
Трошоци за одржување на базенот	30.000,00	360.000,00
Ангажирање на тренер	20.000,00	240.000,00
Ангажирање на асистент	10.000,00	120.000,00

Рок на извршување: јануари - декември 2016 година

Индикатор: квартални извештаи со број на одржани часови и едуцирани деца

Извршител: ЈЗУ „Завод за физикална медицина и рехабилитација“ Скопје

2. Санитарно-хигиенска дејност со здравствена екологија

Активностите во сите дејности ќе се реализираат врз основа на „стручно методолошките упатства за секоја дејност“. Спроведувањето на програмските активности и нивната реализацијата се реализира со координација и со стручно методолошка помош од страна на ИЈЗ на РМ.

1. Процена на здравствено-еколошкиот ризик и приоритетни јавно-здравствени проблеми поврзани со здравствената екологија

1.1. Процена на здравствено-еколошкиот ризик во врска со квалитетот на водите за пиење и водоснабдувањето како и воспоставување на здравствена евиденција на водоснабдувањето

Во текот на годината секој ЦЈЗ врши редовни санитарно-хигиенски теренски извидувања на јавните водоснабдителни објекти со оценка за сигурност на објектот и можност за евентуални загадувања и ризик по здравјето на населението. По хигиено-епидемиолошки индикации се вршат санитарно-хигиенски теренски извидувања и на индивидуални водоснабдителни објекти.

На секој градски водовод се врши санитарно-хигиенски увид 4 пати годишно, локалните селски водоводи и селата без локални водоводи најмалку 1 теренски увид годишно. Останатите јавни објекти - крајпатни чешми, споменички чешми, чешми во рекреативни подрачја и други ќе бидат опфатени најмалку еднаш годишно. Квалитетот на водата се контролира со земање мостри за бактериолошка и физичко-хемиска анализа и се издава стручно мислење.

За оние јавни водоснабдителни објекти со кои стопанисува организација за водоснабдување, обемот и бројот на анализи ќе биде утврден со договор помеѓу ЦЈЗ и јавните комунални претпријатија.

За сите јавни водоснабдителни објекти каде не стопанисува организација за водоснабдување, односно: села со сопствен водовод, села со други видови на водоснабдителни објекти, води со посебни својства - природни минерални, лековити, локални јавни водоснабдителни објекти во и вон населените места (чешми, бунари, извори, и др.), обемот и бројот на следење на квалитетот на вода за пиење согласно програмата рамковно е даден во Табела 1.1

Секој ЦЈЗ изработува „Анализа за проценката на здравствениот ризик од водата за пиење, согласно програмските активности и извршените увиди и анализи спроведени со договор помеѓу центрите и организациите за јавно водоснабдување, како составен дел од Годишниот Извештај за остварените активности доставена до ИЈЗ на РМ.

Табела број 1.1

ЦЈЗ	Број на селски населби	Планиран годишен број на:	
		Санитарно-хигиенски увиди	Лабораториски анализи Физичко-хемиски Бактериолошки
Битола	181	75	900
Куманово	90	90	770
Кочани	86	50	444
Охрид	121	70	460
Прилеп	182	110	1100
Скопје	125	80	500
Струмица	47	47	440
Тетово	180	100	600
Велес	250	162	860
Штип	36	36	800
ИЈЗ на РМ	/	50	300
Вкупно РМ:	1298	870	7174

Индикатор: Анализа за проценката на здравствениот ризик од водата за пиење и извештај за број на реализирани увиди и земени мостри

Извршители: 10-те ЦЈЗ

Фреквенција на известување: квартално до МЗ и извештај со коментар во 2ро и 4то тромесечие до ИЈЗ на РМ

1.2 Следење на состојбата со водоснабдување, санитација и хигиена во училиштата

Процената на ризикот поврзан со фактори во училишна средина врз здравјето на децата и младите во РМ со посебен акцент на пристапот до безбедна вода за пиење, санитација и хигиена на училиштата и училишните тоалети и креирање на солидна база на податоци за санитарно-хигиенската состојба во училиштата и податоци за пристапот до безбедна вода за пиење во училиштата во РМ, а со цел предлагање и превземање мерки за зачувување и унапредување на здравјето на оваа вулнерабилна популација.

Активноста ќе се реализира преку санитарно-хигиенски увид во селектираните училишта и земање примероци вода за пиење за лабораториска анализа во рамки на планираните активности од табелата 1.1 со примена на методологија согласно посебно изработено стручно методолошко упатство од страна на ИЈЗ на РМ.

Земениите примероци вода се во рамките на редовниот мониторинг согласно оваа програмата и договорните обврски со јавните комунални претпријатија.

Врз основа на утврдениот статус како и дониените резултати од тестирање на примероците вода, ќе се изврши идентификација на ризик факторите по здравјето на училишната популација.

Индикатор: Информација за санитарно-хигиенската состојба во училиштата во Република Македонија со предлог мерки за унапредување на здрава училишна средина и мерки за зачувување и унапредување на здравјето на училишната популација.

Извршители: 10-те ЦЈЗ

Фреквенција на известување: 30 ноември 2016

2.1. Процена на здравствено-еколошкиот ризик од квалитетот на површинските води од јавно-здравствен аспект

Процена на ризикот, е врз основа на утврдениот статус и извршени лабораториски испитувања на површинските води, а особено водите за рекреативно капење од здравствен аспект.

Бројот на увиди и на земање на мостри за бактериолошка и физичко-хемиска и микробиолошка анализа ќе биде најмалку 2 пати годишно даден (Табела 2.1), но истиот може да се зголемува во зависност од актуелни хигиенско-епидемиолошки состојби.

ЦЈЗ подготвува „Годишна информација за санитарно-хигиенската состојба и квалитет на водите за капење на подрачјето на ЦЈЗ со мерки за асанација за заштита и/или намалување на здравствениот ризик“ која ја доставува до ИЈЗ на РМ.

Табела 2.1. Следење на квалитетот на површински води

ЦЈЗ	Санитарно-хигиенски увиди	Планиран годишен број Пример вода за физичко-хемиска и бактериолошка анализа
Битола	18	36
Куманово	10	20
Кочани	10	20
Охрид	40	150
Прилеп	10	20
Скопје	35	70
Струмица	14	28
Тетово	26	52
Велес	23	52
Штип	9	18
Вкупно РМ:	195	466

Индикатор за следење: извештај за број на реализирани увиди и земени мостри

Извршители: 10-те ЦЈЗ

Фреквенција на известување: квартално до МЗ и извештај со коментар во 2ро и 4то тромесечие до ИЈЗ на РМ

2.2. Процена на здравствено-еколошкиот ризик на хигиенскиот квалитет на воздухот

Табела бр.1.4

ЦЈЗ	Аероседимент		Чад и SO ₂		Pb, Cd и Zn		CO	
	Број на :		Број на :		Број на :		Број на :	
	Мерни места	Месечни примероци	Мерни места	Дневни примероци	Мерни места	Дневни примероци	Мерни места	Дневни примероци
Битола	6	72						
Куманово	4****	48						
Кочани	4	48						
Охрид	7	84						
Прилеп	9	108						
Скопје	30	360	6	4330	1*	14	4**	56
Струмица	4	48						
Тетово	4	48						
Велес	11***	132	3	1095	2****	413		
Штип	4	48						
Вкупно РМ	83	996	9	5425	3	427	4	56

* Олово се следи 2 пати годишно по 7 дена во април/октомври во Скопје

** Јаглерод монооксид се следи 2 пати годишно по 7 дена во април/октомври само во Скопје

*** Аероседимент се следи во Велес на 7 м.м. како вкупен аероседимент и со присуство на Pb, Cd и Zn и во Кавадарци на 4 м.м. како вкупен аероседимент и со присуство на Ni и Fe.

**** Олово, кадмиум и цинк во цврсти честички со високоволуменски узоркува; на воздух на едно м.м. се следи секој ден, а на другото м.м. еден ден во неделата, во Велес

***** Аероседимент се следи во Куманово на 4 м.м. како вкупен аероседимент и со присуство на Pb, Cd и Zn.

Остварување на задачата се одвива со проценка на здравствено-еколошкиот ризик преку стационарен и мобилен мониторинг систем на Министерството за животна средина и ИЈЗ на РМ како и испитување на следните видови загадувачки материи во мрежата на центри за јавно здравје:

- Во сите ЦЈЗ ќе се следи вкупен аероседимент на 81 мерни места, а во Велес и присуство на Pb, Cd, Zn, Ni и Fe во аероседимент, како и во Куманово Pb, Cd и Zn во аероседимент со вкупно 972 месечни примероци;

- Во ЦЈЗ Скопје и Велес ќе се следат лебдечки честички (чад) и SO₂-сулфур двооксид на 9 мерни места со 5475 дневни примероци;

- Олово, кадмиум и цинк во воздухот ќе се следи во Велес на 2 мерни места со вкупно 413 дневни примероци, а во Скопје само олово на 1 мерно место со 14 дневни примероци;

- CO-јаглерод монооксид ќе се следи само во Скопје на 4 мерни места со 56 примероци.

Задачата ќе се реализира со стандардни методи на земање примероци атмосферски воздух и стандардни методи на лабораториска дијагноза. Наодите за чад, SO₂, олово, кадмиум и цинк ќе се презентираат како 24-часовен просек во мг/м³ воздух, јаглерод монооксидот како часовен просек во мг/м³ воздух, а аероседиментот како месечен просек во мг/м² површина.

Мерните места и бројот на примероци од следењето на аерозагадувањето е даден во табела бр.1.4

Индикатор: квартален извештај за извршени мерења до МЗ и ИЈЗ на РМ

Фреквенција на известување: Извештај со коментар во 2^{ро} и 4^{то} тромесечие до ИЈЗ на РМ

2.3. Проценката на ризикот од хигиенскиот квалитет на воздухот врз здравјето кај предучилишна и училишна популација

Проценката на ризикот од хигиенскиот квалитет на воздухот врз здравјето на изложеното население се врши врз основа на добиените вредности од извршениот мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух релацијата со податоците за годишната стапка на морбидитетот од неспецифични респираторни заболувања Ј00 - Ј99, со исклучок на Ј10-Ј18, според МКБ -10 кај предучилишни (0-6 годишна возраст) и училишни деца (7-14 годишна возраст) во град и села.

Во случаи на акутни состојби на загаденост на воздухот на ниво на аларм од прв, втор или трет степен, од страна на територијално надлежниот ЦЈЗ веднаш ќе ги извести МЗ, ИЈЗ на РМ и Министерството за животна средина и просторно планирање.

Индикатор за следење: Оцена на морбидитетот на респираторните заболувања кај предучилишни (0-6 годишна возраст) и училишни деца (7-14 годишна возраст) во град и во село, како и на национално ниво по методологијата на СЗО.

Извршители: ЦЈЗ

Фреквенција на известување: Годишно, во 1 тромесечие

2. Безбедност на храна од јавно здравствен аспект

2.1. Следење на безбедноста на храната наменети за одредени популациони групи со цел да се превенираат болестите поврзани со небезбедна храна

Следење на безбедноста на храната наменета за одредени популациони групи со цел да сепревенираат болестите поврзани со небезбедна храна ќе се врши лабораториска контрола на храната и чистотата на објектите во кои се приготвува храната за предучилишни, училишни установи, ученички, студентски домови, болнички установи и домови за згрижување на стари лица, согласно табела 1, 2 и 3 во продолжение. Активноста ќе се изведува согласно Правилникот за микробиолошка безбедност на храната и упатството изработено од страна на ИЈЗ на РМ.

Табела бр.1. Следење на безбедноста на храната во образовни установи

ЦЈЗ	Број на образовни установи	Број на годишни тестирани оброци	Број на годишни брисеви
Битола	6	48	60
Куманово	10	80	100
Кочани	6	48	60
Охрид	5	40	50
Прилеп	5	40	50
Скопје	15	120	150
Струмица	6	48	60
Тетово	10	100	100
Велес	11	88	110
Штип	7	56	70
Вкупно	81	668	810

Табела бр.2. Следење на безбедност на храната во болници

Извршители ЦЈЗ	број на објекти	Број на годишни примероци за бактериолошка анализа	Број на брисеви
Скопје	6	48	120
Битола	4	32	40
Велес	6	48	120
Тетово	2	16	40
Куманово	2	16	40
Кочани	1	8	20
Штип	1	8	20
Струмица	1	8	20
Прилеп	1	8	20
Охрид	3	24	60
Вкупно	27	216	500

Табела бр.3. Следење на безбедност на храната во домови за згрижување на стари лица

ЦЈЗ	Број на објекти	Број на примероци за бактериолошка анализа	Број на брисеви
Скопје	2	10	20
Битола	1	6	10
Куманово	1	6	10
Прилеп	1	8	10
Вкупно	5	30	50

Индикатор: Извештај со број на земени анализи и превземени мерки од небезбедна храна, доставени до МЗ и ИЈЗ на РМ.

Фреквенција на известување: квартално

2.2. Проценка на хемиската контаминација на храна од пазар од домашно земјоделско производство во различни региони

За проценка на хемиската контаминација во 2016 година ќе се врши лабораториско тестирање и проценка на контаминацијата со пестициди и микотоксини. ЦЈЗ во Битола, Куманово и Велес ќе земат и испитаат примероци на прехранбени производи од домашно производство за присуство на пестициди, според табелата бр 1.

Табела бр. 1 Дистрибуција на примероци за анализа на резидуи на пестициди

Група	ЦЈЗ Куманово	ЦЈЗ Битола	ЦЈЗ Велес	ИЈЗ на РМ
Овощје и нивни производи	10	10	10	30
Зеленчук и нивни производи	20	20	20	30
Жита, брашно, и нивни производи	10	10	10	40
Вкупно	40	40	40	100

ЦЈЗ во Скопје, Битола, Куманово и Велес ќе земат и испитаат по примероци на прехранбени производи од домашно производство за присуство на микотоксини, согласно табелата бр 2.

Табела бр.2 Дистрибуција на примероци за анализа на микотоксини

Група	ЦЈЗ Скопје	ЦЈЗ Куманово	ЦЈЗ Битола	ЦЈЗ Велес	ИЈЗ на РМ
Млеко и производи од млеко	10	0	0	0	0
Жита, брашно и мивни производи	10	10	10	10	20
Кикирики и слични производи	10	10	10	10	20
Суво овошје	10	10	10	10	20
Кафе, какао, чај, зачини	10	10	10	10	20
Вкупно	50	40	40	40	80

Индикатор за следење: Извештај со анализа на контаминираната храна, доставени до МЗ и ИЈЗ на РМ.

Рок на известување: 2-ро и 4-то тромесечие

2.3. Следење на биолошкиот квалитет на исхраната во предучилишни установи, основни училишта, ученички/студентски домови и домови за згрижување на стари лица

Биолошкиот квалитет на исхраната вклучува испитување на енергетската вредност, како и содржината на макронутриенти (јаглени хидрати, масти и протеини) и микронутриенти (витамини и минерали) во единица оброк кој се користи во исхраната на популациите опфатени со следењето.

Во 2016 година, ЦЈЗ по утврдена методологија базирана на база на податоци за состав на храната, ќе ја испитуваат нутритивна вредност на исхраната која се подготвува во овие установи, и тоа:

- во предучилишните установи ќе се испитуваат по пет дневни оброци во 4 сезони (пролет, лето, есен, зима);

- во училиштата со организирана целодневна исхрана ќе се испитуваат по пет дневни оброци во две сезони и тоа во пролет (март-април) и есен (ноември-декември);

- во ученичките/студентските домови ќе се испитуваат по седум дневни оброци во две сезони и тоа во пролет (март-април) и есен (ноември –декември);

- во домовите за згрижување на стари лица ќе се испитуваат по седум дневни оброци во четири сезони (пролет, лето, есен, зима).

10-те ЦЈЗ ќе достават извештај за извршените активности, согласно стручно методолошкото упатство за квалитетот на исхраната во установите на подрачјето до ИЈЗ на РМ во 4-ти квартал (најдоцна до 1 декември 2016 година) .

Табела бр.1 Преглед на број на објекти и оброци по ЦЈЗ

Регион на ЦЈЗ	Број на објекти	Број на испитани оброци
Битола	8	156
Куманово	6	116
Кочани	8	140
Охрид	6	108
Прилеп	6	116
Скопје	13	202
Струмица	4	68
Тетово	6	88
Велес	11	192
Штип	6	108
Вкупно	74	1294

Индикатор за следење: извештај за број на земени оброци

Рок на известување: квартално

2.4. Следење на нутритивниот статус кај предучилишни и училишни деца во функција на рана детекција на прекурсори на можни здравствени ризици за појава на хронични незаразни заболувања

На определен репрезентативен примерок деца од секој регион поединечно за ЦЈЗ, презентирани во табела број 2.4. ќе се вршат испитувања за соодветните популациони групи.

Табела бр.2.4. Вкупен број на ученици кои ќе бидат опфатени за проценка на нутритивен статус

Регион на ЦЈЗ	Деца од предуч. установи (4-5 год.)	Второ одделение (7-8 год.)	Петто одделение	Прва година средно
Битола	141	314	314	150
Велес	250	324	324	150
Кочани	70	281	281	100
Куманово	100	325	325	150
Охрид	100	307	280	110
Прилеп	70	286	286	70
Скопје	250	365	300	150
Струмица	70	289	260	70
Тетово	200	348	348	150
Штип	70	264	264	70
Вкупно	1321	3103	2962	1170

Антропометриски испитувања за определување на растот и нутритивниот статус ќе се вршат со мерење на телесна висина и телесна тежина кај деца од предучилишна возраст, второ одделение, петто одделение и прва година средно образование .

За сите популации на деца извештаите ќе се доставуваат електронски до ИЈЗ на РМ, во ексел документи, по претходно доставен формат на документ од страна на ИЈЗ на РМ.

Извршување на активностите и испраќање на извештаи од извршените активности за проценка на нутритивниот статус, по популациски групи, 10-те ЦЈЗ ќе ги доставуваат до ИЈЗ на РМ.

Индикатор за следење: Извештаи до МЗ и ИЈЗ на РМ за извршените активности

Рок на известување: Квартално

- Во првиот квартал на 2016 за децата од предучилишни установи (извештај до ИЈЗ на РМ најдоцна до 1 април 2016 година) ;

- Во вториот квартал за децата од второ одделение (извештај до ИЈЗ на РМ најдоцна до 1 јули 2016 година);

- Во третиот квартал за учениците од петто одделение (извештај до ИЈЗ на РМ најдоцна до 1 октомври 2016 година) ;

- Во четвртиот квартал за децата од прва година средно образование (извештај до ИЈЗ на РМ најдоцна до 1 декември 2016 година).

2.5. Следење на нутритивна вредност на стандардната болничка исхрана

Во 2016 година ЦЈЗ ќе ја испитуваат нутритивната вредност на стандардната исхрана во стационарните установи во Република Македонија и при клиниките на Клиничкиот центар во Скопје, Специјалната болница

за гинекологија „Мајка Тереза“, Институтот по белодробни заболувања кај децата - Козле и Градската општа болница „8 ми септември“ по стандардна методологија, со динамика на испитување на 3 оброци месечно, во текот на сите 12 месеци во 2016 година.

Испитувањето на биолошкиот квалитет на исхраната вклучува испитување на енергетската вредност, како и содржината на макронутриенси (јаглени хидрати, масти и протеини) и микронутриенси (витамини и минерали) во единица оброк кој се користи во исхраната на болните без специфични нарушувања на органските системи кои би продуцирале исхрана според специфична диета.

ЦЈЗ во извештаите ќе наведат за кои болни е подготвувана храната, односно на кои одделенија е поделена, имајќи ја предвид забелешката од претходниот пасус при одбирање на оброците за анализа.

10-те ЦЈЗ ќе достават извештај за извршените активности, согласно стручно методолошкото упатство за нутритивниот квалитет на болничката исхрана до ИЈЗ на РМ во 4-ти квартал (најдоцна до 01 декември 2016 година)

Обемот на активностите за секој регион на ЦЈЗ прикажан е во табелата бр. 2.5.

Табела бр.2.5. Следење на нутритивниот квалитет на болничката исхрана

ЦЈЗ	Број на објекти	Број на испитани оброци
Битола	4	144
Куманово	2	72
Кочани	1	36
Охрид	3	108
Прилеп	1	36
Струмица	1	36
Скопје	4	144
Тетово	2	72
Велес	3	108
Штип	1	36
Вкупно	22	792

Индикатор за следење: Извештаи за број на земени оброци до МЗ и ИЈЗ на РМ

Рок на известување: Квартално

3.Проценка на здравствениот ризик од бучавата во животната средина

ЦЈЗ Скопје ќе врши мониторинг на бучава на 14 мерни места во Скопје, два пати годишно со одредување на индикаторите за изложеност Лден, Лвечер, Лноќ, во тек на пролет и есен. Во текот на годината ќе извршат проценка на индикаторите за ефекти, вознемиреност и нарушување на спиењето кај репрезентативен примерок од возрасната популација.

ЦЈЗ Битола ќе врши мониторинг на бучава на 15 мерни места во Битола и Кичево, два пати годишно со одредување на индикаторите за изложеност Лден, Лвечер, Лноќ, во тек на пролет и есен. Во текот на годината ќе извршат проценка на индикаторите за ефекти, вознемиреност и нарушување на спиењето кај репрезентативен примерок од возрасната популација.

ЦЈЗ Куманово ќе врши мониторинг на бучава на 10 мерни места во Куманово, два пати годишно со одредување на индикаторите за изложеност Лден, Лвечер, Лноќ, во тек на пролет и есен. Во текот на годината ќе извршат проценка на индикаторите за ефекти, вознемиреност и нарушување на спиењето кај репрезентативен примерок од возрасната популација.

Извршители: ЦЈЗ Битола, ЦЈЗ Куманово

Индикатор за следење: Извештаи за извршените активности со анализа и проценка на здравствениот ризик од бучавата, доставени до МЗ и ИЈЗ на РМ

Рок на известување: 2 ро и 4 то тромесечие

3. ЕПИДЕМИОЛОШКА ДЕЈНОСТ

Активностите од епидемиолошката дејност ќе се реализираат со цел обезбедување на стабилна и мирна епидемиолошка состојба, а врз основа на „стручно методолошкото упатството за епидемиолошка дејност“. Спроведувањето и реализацијата на програмските активности се координирани и со стручно методолошка помош од страна на ИЈЗ на РМ.

1. Следење, анализа,спроведување и евалуација на мерките за заштита на населението во услови на појава на заразни и други заболувања, епидемии и други вонредни состојби и вршење на активна и пасивна имунизација

1.1 Годишен извештај за заразните заболувања во 2015 година по пол и возраст на заболелите и по месец на заболувањето, за подрачјето кое го покрива ЦЈЗ, со епидемиолошки коментар.

Индикатор: извештај доставен до ИЈЗ на РМ

Рок на известување: 15 јануари 2016 година

1.2 Месечни билтени за движењето на заразните болести со епидемиолошки коментар врз основа на теренски епидемиолошки увиди, секојдневно прибирање, обработување и анализирање на пријавите за заразни болести и евидентирање во книга за евиденција на заразните заболувања.

Индикатор: 12 изготвени и доставени месечни билтени до ИЈЗ на РМ и Државниот санитарен и здравствен инспекторат (во натамошниот текст: ДСЗИ).

Рок на известување: до десетиот работен ден во тековниот месец за изминатиот месец

1.3 Следење на пријавувањето и евиденцијата на заразните заболувања и микробиолошките изолатати, во здравствените установи, со изработка на писмени информации со предлог мерки кои ќе се доставуваат до здравствената установа каде е направен увидот, до ДСЗИ, МЗ и ИЈЗ на РМ.

Индикатор: извештај доставен до ИЈЗ на РМ и МЗ

Рок на известување: квартално

2. Изготвуваат регионални оперативни планови со противепидемски мерки и активности при појава на зголемен број на заразни заболувања или епидемија, учествуваат во нивното реализирање и стручно раководат со здравствената дејност во нивното спроведување за подрачјето кое го покрива ЦЈЗ;

Индикатор: Извештај за реализирани активности и оперативен план до МЗ, ДСЗИ и ИЈЗ на РМ

Рок на известување: Во рок од 24 часа, континуирано

3. Епидемиолошки теренски увиди , анкетирање и лабораториска дијагностика по епидемиолошки индикации при појава на зголемен број заболени од заразно заболување во воспитно образовни институции, затворени колективи, населби и друго согласно позитивната законска регулатива од областа.

Индикатор: Извештај за епидемиолошки увид, број на епидемиолошки анкети, број на извршени лабораториски анализи за идентификација на причинителот .

Рок на известување: квартално до ИЈЗ на РМ и МЗ

4. Епидемиолошки увид и лабораториско испитување за идентификација на причинителот ќе се врши задолжително при појава на зголемен број на заболени со епидемиолошка поврзаност или епидемија од ентероколит.

Индикатор: Извештај за епидемиолошки увид со број на извршени лабораториски анализи за идентификација на причинителот за ентероколиту.

Рок на известување: квартално до ИЈЗ на РМ и МЗ

5. Епидемиолошки испитувања, анкетирање и лабораториска дијагностика за секој случај на вирусен хепатит како и диференцијална дијагноза за типот на вирусниот хепатит.

Индикатор: Извештај за број на извршени анкети, теренски увиди и број на лабораториски анализи

Рок на известување: квартално до ИЈЗ на РМ и МЗ

6. Епидемиолошки анкети направени при следење на бацилоносителството врз основа на законските прописи, на лицата кои прележале црвен тифус, паратифус, бациларна дизентерија, салмонелози.

Индикатор: Број на извршени епидемиолошки анкети.

Рок на известување: квартално до ИЈЗ на РМ и МЗ

7. Активности при појава на алиментарните токсиинфекции и салмонелозите. ЦЈЗ веднаш телефонски го информираат ИЈЗ на РМ, ДСЗИ, Агенција за храна и ветеринарно здравство (во натамошниот текст: АХВ) и МЗ, спроведуваат епидемиолошки увиди во соработка со ДСЗИ и АХВ која ќе мострира примероци на храна и предмети кои доаѓаат во контакт со храната, брисеви од работни површини и од вработениот персонал, во објектите каде се произведува, складира, подготвува и дистрибуира храната, а кои ќе бидат соодветно лабораториски/микробиолошки анализирани. За најдената состојба ќе се изработи и достави информација со стручно мислење и предлог мерки.

Индикатор: Број на земени мостри и брисеви за микробиолошка анализа доставена до МЗ, ДСЗИ, АХВ и ИЈЗ на РМ

Рок на известување: Информација за извршен увид доставена во рок од 24 часа до ИЈЗ на РМ и МЗ

8. Континуирано следење на спроведување на задолжителна имунизација од страна на регионалниот координатор за имунизација, преку квартални теренски увиди во сите вакцинални пунктови на територијата на ЦЈЗ и пружање на стручна методолошка помош од областа на имунизацијата (одржување и примена на ладен ланец, температурен мониторинг, чување на вакцини, евиденции и извештаи, употреба на мултидозни виали на вакцина и безбедна апликација согласно календарот за имунизација).

Индикатор: Извештај со коментар и предлог мерки од реализирани теренски увиди во вакцинални пунктови доставен до МЗ, ДСЗИ и ИЈЗ на РМ

Рок на известување: квартално

9. Следење на опфатот на задолжителната вакцинација преку следење на реализацијата на планот за имунизација и изработка на извештај за опфатот со епидемиолошки коментар , кој ќе биде доставен и до раководителот на здравствената организација која е задолжена за спроведување на задолжителната вакцинација.

Индикатор: извештај со евалуација на опфатот до МЗ, ИЈЗ на РМ, ДСЗИ и здравствената установа.

Рок на известување: 2^м и 4^м квартал

10. Ставање под контрола на останати заболувања против кои се спроведува задолжителна имунизација

Активен епидемиолошки надзор над секој случај или сомнение на заболување против кое се спроведува задолжителна вакцинација при што се врши проверка на вакциналниот статус, опфатот со имунизација на територијата каде е регистрирано заболувањето, задолжителна лабораториска дијагноза и итно пријавување до ИЈЗ на РМ, согласно епидемиолошко медицински знаења и доктринарни процедури за контрола на заболувањата против кои се спроведува задолжителна имунизација .

Индикатор: број на извршени активни епидемиолошки надзори и серолошки анализи

Рок на известување: во рок од 24 часа и квартално до ИЈЗ на РМ и МЗ

11. Активности за одржување на резултатите постигнати со ерадикација на детската парализа во координација со ИЈЗ на РМ согласно усвоениот акционен план за следење на акутна флакцидна парализа (во натамошниот текст: АФП) случаи

ЦЈЗ ги продолжуваат своите активности во врска со спроведувањето на активниот надзор над детската парализа, по обработка на добиените неделни извештаи од здравствените установи на територијата која ја покриваат, еднаш неделно доставуваат „Неделни извештаи за активен надзор на АФП“ до ИЈЗ на РМ.

При регистрирање на АФП случај, епидемиолог од ЦЈЗ врши теренско епидемиолошко истражување, пополнува епидемиолошка анкета, го проверува вакциналниот статус на заболениот и блиските контактите во надлежната служба за вакцинација, прави проверка на опфатот со ОПВ вакцина на подрачјето каде живее АФП случајот. За најдената состојба од теренските истражувања изготвува информација и во рок од 24 часа ја доставува до ИЈЗ на РМ и МЗ.

Од блиските контакти на АФП случајот - деца на возраст до 15 години, се зема фецес за вирусолошко испитување, кој заедно со доставениот фецес за АФП случајот се транспортира до вирусолошката лабораторија при ИЈЗ на РМ.

Индикатор: број на доставени неделни извештаи за активен надзор на АФП, број на извршени посети, број на земени материјали доставени до ИЈЗ на РМ

Рок на известување: во рок од 24 часа, квартално до ИЈЗ на РМ и МЗ

12. Активности за елиминација на автохтоните морбили и конгенитална рубеола во координација со ИЈЗ на РМ, согласно усвоениот ажуриран акционен план „Програма за елиминација на автохтоните мали сипаници и рубеола и превенција на конгенитална рубеола инфекција (КРИ)“.

Епидемиолошки надзор над спроведувањето на задолжителната имунизација согласно по пат на епидемиолошки увиди, контрола врз водењето на соодветна евиденција и документација, изготвени извештаи за вакцинација.

Изготвување на информации од извршените теренски увиди од страна на ЦЈЗ/ПЕ со предлог мерки.

При појава на случај со клиничка слика компатибилна на мали сипаници и рубеола епидемиолошката служба на ЦЈЗ, во рок од 24 часа го известува ИЈЗ на РМ и МЗ, прави епидемиолошка анкета и обезбедува материјал за серолошка потврда на заболувањето кој се доставува до вирусолошката лабораторија при ИЈЗ на РМ.

Индикатор: број на извршени епидемиолошки увиди и анкети, број на земени материјали за лабораториско докажување

Рок на известување: квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ

13. Одржување на состојба на елиминација на тетанусот кај новороденчињата

- Перманентен увид на ЦЈЗ/ПЕ во вакциналните служби во однос на опфатот со Те-Ал вакцина на женската популација на 18 годишна возраст/репродуктивен период, како и на гинеколошко - акушерските одделение преку поврмени теренски увиди.

- Изготвување на информација за најдената состојба при теренскиот увид со заклучоци и предлог мерки.

- Комплетна обработка и иследување на секој случај на неонатален тетанус и итна пријава до ИЈЗ на РМ.

Индикатор: број на лабораториски анализи на лица ставени под здравствен надзор

Рок на известување: квартално до ИЈЗ на РМ и МЗ

14. Одржување на резултатите постигнати со ерадикација на маларијата во Република Македонија

- Активности за одржување на резултатите постигнати со ерадикација на маларијата во Република Македонија преку редуцирање на опасноста од внесување и ширење на маларија и други заболувања кои се пренесуваат преку вектори, со примена на превентивни мерки на теренска и аеродезинсекција.

- Задолжителна хемиопротифакса за лицата кои патуваат во земји каде постои ендемија или епидемија на маларија согласно препораките на СЗО (Меѓународен сообраќај и здравје) и законските прописи. ЦЈЗ/ПЕ ќе вршат здравствен надзор и лабораториско испитување на маларија на сите лица кои пристигнуваат од овие земји. На лицата ставани под здравствен надзор за маларија им се зема периферна размаска и густа капка крв за паразитолошко испитување.

При појава на случај на маларија или позитивен лабораториски резултат, епидемиолошките служби на ЦЈЗ/ПЕ ќе направат епидемиолошка увид, анкета и ќе подготват информација до ИЈЗ на РМ, ДСЗИ и МЗ.

Индикатор: број на лабораториски анализи на лица ставени под здравствен надзор

Рок на известување: квартално до ИЈЗ на РМ и МЗ

15. Епидемиолошко следење и контрола на природно жаришните инфекции преку теренски увиди и анкети и превземање на соодветни превентивни мерки.

Индикатор: број природно жаришни инфекции, број на превземени превентивни мерки против природно жаришни инфекции

Рок на известување: квартално до ИЈЗ на РМ и МЗ

16. Активности за спречување и сузбивање на интрахоспиталните инфекции.

Ќе се реализираат согласно изготвениот координиран пристап и методологија изработена од страна на ИЈЗ на РМ за земање материјали, (брисеви од стерилен материјал, работни површини, стерилност на воздух и друго), од стационарните здравствени установи, по еднаш во секој квартал при што земените материјали ќе бидат микробиолошки обработени во сопствените лаборатории на ЦЈЗ.

За најдената состојба ќе се изготви извештај со епидемиолошки коментар и предлог мерки и активности кој веднаш ќе се достави до ИЈЗ на РМ, ДСЗИ и здравствените установи каде се направени увидите.

Индикатор: број на извршени увиди и земени мостри доставен до МЗ

Рок на известување: квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ

17. Спроведуваат дезинфекција, дезинсекција и дератизација (ДДД) - по епидемиолошки индикации согласно законските прописи, на своето подрачје и на подрачјето на оние општини каде оваа дејност не е развиена.

Индикатор: површина која е опфатена со ДДД активности

Рок на известување: квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ

18. Активности за епидемиолошко следење и проучување на патиштата за спречувањето и сузбивање на зоонозите (кју треска, туларемија, беснило, лајшманиоза, лептоспироза, хеморагични трески и др.) во соработка со ветеринарната дејност.

Во случај на акумулација на случаи на зоонози, ЦЈЗ вршат теренски увиди во засегнатото подрачје во координација со ветеринарната дејност. Од добиените пријави, извршените увиди и епидемиолошки анкети за зоонози, изготвуваат информации со предлог на противепидемиски мерки и истите ги доставуваат до надлежните институции.

Индикатор: Број на обработени епидемиолошки анкети за зоонози, број на теренски увиди

Рок на известување: квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ

19. Рано известување и предупредување за појава на заразни болести и брз одговор (АЛЕРТ-систем)

Во 2016 година, АЛЕРТ системот продолжува да функционира на територијата на целата држава, како законски регулиран систем за следење на заразни болести.

а. ЦЈЗ вршат прибирање на збирни неделни извештаи и даваат стручна помош на здравствените работници -матичните доктори на нивната територија, внесување во посебен софтвер и статистичка обработка и анализа на доставените податоци, кои во електронска форма ќе ги достават како неделен извештај до ИЈЗ на РМ.

Индикатор: Број на обработени неделни извештаи добиени од матичните доктори, број на изготвени неделни, број на епидемиолошки надзори и извештаи доставени до ИЈЗ на РМ.

Рок на известување: квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ

б. При појава на алерт од одреден синдром, епидемиолошката служба при ЦЈЗ треба да изврши теренски увид за откривање на причините и да преземе мерки за спречување и сузбивање на заразното заболување. Од извршениот увид ЦЈЗ ќе достави извештај до ИЈЗ на РМ и МЗ за резултатите, причинителот и превземените мерки за сузбивање на заболувањето.

Индикатор: Број на теренски увиди при регистрирање на алерт, број на изготвени информации од теренски увиди.

Рок на известување: квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ

20. Следење на грипот и други вирусни респираторни заболувања во Република Македонија

10-те ЦЈЗ со започнување на сезоната на грип (40 недели) рутински ја следат состојбата со грипот на својата територија, преку епидемиолошки увиди во одредени здравствени установи и прибирање на групни пријави за грип.

При зголемен број на заболени или епидемија на грип, ќе се врши засилен надзор (теренски увиди) на подрачјата каде се регистрирани такви состојби. Од теренските увиди ќе се подговуваат информации со предлог мерки за најдената состојба и ќе се доставуваат до ИЈЗ на РМ и МЗ.

10-те ЦЈЗ, во соработка со здравствените установи ќе земаат материјали од заболени лица со типична клиничка слика на грип, за вирусолошка дијагностика и утврдување на типот на вирусот на грип кој циркулира во земјата.

Индикатор: Број на направени епидемиолошки теренски увиди, број на доставени информации од увиди, број изготвени неделни групни пријави за грип, број на земени материјали за вирусолошка дијагностика

Рок на известување: квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ

21. ЦЈЗ ќе вршат епидемиолошки увиди при појава на ретки болести, болести кои повторно се појавуваат или непознати/нерегистрирани досега болести во Република Македонија со стручно методолошка помош од ИЈЗ на РМ и за најдената состојба на теренот ќе доставуваат информации до соодветни надлежни институции.

Индикатор: Број на направени увиди, број на изготвени информации.

Рок на известување: во рок од 24 часа и квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ

22. Мерки и активности за спречување на тропски, карантински и паразитарни заболувања

За спречување на внесување и ширење тропски карантински заболувања 10-те ЦЈЗ ќе преземат мерки и активности согласно законските прописи и усвоените протоколи донесени врз основа на Меѓународниот здравствен правилник (МЗП), за што ќе водат редовна евиденција.

Под здравствен надзор ќе бидат ставени лица - повратници од земји во кои се регистрираат овие заболувања во ендемска или епидемиска форма, согласно доставените податоци за земјите од страна на ИЈЗ на РМ од СЗО-Меѓународно патување.

Секој сомнителен случај на колера за дефинитивна лабораториско - микробиолошка дијагноза се испраќа до ИЈЗ на РМ.

Индикатор: Број на направени увиди, број на изготвени информации.

Рок на известување: во рок од 24 часа и квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ

23. 10-те ЦЈЗ навремено обезбедуваат вакцини и вршат вакцинација и хемиопротекција по епидемиолошки индикации на определени групи или поединци против хепатитис Б, тетанус, тифус, грип, менингококен менингит, колера, жолта треска, а по потреба и против други заразни заболувања. Ќе водат уредна медицинска евиденција и документација врз основа на законската регулатива.

Ќе доставуваат соодветни извештаи за спроведената активност до ИЈЗ на РМ.

Индикатор: извештај

Рок на известување: квартално до ИЈЗ на РМ

24. Здравствено – воспитна дејност од областа на епидемиологијата во врска со спречувањето и сузбивањето на заразните болести и важноста и бенефитот од имунизацијата, со цел одржување на опфатот на имунизацијата на 95%, со посебен акцент кон морбили и рубеола, полиомиелит и нововедените вакцини, во училишта, општини и слично, преку организирани предавања, преку средствата за јавно информирање, а врз основа на доставениот работен план.

Индикатор: Извештај за број на одржани едукации и присутни слушатели, материјали од предавање-то (предавање, брошури/флаери)

Рок на известување: квартално до МЗ и ИЈЗ на РМ

Предвиден годишен обем на работа по поедини програмски активности од епидемиолошката дејност кој во зависност од епидемиолошката состојба може да биде зголемен даден во табела број 1.

Табела број 1

ЦЈЗ	Вкупен број на на земен материјал за ИХИ контрола	вк.број на планирани епидемиолошки активности (увиди, анкети и слично)
Битола	350	250
Куманово	350	250
Кочани	200	200
Охрид	600	350
Прилеп	350	250
Скопје	800	900
Струмица	200	250
Тетово	450	350
Велес	450	350
Штип	200	200
ВКУПНО	3.950	3.350

Б. ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

ИЈЗ на РМ врши координација, следење, мониторирање и евалуација над спроведувањето на Програмските јавно-здравствени активности и пружа стручно методолошка помош на 10-те ЦЈЗ.

ИЈЗ на РМ ја координира, стручно контролира и насочува работата на ЦЈЗ, врши мониторинг и дава оценка на здравствено - еколошкиот ризик од одредени фактори во животната средина, преку квартални теренски увиди во сите здравствено превентивни дејности во секој ЦЈЗ, а врз основа на Упатство со методологија за менаџирање и управување со програмата. За спрове-

дената активност секој сектор во ИЈЗ на РМ подготвува извештај за координација, следење, стручно методолошка помош и реализација на програмските активности од страна на сите извршители и констатирана состојба со коментар.

Индикатор: детален извештај од секој сектор на ИЈЗ на РМ

Рок на известување: квартално

Овие активности ги спроведува континуирано преку квартални теренски увиди во сите здравствено превентивни дејности во секој ЦЈЗ, а врз основа на Упатство со методологија за менаџирање и управување со програмата. За спроведената активност секој сектор во ИЈЗ на РМ подготвува извештај за координација, следење, стручно методолошка помош и реализација на програмските активности од страна на сите извршители и констатирана состојба со коментар.

Индикатор: детален извештај од секој сектор на ИЈЗ на РМ

Рок на известување: квартално

ИЈЗ на РМ како врвна јавно здравствена установа во превентивната медицина, ги обезбедува и располага во текот на цела година со потребните реагенси за дијагностика на причинителите на заразни заболувања согласно програмските активности.

Реализирањето на задачите и активностите се врши организирано во сите превентивни здравствени дејности за што до МЗ се доставува извештај во рок и фреквенција согласно оваа програма, а при вонредни околности и јавно здравствени закани, фреквенцијата на известувањето е веднаш.

ИЈЗ на РМ како институција номинирана од МЗ за координатор во различни меѓународни институции од доменот на јавното здравје, треба се да го информираат МЗ за секоја добиена покана за учество на наставни/семинари надор од државата, да го достават на увид материјалот подготвен за учество/презентација на настанот до МЗ-сектор за превентивна здравствена заштита и во рок од пет дена од завршување на настанот да достават информација за заклучоците и препораките од учеството.

Индикатор: доставено известување, материјал, информација

Рок на известување: пет дена од завршување

Подготовка и спроведување на програми за континуирано професионално усовршување во соработка со други образовни институции за вработените во ИЈЗ на РМ и 10-те ЦЈЗ, како и за други целни групи, во областа на јавното здравје.

Индикатор: годишен акционен план за континуирана едукација и извештај за спроведени едукации

Рок на извршување: прв квартал и континуирано

Извршители: ИЈЗ на РМ, Медицински факултет Скопје и школа за јавно здравје

I. СОЦИЈАЛНО - МЕДИЦИНСКА ДЕЈНОСТ СО ЗДРАВСТВЕНА СТАТИСТИКА И ПРОМОЦИЈА НА ЗДРАВЈЕТО

ИЈЗ на РМ како координатор на активностите во рамките на оваа превентивна здравствена дејност, го следи, мониторира, верифицира и квартално го известува МЗ за реализирањето на активностите и доставувањето на извештаи/анализи и информации од страна на 10-те ЦЈЗ.

ИЈЗ на РМ во рамките на оваа дејност, а врз основа на стручно методолошкото упатство за работа ги прибира, подготвува, анализира и води збирки на податоци

согласно Законот за евиденции во областа на здравството, како и врз основа на податоците од електронскиот здравствен систем „мој термин“ и доставените и обработените податоци страна на 10-те ЦЈЗ.

Активностите ќе се реализираат преку координација на секторите за: социјална медицина и промоција на здравјето и Центарот за статистичка обработка на здравствени податоци, публицистика и едукација.

Во тек на 2016 година преку 10-те ЦЈЗ, за потребите на државата ќе се изработат следниве збирни извештаи, публикации и информации:

I. Социјално-медицинска дејност со здравствена статистика

Во тек на 2016 година ќе продолжи спроведувањето на статистичките истражувања од областа на здравството.

Ќе се прибираат и обработуваат збирни и индивидуални статистички извештаи доставени од здравствените установи преку одделенијата за здравствена статистика и информатика при 10-те ЦЈЗ во Република Македонија и податоците од електронскиот здравствен систем „мој термин“.

1. Збирни евиденции

Збирни извештаи содржат податоци со кои се прикажува работата на здравствените установи во Република Македонија, кадарот вработен во нив како и податоци за утврдени заболувања и состојби во амбулантно-поликлиничките и диспанзерски дејности.

Во тек на 2016 година ЦЈЗ, ИЈЗ на РМ ќе изврши обработка на пристигнатите податоци од збирните извештаи за:

- II полугодие за 2015 година, годишни збирни извештаи за 2015 година, и збирни извештаи за IV тромесечие за 2015 година за хигиенската исправност на намирниците и предметите за општа употреба и извештаи за несреќи на работа;

- за I полугодие за 2016 година и тромесечни извештаи за I, II и III тромесечие за 2016 година.

Од доставените збирни извештаи за 2015 година по извршената логична и математичка контрола и компјутерски внес на податоците, ќе се изготват:

1.1. Годишни збирни извештаи за кадар и извршена работа за 2015 година за Република Македонија

Индикатор: доставени извештаи до МЗ

Рок на изготвување: Мај 2016 година

Од доставените збирни извештаи за 2016 година, по извршената логична и математичка контрола и компјутерски внес на податоците ќе се изготват:

1.2. Полугодишни збирни извештаи на ниво на Република Македонија за 2016 година.

Индикатор: доставени извештаи до МЗ

Рок на изготвување: септември 2016 година

Секторот за статистика преку теренски квартални посети во 10-те ЦЈЗ во Република Македонија ги спроведе стручно методолошка помош за правилната примена на МКБ-10 и примената на другите параметри во збирните извештаи, а со цел квалитетна обработка на податоците од збирните евиденции, како и во здравствените установи во соработка со стручните лица од ЦЈЗ на подрачјата што ги покриваат, што ќе допринесе подобрување во доставувањето на здравствено-статистичките податоци по однос на квалитет и квантитет.

Индикатор: извештај за теренска посета и стручно - методолошка помош во ЦЈЗ доставен до МЗ

Рок на известување: квартално

2. Здравствени публикации во Република Македонија за 2016 година

Заради поширока достапност за користење на здравствено-статистичките податоци од збирните и индивидуалните здравствено-статистички евиденции во тек на 2016 година, врз основа на податоците од „мој термин“ и податоците од 10-те ЦЈЗ, ќе бидат изготвени следниве публикации:

2.1. Здравствената карта на Република Македонија за 2015 година, ќе ја презентира состојбата на здравствената заштита во Република Македонија по однос на организационата структура, здравствените дејности и здравствениот кадар, морбидитет и морталитет.

Индикатор: доставена публикација

Рок на изготвување: Октомври 2016 година

2.2. Амбулантно-поликлинички морбидитет во Република Македонија за 2015 година

Индикатор: доставена публикација

Рок на изготвување: Октомври 2016 година

2.3. Мрежа на болничките здравствени установи за 2015 година

Индикатор: доставена публикација

Рок на изготвување: март 2016 година

2.4. Специјалистички служби во Република Македонија во 2015 година

Индикатор: доставена публикација

Рок на изготвување: март 2016 година

2.5. Кадар во здравствени установи во Република Македонија во 2015 година

Индикатор: доставена публикација

Рок на изготвување: март 2016 година

3. Регистри за незаразни болести

Во тек на 2016 година од доставени и обработени индивидуални евиденции од одделенијата за здравствена статистика и информатика преку 10-те ЦЈЗ најдоцна до секој 5-ти во месецот за претходниот месец, како и врз основа на податоци од „мој термин“, ИЈЗ на РМ ќе ги подготви следните регистри:

3.1. Регистар за шеќерна болест на Република Македонија за 2015 година

Индикатор: доставена публикација

Рок на изготвување: јуни 2016 година

3.2. Регистар на професионални заболувања на Република Македонија за 2015 година

3.3. Регистар на исхемична болест на срцето на Република Македонија за 2015 година

Индикатор: доставена публикација

3.4. Регистар на бубрежна инсуфициенција на Република Македонија за 2015 година

3.5. Регистар на сообраќаен траматизам на Република Македонија за 2015 година

Индикатор: доставени регистри

Рок на изготвување: септември 2016 година

4. Болнички морбидитет во Република Македонија, 2015

Индикатор: доставена публикација

Рок на изготвување: ноември 2016 година

5. Морталитет во Република Македонија во 2015 година

Индикатор: доставена публикација

Рок на изготвување: Октомври 2016 година

6. Одржување и развој на интернет-страница на ИЈЗ на РМ, изготвување публикации, информации, анализи, брошури и други материјали за потребите на Центарот за статистичка обработка на здравствените податоци, публицистика и едукација како и за потреби на сите сектори во ИЈЗ на РМ и МЗ.

Индикатор: квартален извештај за поставени материјали на интернет-страница

Рок на изготвување: Задачата е континуирана

II. Социјално-медицинска дејност со промоција на здравје

ИЈЗ на РМ како координатор на активностите во рамките на оваа превентивна здравствена дејност, треба да го следи, мониторира, верифицира и квартално да го известува МЗ за реализирањето на активностите и доставувањето на извештаи/анализи и информации од страна на ЦЈЗ.

Секторот за социјална медицина и промоција на здравје дава стручна методолошка помош од областа на јавното здравје во заштитата на здравјето, унапредувањето на здравјето, скринингот на населението и следењето на болестите.

ИЈЗ на РМ преку секторот за промоција, анализи и следење на незаразни болести во рамките на оваа дејност, а врз основа на стручно методолошкото упатство за работа ќе ги реализира следниве активности:

1. Извештај за спроведување на годишната национална програма за јавно здравје во Република Македонија во 2015 година

Индикатор: Изготвен извештај

Рок на изработка: 15 јануари 2016 година

1. Информација за извршени активности на институтот за јавно здравје на Република Македонија во 2015 година согласно Национален акционен план за родова еднаквост

Индикатор: Изготвена информација

Рок на изработка: февруари 2016 година

2. Информација за искористеноста на болничките капацитети во здравствените установи во Република Македонија во 2015 година

Индикатор: Изготвена информација

Рок на изработка: јуни 2016 година

3. Анализа на болничкиот морбидитет и морталитет во Република Македонија

Индикатор: Изготвена анализа

Рок на изработка: септември 2016

4. Анализа на работењето на јавните здравствени установи во Република Македонија во 2015 година

Индикатор: Изготвена анализа

Рок на изработка: септември 2016 година

5. Упатство за практикување физичка активност за подобро здравје

Индикатор: изготвено упатство

Рок на изработка: прв квартал 2016

6. Извештај за резултатите од студијата за преваленцата на употреба на дроги кај децата на возраст од 16 години во Република Македонија како дел од интернационална студија (ЕСПАД - 2015)

Индикатор: Изготвен извештај

Рок на изготвување: февруари 2016

7. Извештај за резултатите од студијата за однесувањето на децата на училишна возраст кон здравјето во Република Македонија како дел од интернационална студија (HBSC - 2014)

Индикатор: Изготвен извештај

Рок на изготвување: март 2016

8. Извештај за резултатите од студијата за преваленцата на употреба на тутун од децата на возраст 13-15 години во Република Македонија како дел од интернационална студија(GYTS2015/2016)

Индикатор: Изготвен извештај

Рок на изготвување: јуни 2016

9. Информација за состојбата со болестите на зависност во Република Македонија

Индикатор: Изготвена информација

Рок на изработка: октомври 2016 година

10. Извештај за здравствени индикатори “здравје за сите”

Индикатор: Изготвен извештај

Рок на изготвување: втор квартал 2016

11. Извештај за здравјето и здравствената заштита на населението во Република Македонија во 2015 година

Индикатор: Изготвен извештај

Рок на изготвување: ноември 2016

12. Изготвување извештај за работата на советувањата за сексуално и репродуктивно здравје во 10-те ЦЈЗ

Индикатор: Изготвен табеларен и наративен извештај

Рок на изготвување: квартално

13. Извештај за работата на советувањата за откажување од пушење во 10-те ЦЈЗ

Индикатор: Изготвен табеларен и текстуален извештај

Рок на одржување: квартално

14. Следење и координација на промотивно-едукативните активности на 10-те ЦЈЗ

Индикатор: извештај за активностите на ИЈЗ и збирен извештај за 10-те ЦЈЗ за реализирани промотивни активности

Рок на извршување: Квартално

15. Стручно-методолошка помош од областа на социјална медицина со промоција на здравје

Преку теренски квартални посети во 10-те ЦЈЗ во Република Македонија ќе се спроведе стручно методолошка помош.

Индикатор: извештај до МЗ за теренска посета и стручно-методолошка

Рок за известување: квартално

16. Квартален мониторинг, координација и верификација на програмските активности на 10-те ЦЈЗ со извештај од областа на социјална медицина со промоција на здравје

Преку теренски квартални посети во 10-те ЦЈЗ во Република Македонија ќе се спроведе квартален мониторинг.

Индикатор: доставен извештај до МЗ

Рок за известување: квартално

17. Здравствена промоција – здравствено воспитување врз основа на подготвен и доставен работен план и во координација со МЗ

а) Организација и спроведување на промотивни акции и кампањи, предавања и трибини, пропратени со печатен материјал за : правилна исхрана, здрави стило-

ви на живот, превенција на хронични незразни болести, бенефити од физичка активност, штетноста од пушењето и алкохолот

б) одбележување на соодветни светски денови, недели (пример: Светски ден на срцето, Светски ден на дијабет, Ден на борба против пушење, Светски ден за секавање на жртвите од сообраќајни несреќи, 16 Дена за борба против насилството врз жената и друго) пропратени со печатен материјал.

в) Следење и координација на промотивно едукативните активности на 10-те ЦЈЗ

Рок на извршување:

квартално

Индикатор :извештај за активности на ИЈЗ на РМ и збирен извештај за 10-ЦЈЗ за реализирани промотивни едукативни активности, доставени до МЗ

II. САНИТАРНО-ХИГИЕНСКА ДЕЈНОСТ СО ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА

ИЈЗ на РМ како координатор на активностите во рамките на оваа превентивна здравствена дејност, треба да го следи, мониторира, верифицира и квартално да го известува МЗ за динамиката на реализирањето на активностите и доставувањето на извештаи/анализи и информации од страна на 10-те ЦЈЗ како извршители.

1. Процена на здравствено-еколошкиот ризик и приоритетни јавно-здравствени проблеми поврзани со здравствената екологија

1.1. Процена на здравствено-еколошкиот ризик во врска со квалитетот на водите за пиење и водоснабдувањето како и воспоставување на здравствена евиденција на водоснабдувањето преку изработка на анализа за проценката на здравствениот ризик од водата за пиење, врз основа на извештаите од извршените увиди и анализи од страна на 10-те ЦЈЗ за остварените активности.

Индикатор за следење: Анализа за проценката на здравствениот ризик од водата за пиење, согласно програмските активности и извршените увиди и анализи спроведени со договор помеѓу центрите и организациите за јавно водоснабдување.

Рок на известување: 2ро и 4то тромесечие

1.2. Вирусолошка анализа на водата за пиење

ИЈЗ на РМ ќе спроведе вирусолошка анализа на водата за пиење која е предвидена со Правилникот за безбедност на вода („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/08) во дел В, табела: индикаторски дополнителни параметри, испитување на вируси: ентеро, полио, ехо, коксаки, рео, адено, хепатит А вирус и други (пример: норовирус, ротавирус, хепатит Е вирус-ХЕВ).

Мониторинг на вирусите во водата за пиење ќе ги опфати 7-те града со број на жители над 40.000 и тоа во:

- Куманово, Битола, Прилеп, Тетово, Велес, Охрид и Штип, со по една (1) годишна анализа и

- во Скопје со фреквенција еднаш (1) месечно во период од мај до декември 2016 година (вкупно 8 анализи годишно), преставени со временска рамка и количина во табела број 1.

Согласно програмските активности и извршените увиди и анализи спроведени со договор помеѓу ИЈЗ на РМ и Јавните комунални претпријатија кои се одговорни за јавно водоснабдување, ќе се изготви „Анализа на проценката на здравствениот ризик од потенцијално присуство на вируси во водата за пиење“ како составен дел од Годишниот Извештај за остварените активности.

Табела број 1

Подактивности	Рокови/ временски период	Индикатори	Број
Мониторинг во 7 града со над 4000 жители	Еднаш годишно	Анализирани примероци	7
Мониторинг во Скопје	Еднаш месечно, мај-декември	Анализирани примероци	8
Процена на здравствен ризик од присуство на вируси во водата за пиење	Два пати годишно, 2 и 4 тромесечие	Извештај	2

Индикатор за следење: Анализа/извештај на проценката на здравствениот ризик од потенцијално присуство на вируси во водата за пиење.

Извршител: ИЈЗ на РМ

Фреквенција на известување: 2 пати годишно, во 2-ро и 4-то тромесечие

1.3. Процена на здравствено-еколошкиот ризик од квалитетот на површинските води од јавно-здравствен аспект

Врз основа на утврдениот статус и извршени лабораториски испитувања на површинските води, а особено водите за рекреативно капење од здравствен аспект извршени од страна на 10-те ЦЈЗ во Република Македонија, ќе се изработат извештаи за санитарно-хигиенската состојба и квалитет на водите за капење на подрачјето на Републиката со мерки за асанација за заштита и/или намалување на здравствениот ризик со проценка на ризикот и истите ќе бидат составен дел од годишниот извештај.

Индикатор за следење: Доставени два извештаја до МЗ

Рок на известување: 2^{ро} и 4^{то} тромесечие

1.3. Санитарно-хигиенски увиди и стручна проценка на состојбата на Филтер станиците за кондиционирање на површински води кои се наменети за вода за пиење

ИЈЗ на РМ ќе врши редовен увид во начинот на функционирање и одржување, а во функција на подобрување на состојбата на филтер станиците за кондиционирање на површински води кои се наменети за вода за пиење во: Берово, Битола, Велес, Винаца, Куманово, Пехчево, Пробиштип, Струмица, Свети Николе и Охрид.

Предвидено е да се направат вкупно два увиди во филтер станици во секој квартал, освен во третиот квартал (летната сезона) кога ќе се направат вкупно четири увиди во филтер станици за кондиционирање на површински води кои се наменети за вода за пиење.

Врз основа на извршените увиди ИЈЗ на РМ ќе подготви стручни проценки за начинот на функционирање и одржување на Филтер станиците за кондиционирање

на површински води кои се наменети за вода за пиење квартално, како и збирен извештај за состојбата како составен дел од Годишниот Извештај за остварените активности.

Индикатор за следење: извештај

Рок на известување: квартално

1.4. Проценката на ризикот од хигиенскиот квалитет на воздухот врз здравјето кај предучилишна и училишна популација

Проценката на ризикот од хигиенскиот квалитет на воздухот врз здравјето на изложеното население се врши врз основа на добиените вредности од извршениот мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух релацијата со податоците за годишната стапка на морбидитетот од неспецифични респираторни заболувања J00 - J99, со исклучок на J10-J18, според МКБ -10 кај предучилишни (0-6 годишна возраст) и училишни деца (7-14 годишна возраст) во град и села.

Индикатор за следење: Оцена на морбидитетот на респираторните заболувања кај предучилишни (0-6 годишна возраст) и училишни деца (7-14 годишна возраст) во град и во село, како и на национално ниво по методологијата на СЗО.

Рок на известување: 30 ноември 2016

1.4 Лабораториска анализа на земени примероци со мобилна станица за мерење на аерозагадувањето со ПМ₁₀ и ПМ_{2,5} во урбани средини

Во случај на индикација за екстремно висок процент поради зголемена емисија на загадувачки материји, ИЈЗ на РМ ќе примени соодветно мерење со мобилна мониторинг станица, при што ќе се земаат примероци со мобилната мерна станица во текот на 10 дена и ќе ги тумачи врз основа на направените лабораториски анализи во овластената лабораторија на Државниот универзитет „Гоце Делчев Штип“.

Цена на активност е 50.000,00 денари.

Индикатор: Извештај од извршени анализи со коментар и мислење

Извршител: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип-овластена лабораторија за воздух

2. Безбедност на храна од јавно здравствен аспект

2.1. Процена на здравствениот ризик од безбедноста на храната која ја консумира населението

Со цел превенција на болестите поврзани со небезбедна храна ќе бидат анализирани сите достапни податоци за безбедноста на храната која се увезува, произведува и става во промет во Република Македонија, во една интегрирана анализа со приказ на трендови и препораки за надминување на констатираните состојби.

Индикатор за следење: Анализа и проценка на здравствениот ризик на безбедноста на храната и предметите кои се во допир со храната

Рок на известување: 5 декември 2016

2.2. Процена на здравствениот ризик од безбедноста на храната која ја консумираат вулнерабилните групи како што се предшколски и школски деца, болни лица и стари лица во домови.

Со цел превенција на болестите поврзани со небезбедна храна ќе бидат анализирани сите податоци за безбедноста на храната која се припрема и послужува

во градинки, училишта, ученички домови, болници, старечки домови од аспект на микробиолошката безбедност и степенот на чистота во институциите во една интегрирана анализа со приказ на трендови и препораки за надминување на констатираните состојби.

Индикатор за следење: Анализа и проценка на здравствениот ризик на безбедноста на храната во образовни, здравствени институции и старечки домови.

Рок на известување: 2-ро и 4-то тромесечје

2.3. Проценка на присуството на хемиска контаминација на храна од пазар од домашно земјоделско производство во различни региони

Лабораториско тестирање на 100 примероци од зеленчук, овошје и нивни производи од пазарите на територијата на Република Македонија, за резидуи на пестициди. Примероците ќе бидат земени од оние региони (Скопје, Тетово, Охрид, Струмица, Кочани), каде што не постои можност да испитуваат ЦЈЗ. Во истите региони ќе бидат земени и анализирани 100 примероци за резидуи на микотоксини, и тоа жита и нивни производи, кикирики и слични производи, суво овошје, зачини.

Проценка на здравствениот ризик од хемиска контаминација на зеленчукот со пестициди и микотоксини, анализирани во ИЈЗ на РМ и ЦЈЗ, со препораки за исхрана на населението на Република Македонија.

Индикатор за следење: Извештаи за извршените активности до МЗ

Рок на известување: 2-ро и 4-то тромесечје

3. Исхрана и исхранетост на популациони групи во Република Македонија

3.1. Следење на биолошкиот квалитет на исхраната во предучилишни установи, основни училишта, ученички/студентски домови и домови за згрижување на стари лица

Врз основа на извршените анализи на 10-те ЦЈЗ за одредување на биолошката вредност на целодневни оброци во исхраната која се подготвува во предучилишните установи за престој на деца и за ученици кои имаат организирана целодневна исхрана во основни училишта и ученички/студентски домови, ИЈЗ на РМ ќе изготви целосен извештај на национално ниво за карактеристиките на исхрана во испитуваните популациони групи.

Индикатор: Извештај до МЗ на национално ниво.

Рок на известување: 5 декември 2016 година

3.2. Следење на нутритивниот статус кај предучилишни и училишни деца во функција на рана детекција на прекурсори на можни здравствени ризици за појава на хронични незаразни заболувања

ИЈЗ на РМ ќе изготви извештај за состојбите кај децата во однос на степените на зголемена телесна тежина, здебеленост и потхранетост, по региони и на национално ниво за Република Македонија, за популационите групи на деца на предучилишна возраст, ученици од второ одделение, ученици од петто одделение и ученици од прва година средно образование, проследен со проценка на здравствениот ризик.

Индикатор: Извештај на национално ниво до МЗ

Рок на известување: квартално

3.3. Следење на болничката исхрана

Врз основа доставените извештаи на испитаната нутритивна вредност на исхрана во стационарните установи во Република Македонија, ИЈЗ на РМ ќе изготви извештај за нутритивниот квалитет за исхраната во болниците во Република Македонија.

Индикатор: Извештај до МЗ за нутритивниот квалитет за исхраната во болниците во Република Македонија.

Рок на известување: 5 декември 2016 година

4. Проценка на просечниот дневен внес на макро и микронутриенси на населението во Република Македонија

Врз основа на податоците објавени во публикацијата на Државниот завод за статистика „Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија, 2013“, ИЈЗ на РМ ќе го процени просечниот дневен диететски внес на макро и микронутриенси на населението во Република Македонија.

Индикатор: Извештај до МЗ за просечниот дневен диететски внес на макро и микронутриенси на населението во Република Македонија.

Рок на известување: 5 декември 2016 година

5. Проценка на здравствениот ризик од бучавата во животната средина

Со цел превенција на болестите поврзани со изложеност на зголемено ниво на бучава ќе се изврши анализа на податоците за индикаторите Лден и Лноќ, во урбаните средини Скопје, Куманово, Битола и Кичево, согласно стандардизирана методологија. Исто така ќе бидат одредени индикаторите за ефекти кај изложената популација, како што се вознемиреност и нарушување на спиењето.

Индикатор за следење: Анализа и проценка на здравствениот ризик од изложеност на бучава во животната средина со препораки за управување со ризикот.

Рок на известување: 5 декември 2016 година

2.6. Проценка на здравствено-еколошкиот ризик од јонизирачко зрачење

Активностите ИЈЗ на РМ ќе ги реализира преку следење на параметрите од извршените мерења, согласно табеларениот преглед во табела 1, 2 и 3.

Табела 1. Следење на надворешно гама зрачење

Надворешно гама зрачење		Амбиентален дозен еквивалент
	Скопје	365
	Велес	365
	Неготино	365
	Гевгелија	365
	Струмица	365
	Берово	365
	Крива Паланка	365
	Дебар	365
	Кичево	365
	Крушево	365
	Охрид	365
	Битола	365
ВКУПНО		4380

Табела 2. Следење на јонизирачко зрачење на вода, воздух, почва

средини	локации	алфа и бета	Број на годишни анализи	
			гама	⁹⁰ Ср
Воздух	Скопје	48	48	2
	Битола	48	48	2
	Гевгелија	48	48	2
Површинска вода	Р. Вардар	12	12	2
	р. Лепенец	12	12	2
	Охридско езеро	12	12	2
Седимент	Р. Вардар		2	2
	р. Лепенец		2	2
	Охридско езеро		2	2
Почва	Скопје		6	2
	Битола		6	2
	Злетово		6	2
Атмосферски талози	Скопје	365	12	2
	Охрид	12	12	2
	Гевгелија	12	12	2
Водоводи	Охрид	12	4	4
	Скопје	12	4	4
	Битола	12	4	4

Табела 3. Следење на јонизирачко зрачење на храна

Видови Храна	Број на анализи	
	гама	⁹⁰ Ср
Градинарски култури	15	15
Добиточна храна	15	15
Лозарски култури	2	2
Овощтарски култури	5	5
Леб, брашно, млеко	20	20
Месо	3	3
ВКУПНО	60	60

Во случај на нуклеарен акцидент мониторингот ќе биде проширен и тоа на подрачје на цела Република, согласно наменски изготвена оперативна Програма.

Индикатор за следење: квартален извештај и годишна Информација за наодите, проценетиот ризик и предлог мерки за санација

Рок на известување: квартално и 5 декември 2016 за годишна информација

7. Информација за проценка на експозицијата и идентификација на здравствениот ризик на експонирани работници

Ќе се подготви Информација за проценка на експозицијата и специфичниот доза-одговор ефект кај 1300 лица професионално експонирани на јонизирачко зрачење, а врз основа на агрегирани податоци од извршени периодични прегледи за следење на здравствената состојба согласно законската регулатива за безбедност и здравје при работа, најмалку еднаш годишно со предлог за минимизирање на здравствениот ризик.

Индикатор за следење: Информација за наодите, проценетиот ризик и предлог мерки за санација

Рок на известување: 3^{то} тромесечие

8. Програма за мониторинг на концентрацијата на радонот во Република Македонија

Етаблирање на континуирираниот мониторинг со цел:

- детално мапирање на територијата на Република Македонија во поглед на радонскиот потенцијал,
- определување на ризиците од изложеноста на радонот по географски и геолошки подрачја

- определување на ризиците од изложеноста на радонот во училишта, градинки, здравствени центри и друго,

- креирање на екстензивна база на податоци која ќе биде корисна основа за ремедијација на радонот од постојни објекти како и градба на нови објекти,

- креирање на база на податоци како основа за корелација и епидемиолошки студии на канцерогени заболувања во Република Македонија.

8.1. Определување на концентрацијата на радонот во затворени простории како домови за живеење, детски градинки, училишта, центри за лекување и рехабилитација

Определувањето на просечната годишна ефективна доза од изложеност на Радонот ќе се врши со:

- поставување на 2000 пасивни детектори во зимски и летен период, согласно табела број 1;

- дополнителни мерења на дозата на јонизирачко зрачење и гамаспектрометрија на лице место

За објектите каде ќе се измерат вредности над референтните, мерењата ќе бидат верифицирани со повторни мерења на истите локации.

Податоците, по претходна валидација ќе бидат внесени во база на податоци која дополнително ќе содржи информации и за гео-координатите на извршените мерења, вид на градежен материјал на објектот, тип на градба, година на градба, начин на греење, вентилација, катност, број на станари (за објекти за домување) и слично.

Од добиените податоци ќе се креира мапа на Република Македонија за изложеност на населението на радон во објекти за живеење и работа и истата континуирано ќе се ажурира.

Табела број 1. Локации и број на објекти предвидени за тестирање на ниво на радон

Општина	Број објекти за тестирање	Општина	Број објекти за тестирање	Општина	Број објекти за тестирање
Чешиново-Облешево	7	Чаир	43	Струга	46
Берово	16	Чучер Сандево	10	Вевчани	2
Делчево	17	Аеродром	59	Вранештица	2
Карбинци	4	Арачиново	5	Зајас	7
Кочани	35	Бутел	27	Чашка	10
Лозово	3	Центар	46	Демир Капија	4
Македонска Каменица	7	Гази Баба	56	Градско	4
Пехчево	7	Ѓорче Петров	34	Кавадарци	40
Пробиштип	18	Илинден	13	Неготино	18
Штип	45	Карпош	56	Росоман	4
Свети Николе	17	Кисела Вода	50	Велес	52
Виница	16	Петровец	9	Желино	13
Зрновци	3	Сарај	19	Центар Жупа	3
Кратово	12	Сопиште	8	Дебар	11
Крива Паланка	23	Студеничани	11	Дебарца	11
Куманово	83	Шуто Оризари	12	Другово	6
Липково	14	Зелениково	4	Кичево	25
Ранковце	6	Богданци	7	Македонски Брод	11
Старо Нагоричане	8	Босилово	10	Охрид	70
Битола	92	Гевгелија	22	Осломеј	8
Демир Хисар	11	Конче	3	Пласница	3
Долнени	11	Ново Село	10	Боговиње	18
Кривогаштани	5	Радовиш	24	Брвеница	9
Крушево	7	Стар Дојран	5	Гостивар	50
Могила	5	Струмица	45	Јегуновце	7
Новаци	3	Валандово	10	Маврово	12
Прилеп	73	Василево	8	Теарце	14
Ресен	20	Врапчиште		Тетово	

8.2. Определување на концентрацијата на радонот во почвата

Определувањето на концентрацијата на радонот во почвата ќе се врши со теренски мерења со активна метода.

Мерењата ќе бидат извршени на 360 приоритетни локации од геолошки аспект. Селекцијата ќе биде извршена во консултација со Геолошкиот институт на Република Македонија и користење на релевантните геолошки мапи.

Валидираните податоци ќе бидат континуирано внесувани во база на податоци и на мапа на Република Македонија.

8.3. Изработка на информативни материјали

Изработка на информативни материјали за општата популација:

- Запознај го радонот, се работи за твоето здравје
- Намали го ризикот од радон
- Уште една причина да престанете со пушењето
- Изработка и одржување на интернет страница наменета за радонот и ризиците од радонот
- Изработка на информативен материјал за здравствените работници, приоритет за матичните лекари.

Со цел реализирање на активностите од Програмата за мониторинг на концентрацијата на радонот во Република Македонија, ИЈЗ на РМ ќе спроведе јавна набавка на 2000 радон детектори модел „РСКС (Ц39)“ и со објава на тендер во јануари 2016 година (табела 3).

Табела број 3 „Табеларен преглед на активности по цена и количина“

активност	количина	Единечна Цена (ден.)
Лабораториска подготовка, поставување и отчитување на пасивни радон детектори и дозиметрија на лице место	2000	250,00
Мерење на радон во почва	360	300,00
Информативно/едукативен материјал	10.000	10,00
Извештај	2	10.000,00

Индикатор: извештај за спроведени активности
Рок на известување под точка 8: квартално

18. Креирање и одржување на Национална радонска база на податоци

Податоците, по претходна валидација ќе бидат внесени во база на податоци која дополнително ќе содржи информации и за гео-координатите на извршените мерења, вид на градежен материјал на објектот, тип на градаба, година на градаба, начин на греење, вентилација, катност, број на станари (за објекти за домување).

Од добиените податоци ќе се креира мапа на Република Македонија за изложеност на населението на радон во објекти за живеење и работа и истата континуирано ќе се ажурира.

Извршител: ИЈЗ на РМ во соработка со Геолошкиот институт на Република Македонија

9. Изработка на мислења и стручна проценка на елаборати од областа на животната средина

ИЈЗ на РМ, на барање од МЗ, изработува мислења и стручна проценка на елаборати од областа на животната средина со разгледување на стручната документација.

Индикатор за следење: Подготвени и доставени стручни мислења до МЗ

Рок на известување: квартално

10. Спроведување на активности за одговор на климатските промени топлотни бранови и ладно време

Програмските активности предвидени се согласно „Стратегијата за одговор и справување со климатски промени и усвоениот план за одговор при топлотни бранови и ладно време се дадени како преглед во табела 1.

Табела 1

Активност	Цена (денари)	Количина
Изработка на Флаери за општа популација со препораки за превенција од штетни ефекти по здравјето од топлотни бранови на македонски и албански јазик во април месец	10,00/флаер	10.000
Изработка на Флаери за општа популација со препораки за превенција од штетни ефекти по здравјето од студено време на македонски и албански јазик во септември месец	10,00/флаер	10.000
Изработка на Флаери за матични лекари, работници со препораки за превенција од штетни ефекти по здравјето од студено време на македонски и албански јазик (1.500 примероци за матични лекари и 1.000 примероци за работници)	10,00/флаер	2.500
Одржување и функционирање на инфо телефонската линија за 10 месеци (5 во лето и 5 во зима)	3.000,00/месечно	10
Одржување и функционирање на веб страна и откупување на СМС пораки	1000,00/месечно	10

Индикатор: извештај за реализирани активности
Рок на известување: квартално
Извршител: ИЈЗ на РМ

11. Проценка на хумана експозиција на тешки метали кај населението во Република Македонија

Во рамките на оваа програма континуирано се следи контаминацијата на медиумите на животна средина (храна, вода, воздух) преку континуиран годишен мониторинг. Во досегашната практика кај нас се уште не е направен биолошки мониторинг за одредување на степенот на присуство на тешки метали во организмот на населението (хуман биомониторинг).

Концентрацијата на тешки метали во организмот на популација зависи од специфичните експозициони услови (место на живеење – географска дистрибуција, пол, возраст, етничка припадност, услови и стил на живот, професионална експозиција).

Утврдување на базичното ниво на изложеност на популацијата на Република Македонија кои живеат во близина на пет од претходно дефинираните жешки точки на загадување (РЕК Битола, Злетово-акумулатори, ФЕНИ-Кавадарци, челичарница МАКСТИЛ, топилница за олово – Велес) ќе се направи преку одредување на концентрацијата на четири тешки метали во крв – олово, жива, кадмиум и манган.

Со истражувањето ќе бидат опфатен репрезентативен примерок на населението во секоја од посочените локации и од едно условно неконтаминирано подрачје во Република Македонија (вкупно 1000 жители).

Ова истражување ќе биде прво од ваков тип кај нас, и ќе има за цел да се отпочне со воспоставување на националните стандарди за изложеност на населението на хемиски штетни супстанции кои во организмот се внесуваат преку медиумите на животната и работната средина. Во испитувањето врз основа на одредување на концентрациите на тешките метали во крв на населението ќе се направи и проценка на ризикот во однос на група на лица кои живеат во условно неконтаминирано подрачје во Републиката.

Активноста ќе се реализира во висина од 300.000,00 денари.

Извршители: ИЈЗ на РМ

Индикатор: Извештај за хуманата експозиција на тешки метали кај населението во РМ

Рок за извршување: 31 октомври 2016 година

III. ЕПИДЕМИОЛОШКА ДЕЈНОСТ

ИЈЗ на РМ како координатор на активностите во рамките на оваа превентивна здравствена дејност, треба да го следи, мониторира, верифицира и квартално го известува МЗ за реализирањето на активностите и доставувањето на извештаи/анализи и информации од страна на 10-те ЦЈЗ.

1. Собирање, обработка и анализа на пријавите за заразни заболувања

Секојдневно прибирање, обработување и анализа на пријавите за заразни заболувања и епидемиолошките анкети, пријавите за изолиран или на друг начин докажан причинител на заразна болест, добиени од ЦЈЗ, врз основ на што ќе бидат подготвувани и доставувани следниве извештаи со епидемиолошки коментар и предлог мерки:

1.1. Годишен извештај за движењето на акутните заразни заболувања во 2015 година;

1.2. Годишен извештај за реализирана имунизација во 2015 година;

1.3. Годишен извештај за движењето на синдромско следење на заболувањата (АЛЕРТ) во 2015 година;

1.4. Годишен извештај за реализација на епидемиолошки активности согласно Националната програма за јавно здравје за 2015 година како составен дел од единствениот извештај на ИЈЗ на РМ

1.5. Годишен извештај за 2015 за состојбата и контролата на интрахоспиталните инфекции со предлог мерки, во Јавно здравствените и Приватните болници во Република Македонија, според податоците добиени од страна на тимовите за контрола на ИХИ (внатрешна контрола), 10-те ЦЈЗ и ДСЗИ (надворешна контрола).

Индикатор: доставени извештаи

Рок на известување: 15 февруари 2016 година

1.6. Годишен извештај за состојбата и заболениите од маларија за 2015 кој се доставува до канцеларијата на СЗО

Индикатор: доставен извештај до МЗ

Рок на известување: 31 јануари 2016 година

1.7. седмодневни извештаи (48 табеларни) за движењето на заразните заболувања по ЦЈЗ и подрачни единици и

1.8. месечни билтени (12) со епидемиолошки коментар.

1.5. неделни збирни извештаи за движење на грип од 40-20 недела врз основа на обработени индивидуални пријави

1.6. Следење на оперативното функционирање на АЛЕРТ системот во целата земја како и визуелизација на сите изготвени документи и извештаи преку интернет страната www.alert.mk, со цел за брз одговор при појава на епидемија, кој функционира на територијата на целата држава.

- прибирање на збирни неделни извештаи од ЦЈЗ/ПЕ, статистичка обработка и анализа на доставените податоци, за што ќе изготви неделен АЛЕРТ извештај за републиката.

- Изработка на месечни, тримесечни, шестмесечни и годишен извештај за АЛЕРТ системот врз база на прибраните податоци и информации, кои ќе ги доставува како повратни информации до ДСЗИ, надлежните институции, по барање на други релевантни институции и до ЦЈЗ/ПЕ.

Индикатор: доставени извештаи

Рок на известување: неделно, месечно, квартално

2. Спречување на појава на вакцино превентивни заболувања преку координација и континуирано следење на сите мерки и активности на регионално и локално ниво, како и предлагање и превземање на други мерки и активности за:

2.1. одржување на резултатите постигнати со ерадикација на детска парализа согласно акциониот план за следење на акутна флацидна парализа Прибирање и обработка на “Неделните извештаи за активен надзор на АФП”.

- Изготвување на збиен неделен извештај на посебен Формулар и доставување до МЗ.

- седмодневни извештаи се доставуваат по електронски пат и до Канцеларијата на СЗО за Европа во Копенхаген, со сите податоци за пријавените АФП случаи во републиката.

- По добивање на итна пријава за АФП случај, во рок не подолг од два часа ќе биде направен теренски епидемиолошки увид и анкета од страна на епидемиолошката служба, со проверка на вакциналниот статус на пријавеното лице и неговите блиски контакти,

- во соработка со ЦЈЗ ќе биде направена контрола на опфатот со вакцинацијата против детска парализа на подрачјето каде е регистрирано заболувањето.

- Ќе се обезбеди материјал за вирусолошко испитување од заболениот и неговите контакти во соработка со ЦЈЗ, кој подготвен согласно меѓународните правила за транспорт на инфективен материјал ќе биде испратен во референтната ентеровирусна лабораторијата на СЗО во Софија, Бугарија.

- во случај на установување на т.н. “жежок случај” на АФП, ИЈЗ итно ќе го известат МЗ и СЗО – Копенхаген, ќе направи теренски епидемиолошки увид и истовремено ќе предложи дополнителни мерки во смисла на дополнителна или вонредна имунизација, како и други мерки и активности, соодветни на ситуацијата.

- Изготвување на тримесечни извештаи за АФП случаи и преземени мерки во врска со нивна пријава и доставување до МЗ.

- Подготвувањето на Годишен Извештај за спроведувањето на надзорот над АФП/полиомиелит во земјата до 15 февруари 2016 година.

- Ажурирање на Планот за акција за одржување на статусот “ослободен од полио” на Република Македонија до 15 февруари 2016 година.

Извршители: ИЈЗ на РМ во соработка со ЦЈЗ.

Индикатор: извештај со сите релевантни наведени индикатори за следење и преземени мерки на теренот.

Рок на известување: во рок од 24 часа и квартално

2.2. Имплементација на предвидените активности за елиминација на автохтоните морбили и конгенитална рубеола во Република Македонија Изготвување на нов „План за елиминација на мали сипаници и рубеола во Европскиот Регион 2015-2020“ и ажурирање постоечката „Програма за елиминација на мали сипаници, рубеола и превенција на конгенитална рубеола инфекција во Република Македонија 2010-2015“, адекватно на актуелната ситуација во земјата и во Европа и светот, и новите предизвици на полето на елиминација на морбилите, согласно препораките на СЗО.

Континуирано ќе се имплементираат мерките и активностите за елиминација на мали сипаници и рубеола, согласно измените и дополнувањата на регионално и локално ниво, предлагање и превземање на мерки и активности со цел спречување и сузбивање на епидемиското јавување и елиминација на автохтоните мали сипаници и рубеола на територијата на Република Македонија, при што ќе се извршат 10 теренски увиди, и ќе изготви извештаи за најдената состојба со предлог мерки, преку:

- координација и континуирано следење на сите активности на регионално и локално ниво, предлагање и преземање на мерки и активности со цел спречување и сузбивање на епидемиското јавување и елиминација

на автохтоните мали сипаници и рубеола на територијата на Република Македонија при што ќе изврши 10 теренски увиди во ИЈЗ, и ќе изготви извештаи за најдената состојба со предлог мерки.

- Континуирано информирање за трендовите на движењето на мали сипаниците кај нас и во светот.

- изработка на месечни извештаи за бројот на заболени од мали сипаници, вакцинален статус, лабораториска потврда и исход на заболувањето, кои се доставуваат до МЗ, СЗО Канцеларија Скопје и СЗО Регионална канцеларија за Европа-Копенхаген. Истите активности се спроведуваат и за пријавените случаи на рубеола.

- задолжителна лабораториска дијагноза на сите поединечни случаи на заболени од мали сипаници а кои се вакцинирани со МРП вакцина или со вакцина која содржи компонента мали сипаници (М), без разлика на епидемиолошката врска.

- Кај 100 пациенти суспектни на конгенитална рубеола ќе бидат направени 200 анализи за рубеола.

- При сомневање за појава на епидемија на морбили, заболувањето ќе се потврди со лабораториска дијагноза најмалку кај првите 10 случаи од зафатеното подрачје.

- потврдување/отфрлање на дијагнозата врз основа на анализата на доставените материјали во вирусолошката лабораторија при ИЈЗ на РМ за вирусолошко/серолошко испитување од заболениот и контактите.

- Референтната лабораторија при ИЈЗ на РМ врши собирање на бројот на извршени испитувања во другите микробиолошки лаборатории, дијагнозата и добиените резултати еднаш месечно (до 20 наредниот месец) и врши обработка на испитувања за морбили и рубеола. Прибраните и обработени податоци се доставуваат до СЗО – преку дата базата, еднаш месечно.

Индикатор: извештаи, информации

Фреквенција на известување: Во рок од 24 часа и квартално

2.3. Активности со цел спречување на појава на неонатален тетанус преку теренска стручно-методолошка помош за спроведување на активностите за остварување на перманентен увид во однос на опфатот со Те-Ал вакцина кај женската популација во генеративниот период во средините со висок ризик со опфат под препорачаното ниво и ќе се препорача дополнителна вакцинација со Те-Ал вакцина кај женската популација со непознат и/или непотполн вакцинален статус; женската популација на 18 годишна возраст, перманентен надзор и во зоните на низок ризик (гинеколошко - акушерските одделенија), при што ќе се контролира вакциналниот статус на бремените жени и родилките.

Индикатор: Информации за најдената состојба и предлог мерки до МЗ

Рок на известување: квартално

2.4. Проучување на патиштата на ширење и сузбивање на вакцино-превентабилни заболувања, зоонози, вектор-преносливи заболувања и природноогнишни инфекции преку епидемиолошки увиди (10) и препорачување на превентивни мерки, при што ќе се зема материјал за микробиолошка потврда (100) на заболувањето во микробиолошките лаборатории на ИЈЗ на РМ (по епидемиолошки индикации).

2.5. При појава на ретки болести, болести кои повторно се појавуваат, или непознати/нерегистрирани досега болести во Република Македонија, ќе се прават теренски увиди и за најдената состојба ќе се изготвуваат информации.

3. Следење, контрола и реализација на плановите за спроведувањето на континуирана имунизација и изработка на извештаи за вакциналниот опфат на ниво на Републиката.

Индикатор: извештај за реализиран опфат

Рок на известување: 2 ро и 4 то тромесечие

4. Подготвува и доставува стандарди и методолошки упатства, односно Програми за контрола, елиминација и ерадикација на определени заразни заболувања, а во согласност со препораките, стандардите и методолошките упатства на СЗО, Еропскиот центар за контрола на заразни болести и други референтни институции.

5. Информирање за трендовите на движење на разните заболувања против кои се врши задолжителна имунизација кај нас, во соседните земји, Европа и во светот.

Индикатор: доставени информации, упатства, препораки и стандарди

Рок на известување: квартално

6. Спроведување на мерки за спречување на внесување и сузбивање на маларија, тропски, карантински и паразитарни заболувања во Република Македонија

6.1. Редовно следење на движењето на маларија, тропски, карантински и паразитарни заболувања во светот а посебно во земјите со кои нашата земја одржува тесни економски, културни и други врски и следење на препораките на СЗО, дадени во документот „Меѓународни Патувања и Здравје“ и информирање за тековната состојба во светски рамки.

По добивање на пријава и епидемиолошка анкета за заболување од маларија/информација за актуелната состојба, се зема материјал за конечна лабораториска дијагноза и се врши проценка на состојбата. За најдената состојба и превземените мерки ќе се извести МЗ и ДСЗИ.

6.2. Пружање на стручно-методолошка помош на здравствени работници и институции кои се вклучени во следење, дијагностика и терапија на карантински заболувања,

6.3. По епидемиолошки индикации ќе се врши епидемиолошко испитување на контактите и суспектните лица на колера (епидемиолошки и лабораториски извидување на евентуално загрозените подрачја на Републиката, испитувања на дијареални заболувања, водата за пиење, како и отпадни води, за што од теренот ќе бидат земани примероци за лабораториско испитување.

2.1. Координација на активности согласно Оперативниот план за справување со вирусот на западен нил (West Nile virus) и лабораториска потврда на 10 материјали од суспектни пациенти согласно насоките усвоени на комисијата за заразни болести.

Индикатор: доставен извештај за извршени епидемиолошки увиди, изготвени упатства/ препораки/ стандарди, број на тестирани примероци

Рок на известување: квартално

7. Следење на грипот и други вирусни респираторни заболувања и лабораториско докажување

7.1. Континуирано ја следи состојбата во светски, европски рамки и регионално. За актуелната состојба во врска со грипот во Републиката и пошироко и редовно ќе ги известува МЗ, ДСЗИ и ЦЈЗ.

7.2. Врши лабораториски испитувања за докажување на причинители на вирусни респираторни заболувања на 200 земени материјали во текот на сезоната на грип од пациенти суспектни на грип.

7.3. При евентуална појава на пандемија од нов тип на инфлуенца, ќе бидат земени материјали од првите 200 случаи за вирусолошка верификација и субтипизација на вирусот. Анализите ќе бидат извршени во референтната вирусолошка лабораторија при ИЈЗ на РМ.

7.4. Во текот на целата година ќе се следат респираторните вируси (Influenza A и B, Adenovirus (Ad), human respiratorien syncytial virus (RSV A, RSV B), human metapneumovirus (MPV), parainfluenza virus 1 (PIV 1, PIV 2, PIV 3), rhinovirus A/B, coronavirus 229E/NL63, coronavirus OC43) за која цел ќе се тестираат 300 примероци од пациенти со симптоми слични на грип (ILI).

Индикатор: извештај со број на епидемиолошки увиди, лабораториски анализи како и изготвени информации.

Рок на известување: квартално

9. Спречување и сузбивање на интрахоспитални инфекции

9.1. Пружање стручно-методолошка помош, епидемиолошки увиди и насоки за начинот за реализацијата и спроведување на мерките и активностите за спречување и сузбивање на интрахоспитални инфекции, земање по потреба на материјали за микробиолошки анализи со цел контрола на превземените активности од страна на ЦЈЗ на локално ниво. Подготовка на квартален извештај за текот на спроведување на активностите.

Индикатор: квартални извештаи

Рок на известување: квартално

9.2. Мониторинг на болничките инфекции како индикатор за квалитетот на здравствената заштита во Република Македонија

Истражувањето ќе биде спроведено на три оддели за интензивна нега во рамките на Клинички Центар "Мајка Тереза" - Скопје. Одделите ќе бидат селектирани по пат на случаен избор согласно времето на спроведување на истражувањето. Студијата ќе биде имплементирана во две фази и тоа:

- ретроспективна фаза што ќе опфаќа анализа на постоечката документација за регистрирани болнички инфекции асоцирани со здравствената заштита.

- аналитичка студија на пресек која ќе биде спроведена согласно стандардите на Европскиот центар за контрола на заразни болести за моментална преваленца. Во период од десет дена, ќе бидат опфатени сите затечени пациенти како и новохоспитализираните до 12.00 часот на првиот ден од почетокот на истражувањето.

Како извор на податоци за студијата ќе биде користена постоечката документација за следење на болнички инфекции на одделите кои ќе бидат предмет на истражувањето, како и стандардизиран прашалник на Европскиот центар за контрола на заразни болести за таа цел - применуван во сите земји членки на Европската Унија, а препорачан за пилотирање во сите земји кандидати и аспиранти за членство во Европската Унија.

Болничките инфекции поврзани со здравствената заштита (Health care associated infection) се оние кои пациентот ги добива во текот на дијагностичките и/или терапевските интервенции. Центарот за контрола на болести во Атланта и Американската Национална мрежа за безбедност во здравствената заштита, во 2008 година предлагаат нова дефиниција за болничките инфекции – инфекции поврзани со здравствената заштита.

Активна болничка инфекција се дефинира:

1. Ако се присутни знаци и симптоми на денот на истражувањето или ако знаците и симптомите постоеле и претходно а пациентот сеуште прима терапија на денот на истражувањето (присуството на знаците и симптомите треба да биде верифицирано пред почетокот на терапијата)

2. Ако почетокот на симптомите е најрано третиот ден од хоспитализацијата или покасно (ден на прием = 1 ден) или доколку болниот е повторно хоспитализиран со знаци на инфекција два дена по отпуштање од болница.

3. Болниот е примен во болница со инфекција или развил симптоми на инфекција во првите три дена од приемот, согласно дефиницијата за инфекција на хируршко место.

4. Болниот е примен во болница или развил симптоми на инфекција со *Clostridium difficile* во првите три дена од приемот, а во претходните 28 дена не бил хоспитализиран.

Мониторингот на болничките инфекции ќе се спроведе преку реализирање на следните поставени задачи:

1. Следење на инциденцата на интрахоспиталните инфекции во ТОАРИЛ континуирано во текот на цела година.

2. Следење на инциденцата на постоперативните интрахоспитални инфекции на на три оддели за интензивна нега, како и најчестите причини за нивно настапување - пилот студија.

3. Спроведување на 10 акредитирани едукации на медицинските сестри, техничари и лекари за спречување и сузбивање на болничките инфекции, со стекнување компетенции хармонизирани на ниво на Европската Унија.

4. Информирање и едуцирање на хоспитализираните болни за појавата и начините за спречување и самоспречување на болничките инфекции (изработка на 1000 брошури за пациенти).

5. Воведување на специфична компјутерска база на податоци за интрахоспиталните инфекции која ќе го поврзува ТОАРИЛ со Институтот за Епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика на Медицински факултет, Скопје (ексел статистика, СПСС). Преглед на реализација на активности е прикажан во табела број 1.

Табела број 1 Преглед на реализација на активности

Планирана задача	Активности	Локација	Организации за имплементација	Индикатор	Единечна цена
Задача I	Следење на инциденцата на интрахоспиталните инфекции во ТОАРИЛ континуирано во текот на цела година.	ТОАРИЛ (Ургентен центар, Интензивна нега, Ортопедија и Трауматологија)	Институтот за епидемиологија и биостатистика, Медицински Факултет, Скопје; МЗ	Извештај за спроведено истражување, направена статистичка анализа и утврдување на инциденцата и дистрибуцијата на болничките инфекции поврзани со здравствената заштита во ТОАРИЛ	80.000,00
Задача II	Следење на инциденцата на постоперативните интрахоспитални инфекции на една од хируршките клиники, како и најчестите причини за нивно настанување - пилот студија.	ТОАРИЛ (Ургентен центар, Интензивна нега, Ортопедија и Трауматологија)	Институтот за епидемиологија и биостатистика, Медицински Факултет, Скопје; МЗ	Извештај за спроведено истражување, направена статистичка анализа и утврдување на инциденцата на постоперативните инфекции на една од хируршките клиники	80.000,00
Задача III	Спроведување на специфична едукација на медицинските сестри, техничари и лекари за спречување и сузбивање на болничките инфекции, со стекнување компетенции хармонизирани на ниво на ЕУ.	ТОАРИЛ (Ургентен центар, Интензивна нега, Ортопедија и Трауматологија)	Институтот за епидемиологија и биостатистика, Медицински Факултет, Скопје; МЗ	Организирање и спроведување на две специфични едукации во првиот и третиот квартал на здравствениот персонал на ТОАРИЛ за инфекциите поврзани со здравствената заштита како и потребата од редовно вакцинирање на персоналот.	20.000,00
Задача IV	Информирање и едуцирање на хоспитализираните болни за појавата и начините за спречување и самоспречување на болничките инфекции (изработка на брошура за пациенти).	ТОАРИЛ (Ургентен центар, Интензивна нега, Ортопедија и Трауматологија)	Институтот за епидемиологија и биостатистика, Медицински Факултет, Скопје; МЗ	Информирање и едуцирање на пациентите преку изработка и дистрибуција на 2000 брошури посебно наменета за оваа цел.	2000x10,00 ден.
Задача V	Воведување на специфична компјутерска база на податоци за ИХИ на ТОАРИЛ.	ТОАРИЛ (Ургентен центар, Интензивна нега, Ортопедија и Трауматологија)	Институтот за епидемиологија и биостатистика, Медицински Факултет, Скопје; МЗ	Изготвување и имплементирање на специфична компјутерска база за ИХИ на ТОАРИЛ	80.000,00

Рок на известување: второ и трето тромесечие
Извршител: Институтот за Епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика на Медицински факултет, Скопје

Индикатор: Доставени извештаи до МЗ

IV. Безбедност и здравје на работа и превентивна здравствена заштита на работниците и земјоделците

1. Оценка на здравствената состојба и работната способност кај земјоделците во Република Македонија со посебен осврт на можните оштетувања на здравјето од употребата на пестицидите

Спроведувањето на оваа програмска активност вклучува изведување на 300 превентивни медицински прегледи кај земјоделците и руралното население во неколку места од Република Македонија по случаен избор, со употреба на мобилната клиника која има функција на мобилен дијагностички центар со што се обезбедува достапност на услугите од медицината на трудот и до најоддалечените места. Прегледите ќе се состојат од: преглед од специјалист по медицина на трудот, спироетриско иследување на белодробната функција, ЕКГ наод во мирување, основен лабораториски преглед на крвта и урината, психолошки тестирања и токсиколошки анализи со одредување на серумската холинестераза и концентрација на јаглерод монооксид и карбоксиемоглобин во крв, како и дополнителни испитувања по индикации, кај одреден број на испитаници во ИМТ на РМ (специфични токсиколошки анализи, дополнителни пулмоалерголошки иследувања, офталмолошки, оториноларинголошки, невропсихијатриски преглед и брошура "Ти си земјоделец чувај го своето здравје" - на македонски и на албански јазик);

Вид на активност	количина	Цена (денари)	Вкупно
Превентивни прегледи	300	400,00	120.000,00
Промотивен материјал	3000 флаери (2500 македонски јазик и 500 албански јазик)	10,00	30.000,00

Рок на извршување: октомври 2016 година

Извршител: ИМТ на РМ

Индикатор: Доставен извештај до МЗ

2. Усвојување и промоција на Националната програма за елиминирање на болестите предизвикани од азбест во Република Македонија

Националната програма за елиминирање на болестите предизвикани од азбест е изработена во 2015 година. Како драфт верзија од страна на експертскиот тим на ИМТ на РМ, во рамките на Националната годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2015 година. Според актуелните препораки елиминирањето на болестите предизвикани од азбест претставува приоритет за заштита на здравјето на работниците, јавното здравје и животната средина, па усвојувањето на Националната програма за елиминарње на болести предизвикани од азбест целосно се темели на обврската која произлегува од Пармска Министерска конференција за здравје и животна средина од 2010 година.

Промоцијата на Националната програма за елиминарње на болести предизвикани од азбест целосно ќе овозможи зголемување на свесноста за проблемот на азбестот во работната и животната средина преку соодветно информирање на клучните партнери од оваа област и пошироката јавност.

Вид на активност	количина	Цена (денари)	Вкупно
Медиумска кампања печатење на флаери	3000	10,00	30.000,00
Едукативни семинари за здравствени работници	2	15.000	30.000,00
Интерсекторски работилници	2	15000	30.000,00
Тркалезна маса	1	15.000	10.000,00

Соодветно реализираната промоција на Националната програма за елиминарње на болести предизвикани од азбест ќе претставува солидна основа за развој на интерсекторски пристап кон проблемот. Мерките за зголемување на свесноста треба да вклучат мултисекторски пристап преку ангажирање на индивидуи од различни таргет групи (експерти во областа, работодавачи, работници, невладините организации, истражувачи, новинари, креатори на политиките, инспекциски органи и други).

Во таа насока се планира организација на медиумска кампања, преку организирање на 2 едукативни семинари, 2 интерсекторски работилници и одржување на тркалезна маса како и изработка и дисеминација на флаери, брошури и водичи во кои ќе бидат вклучени начините на експозиција на азбестот и мерките кои треба да се преземат за елиминација на болестите предизвикани од азбестот, наменети за различни целни групи.

Изработка на Национален план за акција за елиминирање на болестите предизвикани од азбест во Република Македонија кој претставува оперативен план со кој се овозможува остварување на целите на Националната програма за елиминирање на болестите предизвикани од азбест.

Акциониот за акција за елиминирање на болестите предизвикани од азбест во Република Македонија ќе се изготви како одржлив со дефинирана временска рамка, со индикатори за следење и ќе спроведе со методата чекор по чекор врз основа на податоците од Националниот профил за азбест и специфичната состојба во Република Македонија.

Индикатор: Извештај за спроведени активности по квартали

Извршител: ИМТ на РМ

Рок на извршување: прво тромесечие – едукативни семинари

Второ тромесечие – интерсекторска работилница, печатење на пропаганден материјал и изработка на акционен план

Трето тромесечие - тркалезна маса

ИЗВЕСТУВАЊЕ, МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

ИЈЗ на РМ има задача да го следи, насочува и координира изведувањето/учинокот во обем согласно оваа програма на 10-те ЦЈЗ, преку непосредни теренски увиди кај секој извршител квартално.

ИЈЗ на РМ ја следи и динамиката на реализација на планираното, реализацијата на активностите од страна на 10-те ЦЈЗ од стручно методолошки аспект, како и следење на показателите за успешност (учинокот).

Верификацијата на технички документи подразбира проверка на квалитетот во однос на општи стандарди за квалитет и/или претходно дефинирани стандарди и се спроведува секој квартал со потпис и печат од страна на верификаторите од ИЈЗ на РМ на извештајот.

ИЈЗ на РМ врши верификација на образец/извештаите за реализирани програмски активности на квартално ниво што ги подготвуваат ЦЈЗ пред доставувањето на истите до МЗ за исплата. Извештаите ќе се доставуваат во печатена форма на унифицирани/стандардни образци со дефинирана форма и содржина на финансискиот и изведбениот дел на извештајот.

ИЈЗ на РМ за спроведениот мониторинг за констатираната состојба и доставува детален извештај до МЗ на квартално ниво со копии од заверените извештајни образци за секој ЦЈЗ по дејности.

Показателите за успешност ќе се дефинираат во 2 групи:

- Показатели за следење на напредокот кои се директно поврзани со активностите и овозможуваат мерење дали предложената активност се изведува според планираното следејќи ги стручно методолошките упатства.

- Показатели на ниво на исходи кои одразуваат резултати што одговараат на намената на оваа програма или некои нејзини компоненти.

Мониторингот над реализацијата на програмските активности кои ги спроведуваат ИЈЗ на РМ, ИМТ на РМ, Институтот за Епидемиологија и биостатистика со медицинска информатика на Медицински факултет, Скопје и ЈЗУ „Завод за физикална медицина и рехабилитација“ Скопје, ги врши МЗ преку директен увид во работата и преку континуиран мониторинг за следење на оваа програма.

ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

Активностите од оваа програма ќе се реализираат врз основа на табеларно прикажани цените на активностите во табела број 1 за ЦЈЗ и во табела број 2 прикажани се цени за активности реализирани од страна на ИЈЗ на РМ.

Од ставката вонредни состојби ќе се финансираат превентивни активности при појава на јавно здравствена вонредна околност пред и во тек на евентуална епидемија или вонредни состојби согласно заклучок на комисијата за заразни болест, како и превентивни активности и против епидемиските мерки кои ги спроведуваат ЦЈЗ во регионите со прогласена кризна состојба, за справување со зголемен прилив на мигранти во Република Македонија согласно заклучоците на Главниот штаб на Центарот за управување со кризи за спречување на појава на заразни заболувања и епидемии.

Табела број 1

АКТИВНОСТ	Опис на трошок	Програмски Ценовник по ЦЈЗ				
		Тетово, Велес	Струмица, Штип, Кочани	Куманово, Битола	Скопје	Прилеп, Охрид
1. Годишен извештај за реализација на програмата за 2015 година	(еднократно) извештај	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
2. Епидемиолошки теренски увиди /анкети	квартално	70000,00	40000,00	60000,00	125000,00	50000,00
3. Обработка, анализа и подготовка на извештаи (пријави за заразни, ИХИ, АФП, грип и др.)	квартално	70000,00	50000,00	65000,00	100000,00	55000,00
4. Следење на спроведувањето на имунизацијата	квартално	50000,00	30000,00	40000,00	100000,00	35000,00
5. Следење на вакцина преценка и заразни болести	квартално	60000,00	35000,00	50000,00	100000,00	40000,00
6. Дезинфекција по епидемиолошки индикации	м ²	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
7. Дератизација по епидемиолошки индикации	мамец	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8. Дезинсекција ларвицидна по индикации	м ²	25,00	25,00	25,00	25,00	5000,00
9. Дезинсекција адултна по индикации	хектар	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
10. Микробиолошки анализи по епидемиолошки индикации	анализа	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11. Санитарно хигиенски теренски увиди	квартално	55000,00	40000,00	45000,00	65000,00	45000,00
12. Физичко/хемиска и бактериолошка анализа на мостри храна	квартално	35000,00	30000,00	25000,00	40000,00	20000,00
13. Физичко/хемиска и бактериолошка анализа на мостри вода	квартално	200000,00	90000,00	150000,00	120000,00	150000,00
14. Анализа на пестициди во храна	квартално	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00
15. Анализа на микотоксини во производи	квартално	15000,00	0,00	15000,00	45000,00	0,00
16. Анализа на мостри брисеви од површини	квартално	150000,00	40000,00	90000,00	200000,00	60000,00
17. Антропометрија	квартално	65000,00	25000,00	45000,00	60000,00	60000,00
18. Аероседимент	квартално	35000,00	20000,00	20000,00	75000,00	20000,00
19. Вкупен аероседимент со тешки метали	квартално	55000,00	0,00	20000,00	35000,00	0,00
20. Следење на Чад, SO ₂	квартално	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
21. Следење на CO	квартално	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00
22. Анализа на биолошка вредност на храна	квартално	16000,00	10000,00	15000,00	30000,00	18000,00

23. Присуство на Pb, Cd и Zn во цврсти честички во висок волуменски честички од воздух	квартално	35000,00	0,00	20000,00	15000,00	0,00
24. Анализа на нутритивен квалитет на болничка храна	квартално	15000,00	5000,00	9000,00	18000,00	5000,00
25. Анализа на бучава	квартално	0,00	0,00	15000,00	30000,00	15000,00
26. Внес и статистичка обработка на податоци и одржување на веб-страницата	квартално	70000,00	50000,00	60000,00	140000,00	55000,00
27. Обработка на пријави за хронични незаразни болести ЦЈЗ	квартално	60000,00	35000,00	50000,00	100000,00	45000,00
28. Квартална изработка на Информации, анализи од социјална медицина	квартално	80000,00	55000,00	70000,00	140,000.00	60,000.00
29. Споведување на здравствена едукација за целни групи на подрачјето што го покрива, трибини, брошури, светски денови	квартално	60000,00	40000,00	50000,00	100000,00	55000,00
30. Советувалишта за сексуално и репродуктивно здравје и одвижување од пушење	квартално	45000,00	45000,00	45000,00	100000,00	45000,00
31. Епидемиолошки/санитарно хигиенски увид при вонредни состојби	увид	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00

Табела број 2

активност	Единечна цена	опис на трошок
Годишен извештај за реализација на Национална програма за јавно здравје во РМ за 2015 година за територијата на 10-те ЦЈЗ и ИЈЗ во сите области	500.000,00	еднократно
Годишен извештај за 2015 за движење на заразни, АФП, опфат со имунизација, АЛЕРТ, ИХИ	50.000,00	извештај
Прибирање, обработка и анализа на пријавите, анкети и друго од областа на епидемиологијата, добиени од ЦЈЗ	100.000,00	квартално
Месечни епидемиолошки извештаи/ билтени (заразни, алерт, АФП)	90.000,00	месечна
квартални епидемиолошки извештаи (алерт, заразни, АФП)	30.000,00	извештај
Седмодневни извештаи / табеларни за движењето на заразните заболувања по ЦЈЗ и подрачни единици	20.000,00	неделно
Седмодневни извештаи за движење на грип од 40-20 недела	20.000,00	неделен

Теренски епидемиолошки увид за превземање мерки во ЦЈЗ по епидемиолошки индикации и ургентни состојби	30.000,00	увид
Теренски увиди за елиминација на автохтоните морбили и конгенитална рубеола	30.000,00	увид
Следење на реализација на оперативните планови за елиминација на морбили/рубеола и полиомиелит преку теренски увиди во 10-те ЦЈЗ	30.000,00	квартално
Следење на реализација на плановите за спроведувањето на континуирана имунизација преку теренски увиди во 10-те ЦЈЗ	30.000,00	квартално
Следење на маларија, тропски и карантински ургентни состојби и институции кои се вклучени во следење, дијагностика и терапија на карантински заболувања,	30.000,00	квартално
Информирање за трендовите на движење на заразните заболувања, доставување на стандарди и упатства	25.000,00	квартално
Следење на имплементација на активности согласно Оперативниот план за справување со вирусот на западен нил	25.000,00	квартално
Следење на грипот и други вирусни респираторни заболувања и лабораториско докажување	25.000,00	квартално
Следење на системот за синдромско пријавување АЛЕРТ	50.000,00	квартално
Следење на активностите за спречување и сузбивање на интрахоспитални инфекции преку теренски увиди во ЦЈЗ и земање на материјали за микробиолошки анализи по потреба	30.000,00	квартално
Лабораториска потврда на West Nile virus(10)	1.100,00	анализа
Лабораториска потврда на респираторни вирусни (200)	1.480,00	анализа
Лабораториска потврда на морбили, рубеола	1.100,00	анализа
Лабораториска потврда на грип (Real PCR)	4.600,00	анализа
Вирусолошка анализа на вода	4.500,00	анализа
Извештај со проценка за вирусолошка анализа на вода	20.000,00	анализа
Филтер станици увиди со извештај	30.000,00	квартално
Квартален мониторинг, координација и верификација на програмските активности над ЦЈЗ со извештај од областа на епидемиологијата	100.000,00	квартално
Стручно методолошка помош од областа на епидемиологијата	50.000,00	квартално

Внес и компјутерско-статистичка обработка на податоци од интерес согласно закон за евиденции во здравство	100.000,00	квартално
Стручно методолошка помош од областа на статистика	50.000,00	квартално
Збирни извештаи за кадар и извршена работа за 2015 година и 2016 година од областа на статистика	25.000,00	извештај
Изработка на публикации од областа на статистиката	25.000,00	публикација
Изработка на Регистри на пациенти болни од рак , дијабет за Република Македонија за 2015	30.000,00	регистер
Анализа: амбулантно поликлинички морбидитет , искористеноста на болничките капацитети и болничкиот морбидитет и морталитет во Република Македонија за 2015	30.000,00	анализа
Извештај за здравјето на населението во Република Македонија во 2015 г.	30.000,00	извештај
Извештаи од делот на социјална медицина и промоција (советувалиште репрод.пушење)	50.000,00	квартално
Извештај за реализирани промотивни активности во 10-те ЦЈЗ	25.000,00	квартално
Стручно методолошка помош од областа на социјална медицина со промоција	50.000,00	квартално
Квартален мониторинг, координација и верификација на програмските активности над ЦЈЗ со извештај од областа на социјална медицина со промоција	100.000,00	квартално
Здравствена промоција – здравствено воспитување (спроведување на промотивни акции и кампањи, едукативни трибини)	100.000,00	квартално
Извештај за проценката на здравствениот ризик од водата за пиење, согласно програмските активности (2x)	30.000,00	квартално
Извештај здравствениот ризик и квалитет на површински води (2x)	30.000,00	извештај
Извештај со оцена на морбидитетот на респираторните заболувања кај предучилишни и училишни деца на национално ниво	50.000,00	извештај
Извештај за анализа и проценка на здравствениот ризик на безбедноста на храната и предметите кои се во допир со храната.	50.000,00	извештај
со проценка на ризикот од алиментарен дневен внес на хемиски контаминент	50.000,00	извештај
Информација просечниот дневен алиментарен внес на резидуи на пестициди и микотоксини	30.000,00	информација
Извештај за Проценка на ризикот од алиментарен дневен внес на хемиски контаминенти-пестициди,микотоксини	50.000,00	извештај
Извештај за проценка на здравствениот ризик на безбедноста на храната вообразовни, здравствени институции и старечки домови.	50.000,00	извештај
Анализа на пестициди во храна (100)	1.500,00	анализа
Анализа на микотоксини во производи (80)	1.500,00	анализа

Извештај со проценка на просечниот дневен внес на макро и микронутриенси на населението во Република Македонија	50.000,00	извештај
Извештаи за нутритивниот квалитет за исхраната на болните во Република Македонија	50.000,00	извештај
Извештај за состојбите кај децата во однос на степените на здебеленост/ потхранетост, порегиони и на национално ниво	50.000,00	извештај
Извештај за наодите на ниво на бучава и категоризација на ризикот со мерки за превенција или санација	50.000,00	извештај
Информација за проценка на експозицијата и идентификација на здравствениот ризик на експонирани работници	50.000,00	информација
Следење на јонизирачко зрачење на амбиентале нвоздух-надворешно гама зрачење	300.000,00	квартално
Следење на јонизирачко зрачење на воздух, вода, почва, храна Ср90	75.000,00	квартално
Следење на јонизирачко зрачење ,вода , воздух, почва алфа и бета	300.000,00	квартално
Следење на гама зрачење вода , воздух, почва и храна	6.000,00	квартално
Квартален извештај за наодите со коментар	20.000,00	квартално
Набавка радон детектор (2000)	2.000.000,00	еднократно
Лабораториска подготовка и отчитување на пасивни радон детектори(2000)	250,00	анализа
Мерење на радон во почва	300,00	анализа
извештај за радон активности (2х)	25.000,00	извештај
Оддржување и функционирање на инфо телефонската линија за 10 месеци (5 во лето и 5 во зима)	3.000,00	месечно
Оддржување и функционирање на веб страна и откупување на СМС пораки (10 месеци)	1.000,00	месечно
Печатење на флаер за климатски промени (22.500) и 10.000 за радон)	10,00	флаер
Стручно методолошка помош од областа на санитарна хигиена со здравствена екологија	50.000,00	квартално
Квартален мониторинг,координација и верификација на програмските активности над ЦЈЗ со извештај од областа на санитарна хигиена со здравствена екологија	100.000,00	квартално
Изработка на мислења и стручна проценка на елаборати од аспект заштита на здравјето	50.000,00	квартално
Анализа лабораториска на примерок од мобилна мерна станица	50.000,00	анализа

За реализација на оваа програма потребни се следните средства по извршители прикажани во табела број 3.

Во зависност од степенот на реализација на активностите, финансиските средства може да се прераспределуваат помеѓу извршителите.

Табела број 3

	Извршители	Вкупен износ (ден.)
A	ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - Скопје	16.000.000,00
B	Институт за медицина на труд - Скопје	250.000,00
B	Медицински факултет Скопје-Институт за епидемиологија со биостатистика и медицинска информатика	300.000,00
Г	ЈЗУ, Завод за физикална медицина и рехабилитација	720.000,00
Д	Министерство за здравство (воореден/кризни состојби)	4.000.000,00
Г	ЦЕНТРИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ	
1.	Центар за јавно здравје - Штип	2.700.000,00
2.	Центар за јавно здравје - Тетово	3.750.000,00
3.	Центар за јавно здравје - Струмица	2.620.000,00
4.	Центар за јавно здравје - Прилеп	2.900.000,00
5.	Центар за јавно здравје - Скопје	5.971.300,00
6.	Центар за јавно здравје - Куманово	4.300.000,00
7.	Центар за јавно здравје - Охрид	2.950.000,00
8.	Центар за јавно здравје - Кочани	2.680.000,00
9.	Центар за јавно здравје - Битола	3.300.000,00
10.	Центар за јавно здравје - Велес	4.300.000,00
	ВКУПНО: Г	35.441.300,00
Е	Неизмирени обврски за 2014 година	1.288.700,00
	ВКУПНО: А+Б+В+Г+Д+Г+Е	56.000.000,00
	Основен буџет	48.000.000,00
	Сопствени средства на МЗ	10.000.000,00

Неизмирени обврски по Програмата за 2014 година во вкупен износ од 1.288.700,00,00денари.

Вкупните средства за реализација на оваа програма ќе се обезбедат од Буџетот на Република Македонија за 2016 година во износ од 48.000.000,00 денари и од сопствени средства на МЗ во висина од 10.000.000,00 денари.

Распределбата на одобрените финансиските средства од Буџетот на Република Македонија за извршителите, направена е согласно формулата за распределба усвоена од Владата на Република Македонија.

Исплатата на средствата по оваа програма ќе се врши квартално од страна на Министерството за здравство, врз основа на доставените фактури и верифицирани извештаи.

Фактурирањето ќе се врши по утврдените програмски цени кои се составен дел на оваа програма, на стандарден образец за фактура, објавен на веб-страницата на МЗ со извештај во прилог.

Следење на спроведувањето на оваа програма врши Министерството за здравство и по потреба поднесува Извештај до Владата на Република Македонија.

Оваа програма ќе се реализира во рамки на обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2016 година во износ од 48.000.000,00 денари, Раздел 19001-Министерство за здравство, Потпрограма 53-Превентивна здравствена заштита.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12902/1-15
5 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

256.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 107/2005 година), член 42 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006 и 150/2010) и член 31 став 1 алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006 и 150/2010), Судскиот совет на Република Македонија на редовната 212-та седница одржана на ден 12.1.2016 година, ја донесе следната

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР

За судии поротници на Апелационен суд Гостивар се избрани:

1. Фатмир Јусуфи;
2. Ангелина Ѓуреска;
3. Драган Матески;
4. Сузана Пајазити;
5. Елмедина Неџири;
6. Марјан Иваноски;
7. Илбаш Зибири и
8. Зора Сотировска.

Оваа одлука влегува во сила 12.1.2016 година.

Бр. 02-912
13 јануари 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

257.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 12.1.2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Стојан Бојков, судија на Основниот суд Кавадарци поради навршени 64 години.

Решението влегува во сила од 12.1.2016 година.

Бр. 02-63/1
13 јануари 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****258.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15 и 192/15), и член 10, став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, на ден 11.1.2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 81/15 од 20.7.2015 година, на на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, се продолжува до 25.1.2017 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-81/15
11 јануари 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

259.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15 и 192/15), и член 10, став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, на ден 11.1.2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 82/15 од 20.7.2015 година, на на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, се продолжува до 15.3.2017 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-82/15
11 јануари 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија


www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016006



МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

	Стр.
1. Закон за ратификација на Договорот за економска соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Социјалистичка Република Виетнам.....	1
2. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за соработка во областа на образованието и науката.	18

1. Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ

Се прогласува Законот за ратификација на Договорот за економска соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Социјалистичка Република Виетнам,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 јануари 2016 година.

Бр. 08-266/1
13 јануари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

**ЗАКОН
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА МЕЃУ ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ВЬЕТНАМ****Член 1**

Се ратификува Договорот за економска соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Социјалистичка Република Виетнам, склучен во Скопје на 2 декември 2014 година.

Член 2

Договорот од членот 1 од овој закон во оригинал на македонски, виетнамски и на англиски јазик, гласи:

**ДОГОВОР
ЗА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА
ПОМЕЃУ
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
И
ВЛАДАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ВЬЕТНАМ**

Владата на Република Македонија и Владата на Социјалистичка Република Виетнам (во натамошниот текст „Договорни страни,,),

ИМАЈЌИ ГО ПРЕДВИД засмниот интерес за развивање на економската соработка и зајакнување на економските односи врз стабилна, еднаква и долгорочна основа;

ПОСАКУВАЈЌИ да се развијат соодветни економски односи и да ги зајакнат трговските односи во согласност со основните принципи на Општата Спогодба за трговија и царини (ГАТТ 1994) и Договорот за основање на СТО;

СО ЖЕЛБА да развијат економска соработка во рамки на соодветното законодавство кое е во сила во двете земји и целосно е во согласност со нивните меѓународни обврски;

Се договорија за следново:

Член 1**Цели**

Договорните страни ќе придонесат за развој и промоција на економските односи и јакнење на меѓусебната економска соработка во рамки на нивното соодветно законодавство во сила во двете земји.

Член 2**Области на економска соработка**

Договорните страни, имајќи ја предвид постојната ситуација и перспективите на своите економски односи, се договорија дека поволни услови за долгорочна соработка, помеѓу другото, ќе бидат во следниве области:

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

- Земјоделско производство, прехранбена индустрија, преработка и складирање на земјоделски производи, посебно прехранбени производи;
- Електронска и електро-техничка индустрија;
- Истражување, производство, подготовка, третман и натамошна преработка, како и маркетинг на минерални и рударски производи;
- Хемиска и петрохемиска индустрија;
- Животна средина и управување со отпад;
- Шумарство и дрвопреработувачка индустрија;
- Фармацевтска индустрија;
- Развој на човечки ресурси;
- Туризам;
- Соработка помеѓу мали и средни претпријатија;
- Комуникациска технологија;
- Транспорт и инфраструктура;
- Истражување и развој;
- Други области на соработка кои не се опфатени со овој договор.

Член 3**Мерки за промоција на економската соработка**

Договорните страни ќе ја започнат својата соработка преку соодветни средства, како што се:

- Промовирање на врските и јакнење на соработката помеѓу економските чинители, владини институции, професионални организации, бизнис федерации, комори, регионални и локални ентитети, охрабрувајќи ги да разменат економски информации од заеден интерес, како и посети на нивни претставници и други економски и технички делегации;
- Размена на информации за развојни приоритети и олеснување на учеството на бизнис оператори во развојни проекти;
- Забрзување во воспоставување на нови контакти и проширување на постојните помеѓу бизнис заедниците од двете земји, поддржувајќи посети, средби и други интерактивности помеѓу поединци и претпријатија;
- Размена на бизнис информации, поттикнувајќи ги да учествуваат на саеми и изложби, организирање на бизнис настани, семинари, симпозиуми и конференции;
- Промовирање за поголемо учество на мали и средни претпријатија во билатералните економски односи;

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

- Охрабрување на соработката во спроведување на консултации, маркетинг, советодавни и стручни услуги во области од заемен интерес;
- Охрабрување на финансиските институции и банкарскиот сектор да воспостават поблиски контакти и да ја зајакнат нивната соработка наизменично;
- Охрабрување на инвестициски активности, основање на заеднички вложувања, формирање на претставништва и подружници;
- Промоција на соработката на меѓународно ниво за прашања од заемен интерес.

Член 4**Овластени институции**

Овластена институција за реализација на одредбите на овој договор во име на Владата на Република Македонија ќе биде Министерството за економија на Република Македонија.

Овластена институција како контакт тело во име на други овластени агенции за реализација на одредбите на овој договор во име на Владата на Социјалистичка Република Виетнам ќе биде Министерството за индустрија и трговија на Социјалистичка Република Виетнам.

Во случај на промена на официјалните лица или функции на гореспоменатите овластени тела, Договорните страни навреме писмено ќе се информират.

Член 5**Мешовит Комитет**

1. Договорните страни се согласни да се основа Мешовит македонско-виетнамски Комитет за економска соработка (во натамошниот текст „Мешовит Комитет,“) со цел примена на овој договор.
2. Мешовитиот Комитет ќе се состанува најмалку еднаш годишно, наизменично во Македонија и Виетнам.
3. Мешовитиот Комитет помеѓу другото ќе:
 - (а) ја следи примената на овој договор и ќе предлага мерки кои може да се преземат за исполнување на одредбите;
 - (б) ги анализира прашањата поврзани со развој и проширување на економските односи помеѓу Договорните страни;

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

- (в) ги истражува можностите за зголемување и диверзификација на економските односи, вклучувајќи ја соработката во индустријата и инвестициите;
- (г) врши консултации за проблеми/идентификувани ограничувања кои може да настанат во текот на развој на економските односи помеѓу Договорните страни;
4. Секоја Договорна страна ќе назначи претседавач на својата страна (именуван како „Копретседавач“). Секретар за секоја страна на Комитетот ќе се назначи.
5. Работна програма, дневен ред и време за одржување на состанокот ќе предложи домаќинот на Договорната страна.
6. За дискусија по одредени прашања, Комитетот може да одлучи да формира работна група, со посебни задачи и временско ограничување во примена на задачите.

Член 6**Обврски кон други договори/меѓународни организации**

Овој договор нема да попречува на правата и обврските на Договорните страни кои произлегуваат од други меѓународни договори на кои Република Македонија и Социјалистичка Република Виетнам се страни, и/или да влијае на обврските кои се одредени во договорот за стабилизација и асоцијација со Европската унија или договори со ЕЕЗ, со трети земји и членство во меѓународни организации.

Член 7**Амандмани**

Овој договор може да се менува со заемна согласност на Договорните страни и измените ќе се внесат во посебени протоколи, кои се интегрален дел на договорот.

Член 8**Решавање на спорови**

Било какви прашања и спорови кои настануваат со толкувањето или примената на одредбите на овој договор, Договорните страни ќе ги решаваат преку консултации.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 9

Влегување во сила

1. Договорот ќе влезе во сила од датумот на добивање на последното известување со кое Договорните страни меѓусебно се известуваат дека внатрешните процедури се завршени согласно националното законодавство и одредбите за влегување во сила на овој договор.
2. Овој договор ќе остане во сила за период од пет години и ќе се продолжи последователно за период од пет години, освен ако некоја од договорните страни писмено извести шест месеци пред истекување на овој период дека нема намера да го продолжи договорот.
3. Со откажување на важноста на овој договор, неговите одредби во однос на договори кои се потпишани и се извршуваат во меѓувреме, ќе важат најмногу една година по откажувањето на овој договор, освен ако Договорните страни поинаку се согласат.

ПОТВРДУВАЈЌИ ГО ОВА, долупотпишаните кои се прописно овластени од страна на своите влади го потпишаа овој договор.

СКЛУЧЕН во Скопје, на 2 декември 2014 година, во два оригинали примероци на македонски, виетнамски и англиски јазик, сите текстови еднакво автентични и валидни. Во случај на различно толкување на овој договор, англискиот текст ќе преовладува.

ЗА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



Беким Неџири,
Министер за економија

ЗА ВЛАДАТА НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
ВИЕТНАМ



До Тханг Хан,
Заменик министер за индустрија и трговија

Hiệp định**Về Hợp tác Kinh tế giữa Chính phủ nước Cộng hòa Ma-xê-đô-nia****và****Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam**

Chính phủ nước Cộng hoà Ma-xê-đô-nia và Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (sau đây được gọi là “hai Bên ký kết”),
Xét đến mối quan tâm lẫn nhau trong hợp tác phát triển kinh tế và củng cố các mối quan hệ kinh tế trên cơ sở ổn định, công bằng và lâu dài;

Mong muốn phát triển các mối quan hệ kinh tế thích hợp và thúc đẩy mối quan hệ thương mại phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT 1994) và Hiệp định thành lập WTO;

Mong muốn thiết lập hợp tác kinh tế trong khuôn khổ luật pháp hiện hành của hai nước và hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế,

Thỏa thuận các điều khoản dưới đây:

Điều 1**MỤC ĐÍCH**

Hai Bên ký kết sẽ cùng nhau đóng góp vào sự phát triển và thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế cũng như củng cố hợp tác kinh tế cùng có lợi trong khuôn khổ luật pháp hiện hành của cả hai nước.

Điều 2**CÁC LĨNH VỰC HỢP TÁC KINH TẾ**

Hai Bên ký kết, trên cơ sở xem xét tình hình hiện tại và triển vọng của quan hệ kinh tế, nhất trí cần thiết lập những điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác lâu dài trong các lĩnh vực sau:

- Nông sản, công nghiệp chế biến thực phẩm, chế biến và dự trữ nông sản đặc biệt là thực phẩm;
- Công nghiệp điện tử và kỹ thuật điện;
- Thăm dò, sản xuất, chuẩn bị, xử lý và chế biến thêm cũng như quảng bá các khoáng sản và các sản phẩm khai khoáng;
- Công nghiệp hoá chất và hoá dầu;
- Quản lý môi trường và chất thải;
- Lâm nghiệp và công nghiệp chế biến gỗ;
- Công nghiệp dược phẩm;
- Phát triển nguồn nhân lực;
- Du lịch;
- Hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ;
- Công nghệ thông tin và truyền thông;
- Giao thông và cơ sở hạ tầng;
- Nghiên cứu và phát triển;
- Các lĩnh vực hợp tác khác không bao gồm trong Hiệp định này.

Điều 3**CÁC BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY HỢP TÁC KINH TẾ**

Hai Bên ký kết sẽ nỗ lực mở rộng hợp tác bằng các biện pháp phù hợp, chẳng hạn:

- Xúc tiến liên kết và củng cố sự hợp tác giữa các nhà hoạch định chính sách kinh tế, các tổ chức chính phủ, các tổ chức ngành nghề, các hiệp hội doanh nghiệp, các phòng thương mại, các tổ chức địa phương và khu vực, khuyến khích trao đổi các thông tin

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

kinh tế trên cơ sở cùng có lợi, cũng như các cuộc viếng thăm của các đại diện và các đoàn kinh tế, kỹ thuật;

- Trao đổi thông tin về các ưu tiên phát triển và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân tham gia vào các dự án phát triển;
- Xúc tiến thiết lập các mối liên hệ mới và mở rộng các quan hệ hiện có của cộng đồng kinh doanh hai nước, khuyến khích các cuộc viếng thăm, gặp gỡ và các hình thức giao lưu khác giữa các cá nhân và doanh nghiệp;
- Trao đổi các thông tin kinh doanh, khuyến khích tham gia các hội chợ và triển lãm, tổ chức các sự kiện kinh doanh, hội thảo, diễn đàn chuyên đề và hội nghị;
- Thúc đẩy sự tham gia mạnh mẽ hơn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quan hệ kinh tế song phương;
- Khuyến khích hợp tác trong việc cung cấp tư vấn, tiếp thị, cố vấn và dịch vụ chuyên gia trong các lĩnh vực hai nước cùng quan tâm;
- Khuyến khích các cơ quan tài chính và ngân hàng thiết lập quan hệ gần gũi hơn và tăng cường sự hợp tác tương ứng giữa các tổ chức này;
- Khuyến khích các hoạt động đầu tư, thành lập các xí nghiệp liên doanh, thành lập các đại diện và chi nhánh công ty;
- Thúc đẩy hợp tác trên phạm vi quốc tế trong các vấn đề hai nước cùng quan tâm.

Điều 4**CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN**

Cơ quan có thẩm quyền làm đầu mối trong việc thực hiện các điều khoản của Hiệp định này về phía Chính phủ của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ là Bộ Công Thương của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện các điều khoản của Hiệp định này về phía Chính phủ của nước Cộng hoà Ma-xê-đô-nia sẽ là Bộ Kinh tế của nước Cộng hoà Ma-xê-đô-nia.

Trong trường hợp thay đổi các tên hoặc các chức năng các cơ quan có thẩm quyền được đề cập đến ở trên, hai Bên ký kết sẽ phải thông báo cho nhau bằng văn bản trong 03 tháng kể từ khi chính thức hoàn tất việc thay đổi.

Điều 5**ỦY BAN HỖN HỢP**

1. Hai Bên ký kết đồng ý thiết lập Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam và Ma-xê-đô-nia (sau đây được gọi là “Ủy ban Hỗn hợp”) với mục đích thực thi Hiệp định này.
2. Ủy ban Hỗn hợp sẽ họp ít nhất một năm một lần, luân phiên tại Việt Nam và Ma-xê-đô-nia.
3. Ủy ban Hỗn hợp sẽ thực hiện những công việc sau:
 - (a) xem xét việc thi hành Hiệp định và cân nhắc các biện pháp nhằm thực hiện các quy định trong khuôn khổ của Hiệp định này;
 - (b) phân tích các vấn đề liên quan để phát triển và mở rộng các mối quan hệ kinh tế giữa hai Bên ký kết;
 - (c) khai thác các khả năng tăng cường và đa dạng hoá các mối quan hệ kinh tế, bao gồm hợp tác công nghiệp và đầu tư;
 - (d) tiến hành tham vấn về các vấn đề/các hạn chế được xác định có thể phát sinh trong quá trình phát triển các mối quan hệ kinh tế giữa hai Bên ký kết;
4. Mỗi bên ký kết sẽ chỉ định Chủ tịch về phía mình (gọi là “Chủ tịch phân ban”). Mỗi bên tự chỉ định Thư ký phân ban của mình.
5. Chương trình hoạt động, Chương trình nghị sự và thời gian diễn ra các cuộc họp sẽ được bên đăng cai tổ chức đề xuất.

6. Đề thảo luận về một vấn đề cụ thể, Ủy ban có thể quyết định thiết lập các nhóm công tác, định rõ trách nhiệm của họ và thời hạn thực hiện các nhiệm vụ.

Điều 6

NGHĨA VỤ XUẤT PHÁT TỪ CÁC HIỆP ĐỊNH/CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ KHÁC

Hiệp định này sẽ không cản trở các quyền và nghĩa vụ của hai Bên ký kết xuất phát từ các Hiệp định quốc tế khác mà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Ma-xê-đô-nia là thành viên và/hoặc ảnh hưởng đến nghĩa vụ được xác định trong Thoả thuận Ổn định và Liên kết với Các cộng đồng châu Âu hoặc các thoả thuận với EEA (Khu vực kinh tế châu Âu), với các quốc gia thứ ba và tư cách thành viên của các tổ chức quốc tế.

Điều 7

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Hiệp định này có thể được sửa đổi, bổ sung theo sự đồng thuận của hai Bên ký kết, những sửa đổi bổ sung sẽ được đưa vào các Nghị định thư riêng và là phần không thể tách rời của Hiệp định.

Điều 8

GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP

Bất kỳ các bất đồng và tranh chấp nào phát sinh liên quan tới việc giải thích và áp dụng các điều khoản của Hiệp định này sẽ được hai Bên ký kết giải quyết thông qua tham vấn.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ


Điều 9

HIỆU LỰC

1. Hiệp định sẽ có hiệu lực vào ngày nhận được thông báo cuối cùng của hai Bên ký kết về việc đã hoàn thành các thủ tục pháp lý nội bộ phù hợp với pháp luật quốc gia để Hiệp định này có hiệu lực.
 2. Hiệp định này có hiệu lực trong 05 năm và sẽ tiếp tục được gia hạn từng 05 năm một nếu không có bên nào thông báo bằng văn bản 06 tháng trước khi hết thời hạn Hiệp định về ý định không kéo dài thời hạn của Hiệp định.
 3. Khi chấm dứt hiệu lực của Hiệp định này, các điều khoản liên quan đến các hợp đồng đã được ký và thực hiện sẽ tiếp tục có hiệu lực tới hạn cuối cùng là một năm sau khi Hiệp định hết hiệu lực trừ khi hai Bên ký kết có thoả thuận khác.
- Để làm bằng, những người có tên dưới đây, được Chính phủ mỗi Bên ủy quyền hợp pháp, đã ký Hiệp định này.

Làm tại Skopje, vào ngày 02 tháng 12 năm 2014 thành hai bản gốc bằng tiếng Ma-xê-đô-nia, tiếng Việt, và tiếng Anh, tất cả các văn bản có giá trị như nhau. Trong trường hợp có những sự giải thích khác nhau về Hiệp định này, văn bản tiếng Anh được dùng làm cơ sở.

Thay mặt cho Chính phủ nước
Cộng hòa Ma-xê-đô-nia



Mr. Bekim Neziri
Bộ trưởng Bộ Kinh tế

Thay mặt cho Chính phủ nước
CHXHCN Việt Nam



Mr. Đỗ Thắng Hải
Thứ trưởng Bộ Công Thương
Nước CHXHCN Việt Nam

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

A G R E E M E N T
ON ECONOMIC COOPERATION
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

The Government of the Republic of Macedonia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam, (hereinafter referred to as "the Contracting Parties"),

CONSIDERING the mutual interest in developing the economic cooperation and strengthening the economic relations on stable, equal and long-term basis;

DESIRE to develop suitable economic relations and to enhance the trade relation in accordance with basic principles of General Agreement on Tariff and Trade (GATT 1994) and Agreement establishing WTO;

WISHING to create economic cooperation in the framework of the respective legislation in force in two countries and in full conformity with their international obligations,

Have agreed as follows:

Article 1
Objectives

The Contracting Parties shall contribute to the development and promote the economic relations and strengthening of mutual economic cooperation within the framework of their respective legislation in force in both countries.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Article 2
Areas of economic cooperation

The Contracting Parties, considering the current state and perspectives of their economic relation, agreed that favourable conditions for long-term cooperation shall be, inter alia, in the following areas:

- Agricultural production, food processing industry, processing and storage of agricultural products especially foodstuff;
- Electronic and electro-technical industry;
- Exploration, production, preparation, treatment and further processing as well as marketing of minerals and mining products;
- Chemical and petrochemical industry;
- Environment and waste management;
- Forestry and wood processing industry;
- Pharmaceutical industry;
- Human resource development;
- Tourism;
- Cooperation between small and medium-sized enterprises;
- Communication technology;
- Transport and infrastructure;
- Research and development;
- Other areas of cooperation not covered in this Agreement.

Article 3
Measures to promote economic cooperation

The Contracting Parties shall endeavour their cooperation through appropriate means, such as:

- Promoting the links and strengthening the cooperation between the economic policy-makers, government institutions, professional organizations, business federations, chambers, regional and local entities, encouraging the exchange of economic information of mutual interest, as well as the visits of their representatives and other economic and technical delegations;
- Exchanging information on development priorities and facilitating the participation of business operators in development projects;
- Expediting the establishment of new contacts and broadening the existing ones between the business communities of the two countries, encouraging the visits, meeting and other interactions between individuals and enterprises;

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

- Exchanging business information, encouraging the participation in fairs and exhibitions, organizing business events, seminars, symposia and conferences;
- Promoting the stronger participation of small and medium-sized enterprises in bilateral economic relations;
- Encouraging the cooperation in providing consulting, marketing, advisory and expert services in the areas of mutual interest;
- Encouraging the financial institutions and banking sector to establish closer contacts and strengthen their cooperation respectively;
- Encouraging investment activities, the foundations of joint ventures, establishment of company representations and branch offices;
- Promoting of cooperation in international level in issues of mutual interest.

Article 4 Authorized bodies

The authorized body on realization of the provisions of this Agreement in respect of the Government of the Republic of Macedonia will be the Ministry of Economy of the Republic of Macedonia.

The authorized body as the focal body on behalf of other authorized agencies on realization of the provisions of this Agreement in respect of the Government of the of the Socialist Republic of Vietnam will be the Ministry of Industry and Trade of the Socialist Republic of Vietnam.

In case of change of official names or functions above mentioned authorized bodies, the Contracting Parties will be timely noticed in written.

Article 5 Joint Committee

1. The Contracting Parties agree to establish a Joint Macedonian –Vietnam Committee on Economic Cooperation (hereafter referred to as the "Joint Committee") with the objective of implementation of this Agreement.

2. The Joint Committee shall meet at least once a year, alternately in Macedonia and in Vietnam.

3. The Joint Committee shall, inter alia:

- (a) review the implementation of this Agreement and consider measures which might be taken with a view to fulfilling its provisions;
- (b) analyse issues related to development and expansion of the economic relations between the Contracting Parties;

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

- (c) explore the possibilities of increasing and diversifying the economic relations, including industrial and investment cooperation;
 - (d) conduct consultation on problems/identified restrictions which may arise in the course of the development of economic relations between the Contracting Parties;
- 4. Each Contracting party shall designate a chairperson on its part (referred to as „Co-chair,,). A Secretary for the respective part of the Committee shall be designated.
 - 5. The Working Program, Agenda and the time of having the meeting shall be proposed by the hosted Contracting Party.
 - 6. For discussion of particular issues, the Committee may decide to set up working groups, specifying their tasks and the time limits for implementation of the tasks.

Article 6**Obligations to other agreements/international organizations**

This Agreement shall not prejudice the rights and obligation of the Contracting Parties stemming from other international agreements to which the Republic of Macedonia and the Socialist Republic of Vietnam are parties and/or to influence on obligations that are determined in the Stabilization and Association Agreement with European Communities, or agreements with EEA, with third countries, and membership in international organizations.

Article 7**Amendments**

This Agreement may be amended by a mutual consent of the Contracting Parties and amendments shall draw up in the separate Protocols which are integral part of the Agreement.

Article 8**Settlement of disputes**

Any question and disputes arising in connection with the interpretation or application of provision of this Agreement, the Contracting Parties shall resolve through consultations.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Article 9
Entry into force

1. The Agreement shall enter into force on the date of receiving the last notification by which the Contracting Parties notifies each other that the internal procedure according to the national legislation and regulations for entry into force of this Agreement have been fulfilled.

2. This Agreement shall remain in force for a period of five years and shall be extended for subsequent five years period, unless either Contracting Party notifies in writing six months prior to termination of this period, that it does not intend to extend the Agreement.

3. Upon the termination of the validity of this Agreement, its provisions with regard to the contracts accordingly signed and executed thereof shall be valid for one year after the termination of this Agreement at latest, unless the Contracting Parties agree otherwise.

IN WITNESS WHEREOF, undersigned being duly authorized thereto by their respective Government have signed this Agreement.


CONCLUDED in Skopje, on 2 December 2014, in two originals, in Macedonian, Vietnamese, and English, all texts being equally authentic and valid. In case of divergent interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

**ON BEHALF OF
THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF MACEDONIA**



H.E. Mr. Bekim Neziri
Minister of Economy

**ON BEHALF OF
THE GOVERNMENT OF
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**



H.E. Mr. Do Thang Hai
Deputy Minister of Industry and Trade

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 3

Министерството за економија се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се грижи за извршување на Договорот од членот 1 од овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J

PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES PËR BASHKËPUNIM EKONOMIK NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SOCIALISTE TË VIETNAMIT

Neni 1

Ratifikohet Marrëveshja për bashkëpunim ekonomik ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës Socialiste të Vietnamit, e lidhur në Shkup më 2 dhjetor 2014.

Neni 2

Marrëveshja nga neni 1 i këtij ligji në origjinal në gjuhën maqedonase, vietnameze dhe angleze, është si vijon:

Neni 3

Ministria e Ekonomisë caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do të kujdeset për zbatimin e Marrëveshjes nga neni 1 i këtij ligji.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

2.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА КОСОВО ЗА СОРАБОТКА ВО ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Се прогласува Законот за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за соработка во областа на образованието и науката, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 јануари 2016 година.

Бр. 08-267/1
13 јануари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА КОСОВО ЗА СОРАБОТКА ВО ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Член 1

Се ратификува Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за соработка во областа на образованието и науката, склучена во Валона, Република Албанија на 2 јули 2015 година.

Член 2

Спогодбата од членот 1 од овој закон во оригинал на македонски, албански и на англиски јазик, гласи:

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

СПОГОДБА

МЕЃУ

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

И

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА КОСОВО

ЗА СОРАБОТКА ВО ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И
НАУКАТА

Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово (во натамошниот текст "Договорни страни");

Настојувајќи да ги зацврстат постојните билатерални односи меѓу двете земји, а кои се засноваат на принципите на рамноправност и заемна полза;

Раководени од желбата и потребата да водат продуктивна заемна соработка во областа на образованието и науката;

Убедени дека меѓународната соработка на полето на образованието и науката ќе доведе до зајакнување и продлабочување на односите, зацврстување на пријателството и меѓусебното разбирање помеѓу двете држави, се договорија за следното:

Член 1

Договорните страни во духот на пријателските односи ќе ја развиваат и помагаат образовната и научната соработка меѓу установите на двете земји врз основа на принципите на суверенитет, независност, еднаквост и реципроцитет, вклучувајќи го тука и финансискиот реципроцитет, доколку не е поинаку договорено.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 2

Во согласност со целта на оваа Спогодба, Договорните страни ќе поттикнуваат и помагаат склучување на Договори за соработка меѓу институции и организации од двете земји, а во доменот што го опфаќа оваа Спогодба.

Во таа смисла Договорните страни ќе поттикнуваат:

1. соработка во разни домени на науката, во областа на природно-математичките, техничките, биотехничките, медицинските, општествените и хуманистичките науки, вклучувајќи и размена на научни работници и експерти;
2. работа на заеднички развојни и научно-истражувачки проекти;
3. заедничка соработка на мултилатерални и регионални проекти;
4. организирање и учество на заеднички симпозиуми, научни конгреси, конференции, семинари, курсеви и други собири;
5. соработка меѓу високообразовните установи на двете земји, доделување на стипендии, студиски престои, последипломски, докторски студии, стручно усовршување на кадри, размена на академски наставници и раководен кадар и други облици на соработка;
6. размена на информации, публикации и научни документации, како и објавување на резултати од научни истражувања;
7. размена на искуства, информативни и дидактички материјали од областа на планирањето, развојот како и прашања кои се однесуваат на организацијата на процесот на сите степени на образование;
8. Договорната страна, односно Република Косово ќе го поддржува учењето на македонски јазик во Департаментот на словенски јазици на Универзитетот во Приштина, со литература и образовен кадар;
9. размена на литература и текстови, образовни материјали, наставни програми и планови, нормативно-правни акти, размена на стручни кадри и

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 8

Со цел за поуспешно спроведување на оваа Спогодба како и за решавање на прашањата кои би можеле да произлезат од истата, Договорните страни ќе изготват Извршни програми.

Сите активности кои се поврзани со спроведување на одредбите од оваа Спогодба ќе ги извршува Мешовит македонско-косовски одбор за соработка во областа на образованието и науката, а чија дејност ќе се регулира со посебен акт.

Член 9

Соработката утврдена со оваа Спогодба ќе се спроведува во согласност со важечките закони и прописи на двете земји, како и според правилата на меѓународните организации, чии членки се Договорните страни. Договорните страни ќе даваат севкупна поддршка за реализација на оваа Спогодба.

Член 10

Договорните страни, согласно важечките закони и прописи стануваат заеднички сопственици на било кој изум, техника, постапка и на други корисни резултати, како и на интелектуалната сопственост, што може да произлезе од активностите на оваа Спогодба.

Врз основа на меѓусебно разбирање, Договорните страни истите можат да ги регистрираат според своите закони за индустриска сопственост.

Што се однесува до авторските права, Договорните страни можат да ги регулираат во согласност со своите закони за авторско право.

Договорните страни не може да достават информација за деловните активности на трето лице, без претходна писмена согласност на другата Договорна страна.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

10. сите други форми на соработка за кои дополнително ќе се договорат Договорните страни.

Член 3

Договорните страни ќе ја интензивираат соработката меѓу образовните установи на Република Македонија и образовните установи на Република Косово, а во таа смисла ќе се грижат за обезбедување услови за образование на службените јазици на двете земји во одредени форми и нивоа, во рамки на државните образовни системи.

Член 4

Договорните страни, во духот на меѓународната пракса и конвенции, ќе го поддржат заемното признавање на свидетелства, дипломи, титули и академски степени, кои ги доделуваат нивните образовни установи.

Член 5

Научници, експерти, универзитетските наставници, раководни структури, стручни кадри и установи на други земји или меѓународни организации, можат да бидат повикани, ако се договорат двете Договорни страни, на сопствен трошок, ако поинаку не е договорено, да учествуваат во активности кои се реализираат во рамки на оваа Спогодба.

Член 6

Секоја Договорна страна ќе ја поддржува соработката на другата Договорна страна за учество во научна или соработка од областа на образованието, под покровителство на трет субјект (Европска Унија, Обединети нации, УНЕСКО како и активности предложени од државите на Централно-европската иницијатива).

Член 7

Договорните страни ќе ја поддржуваат и интензивираат соработката меѓу образовните установи на регионално и на локално ниво.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 11

Сите несогласувања што можат да произлезат од толкувањето и примената на оваа Спогодба, Договорните страни ќе ги решаваат спогодбено, по дипломатски пат.

Член 12

Одредбите од оваа Спогодба можат да се менуваат и дополнуваат само со заемна писмена согласност на Договорните страни.

Член 13

Органи надлежни за спроведување на одредбите на оваа Спогодба се: за Република Македонија – Министерство за образование и наука, а за Република Косово – Министерство за образование, наука и технологија.

Член 14

Оваа Спогодба влегува во сила на денот на приемот на последното писмено известување испратено по дипломатски пат, со кое двете страни заемно се известуваат, дека се исполнети условите за нејзино влегување во сила, во согласност со важечкото законодавство на двете земји.

Оваа Спогодба се склучува за период од пет години. По истекот на овој период, Спогодбата автоматски се продолжува секои пет години, доколку една од страните, по писмен пат, не ја извести другата страна за откажување на Спогодбата, шест месеци пред истекот на рокот на оваа Спогодба.


МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Потпишано во ЗАЛОНА на ден 2 јули 2015 во два оригинални примероци, на македонски, албански и на англиски јазик, при што сите текстови се подеднакво автентични. Во случај на недоразбирања околу толкувањето на одредбите на наведената Спогодба, ќе важи текстот на англиски јазик.

ЗА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



ЗА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА КОСОВО



МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

MARRËVESHJE

NDËRMJET

QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
DHE
QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

PËR BASHKËPUNIM NË LËMINË E ARSIMIT DHE SHKENCËS

Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe Qeveria e Republikës së Kosovës (në tekstin në vazhdim "Palët kontraktuese");

Duke tentuar që ti përforcojnë marrëdhëniet bilaterale ndërmjet dy shteteve, të cilët themelohen në principet e barabarta dhe pozitat e ndërsjellta;

Të udhëhequr nga vullneti dhe nevoja të udhëheqin bashkëpunim produktiv të ndërsjellë në lëmin e arsimit dhe shkencës;

Të bindur se bashkëpunimi ndërkombëtarë në sferën e arsimit dhe shkencës do të shpie deri në përforcimin dhe thellimin e marrëdhënieve, përforcimin e miqësisë dhe mirëkuptimin ndërmjet dy shteteve, arritën marrëveshjen në vazhdim:

Neni 1

Palët kontraktuese në frymën e marrëdhënieve miqësore do ta zhvillojnë dhe ndihmojnë bashkëpunimin arsimorë dhe shkencor mes institucioneve të dy vendeve në bazë të principeve të sovranitetit, pavarësisë, barazisë dhe reciprocitetit, duke përfshirë këtu edhe reciprocitetin financiar, përveç nëse nuk janë janë pajtuar ndryshe.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Neni 2

Në pajtim me qëllimin e kësaj Marrëveshje, Palët kontraktuese do të nxisin dhe ndihmojnë lidhjen e Marrëveshjes për bashkëpunim në mes të institucioneve dhe organizatave të të dy vendeve, në domenin që e përfshinë këtë Marrëveshje.

Në këtë kuptim palët kontraktuese do të nxisin:

1. bashkëpunim në lëmi të ndryshme shkencore, në lëmin e shkencave matematikore dhe natyrore, teknike, bioteknike, medicinale, shkencat shoqërore humane përfshirë edhe këmbimin e ekspertëve dhe punëtorëve shkencorë;
2. punë në projekte të përbashkëta zhvillimore dhe shkencore - hulumtuese;
3. bashkëpunim i përbashkët në projektet multilaterale dhe rajonale;
4. organizimi dhe pjesëmarrja në simpoziume e përbashkëta, kongrese shkencore, konferenca, seminare, kurse dhe tubime tjera;
5. bashkëpunimi ndërmjet Institucioneve të larta arsimore të dy vendeve, ndarjen e bursave, qëndrimin gjatë studimeve, studimet pasuniversitare dhe studimet e doktoraturës, avancimin e kuadrit profesional, këmbimin e kuadrit akademik dhe kuadrit udhëheqës dhe forma tjera të bashkëpunimit ;
6. këmbimin e informacioneve, publikimin e dokumentacioneve shkencore, si dhe shpalljen e rezultateve të hulumtimeve shkencore;
7. këmbimin e përvojave, materialeve informuese dhe didaktike nga lëmia e planifikimit , zhvillimit si dhe çështjet të cilat kanë të bëjnë me organizimin e procesit të të gjitha shkallëve të arsimimit;
8. Pala kontraktuese përkatësisht Republika e Kosovës do të përkrahë mësimin e gjuhës maqedonase në Departamentin e gjuhëve sllave në Universitetin e Prishtinës, me literaturë dhe kuadër arsimorë;
9. këmbimi i literaturës dhe teksteve, materialet arsimore, planet dhe programet mësimore, aktet normative- juridike, këmbimi i kuadrit profesional dhe

10. të gjitha format e bashkëpunimit për të cilët në mënyrë plotësuese do të merren vesh Palët kontraktuese.

Neni 3

Palët kontraktuese do ta intensifikojnë bashkëpunimin ndërmjet institucioneve arsimore në Republikën e Maqedonisë dhe institucionet arsimore të Republikës së Kosovës, kurse në këtë kuptim do të kujdesen për sigurimin e kushteve për arsimimin në gjuhën amtare në forma dhe nivele të caktuara në kornizë të sistemit arsimorë shtetërorë.

Neni 4

Palët kontraktuese në frymën e praktikës dhe konventës ndërkombëtare do të përkrahin njohjen e ndërsjellë të dëftesave, diplomave, titujve dhe shkallëve akademike, të cilët i ndajnë institucionet e tyre arsimore,

Neni 5

Shkencëtarë, ekspertë, mësimdhënësit akademik, strukturat udhëheqëse, kuadri profesionale dhe institucionet e vendeve tjera ose organizatat ndërkombëtare, mund të ftohen, nëse merren vesh të dy palët kontraktuese, me shpenzime personale, përveç nëse nuk janë pajtuar ndryshe, të marrin pjesë në aktivitetet të cilat realizohen në kornizë të kësaj Marrëveshje.

Neni 6

Secila Palë kontraktuese do ta përkrahë bashkëpunimin e Palës tjetër Kontraktuese për pjesëmarrje në bashkëpunimin në lëmin e arsimit, nën mbështetjen e subjektit të tretë (Bashkimit Evropian, Kombet e Bashkuara, UNESCO si dhe aktivitete të propozuara nga shtetet e Iniciativës Qendrore - evropiane).

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Neni 7

Palët kontraktuese do të përkrahin dhe intensifikojnë bashkëpunimin ndërmjet institucioneve arsimore në nivel rajonal dhe lokal.

Neni 8

Me qëllim të zbatimit sa më të suksesshëm të kësaj Marrëveshjes si dhe zgjidhjen e çështjes të cilët mund të dalin nga e njëjta, Palët kontraktuese do të përgatisin programe realizuese.

Të gjitha aktivitetet të cilat janë të lidhura me zbatimin e dispozitave nga kjo Marrëveshje do t'i kryejë Këshilli i përzier maqedonas- kosovarë për bashkëpunim në lëmin e arsimit dhe shkencës, veprimtari e cila do të rregullohet me akt të veçantë.

Neni 9

Bashkëpunimi i caktuar me këtë Marrëveshje do të zbatohet në pajtim me ligjet dhe dispozitat valide të dy vendeve, si dhe sipas rregullave të organizatave ndërkombëtare, anëtare të së cilës janë palët kontraktuese. Palët kontraktuese do të japin përkrahje të përgjithshme për realizimin e kësaj marrëveshje.

Neni 10

Palët Kontraktuese, në pajtim me ligjet dhe dispozitat valide bëhen pronar të përbashkët të çdo shpikje, teknikë, procedura dhe rezultate tjera të dobishme, si dhe të pronës intelektuale të cilët mund të dalin nga aktivitetet e kësaj Marrëveshje.

Në bazë të mirëkuptimit të ndërsjellët, Palët kontraktuese të njëjtat mund t'i regjistrojnë sipas ligjeve të tyre për pronën industriale.

Sa i përket të drejtave të autorit, Palët kontraktuese mund t'i rregullojnë në pajtim me ligjet e veta për të drejtat e autorit.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Palët kontraktuese nuk mund të dorëzojnë informatë për aktivitetet afariste personit të tretë pa pëlqim paraprak me shkrim të palës tjetër.

Neni 11

Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të dalin nga interpretimi dhe zbatimi i kësaj marrëveshje, Palët kontraktuese do t'i zgjidhin nëpërmjet rrugës diplomatike

Neni 12

Dispozitat e kësaj marrëveshje mund të ndryshohen dhe plotësohen vetëm me pajtim me shkrim të ndërsjellët të Palëve kontraktuese.

Neni 13

Organet përgjegjëse për zbatimin e dispozitave të kësaj Marrëveshje janë: për Republikën e Maqedonisë - Ministria e Arsimit dhe Shkencës ndërsa për Republikën e Kosovës - Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë.

Neni 14

Kjo Marrëveshje hyn në fuqi në datën e marrjes së njoftimit të fundit dërguar përmes rrugës diplomatike me ç'rast të dy palët reciprokisht informohen se janë plotësuar kushtet për hyrjen në fuqi të Marrëveshjes, në pajtim me legjislacionin e të dy vendeve.

Kjo Marrëveshje lidhet për një periudhë pesë vjeçare. Pas kalimit të kësaj periudhe, Marrëveshja automatikisht vazhdohet çdo pesë vjet, nëse njëra nga palët në formë të shkruar nuk e

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

informon palën tjetër për anulimin e Marrëveshjes, gjashtë muaj para skadimit të afatit të kësaj Marrëveshje.

Nënshkruar në VLORE më 02.07.2015 në dy ekzemplarë origjinalë, në gjuhën maqedonase, shqipe dhe gjuhën angleze, me ç'rast të dy tekstet janë të njëjtë, autentik. Në raste keqkuptimi lidhur me interpretimin e teksteve, do të vlejë teksti në gjuhën angleze.

PËR QEVERINË E
REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË



PËR QEVERISË E
REPUBLIKËS SË
KOSOVËS



МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO
ON COOPERATION
IN THE FIELD OF EDUCATION AND SCIENCE

The Government of the Republic of Macedonia and the Government of the Republic of Kosovo (hereinafter "Parties");

Striving to strengthen the existing bilateral relations between both countries, based on the principles of equality and mutual benefit

Guided by the desire and need to conduct productive mutual cooperation in education and science;

Convinced that international Cooperation in education and science shall lead to strengthening and deepening the relations between the two countries and that shall further strengthen friendship and understanding between two states, have agreed as follows:

Article 1

Parties, in the spirit of friendly relations, shall develop and support educational and scientific cooperation between institutions of both countries, based on principles of sovereignty, independence, equality and reciprocity, including the financial reciprocity, unless otherwise agreed.

Article 2

In accordance with the purpose of this Agreement, the Parties shall encourage and support the conclusion of agreements on cooperation between institutions and organizations from both countries in the domains included in this Agreement.

In this context the Parties shall encourage:

1. Cooperation in various domains of science, in mathematics, technical, biotechnical, medical, social science and humanities, including exchange of scientific workers experts;
2. Work on joint development and research projects;
3. Cooperation on multilateral and regional projects;
4. Organization and participation in joint symposia, scientific congresses, conferences, seminars, courses and other meetings;
5. Cooperation among higher education institutions of both countries, awarding scholarship, study stay, postgraduate, doctoral studies, training of personnel, exchange of academic teachers and management staff, and other forms of cooperation;
6. Exchange of information, publications and scientific documentation and publication of results of scientific research;
7. Exchange of experiences, information and teaching materials in the field of planning, development and issues concerning the organization of the process at all levels of education;
8. The Republic of Kosovo will support the teaching of the Macedonian language in Department of Slavic languages at the University of Pristina, Literature and Education staff;

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

9. Exchange of literature and texts ,educational materials, teaching programs and plans, normative-legal acts, exchange of experts and
10. All other forms of cooperation that the Parties would further agree to.

Article 3

The contracting Parties shall intensify cooperation between educational institutions of the Republic of Macedonia and the educational institutions of the Republic of Kosovo, and in that regard will provide conditions for education in their official languages of both countries in certain forms and levels within their public educational systems.

Article 4

The Contracting Parties in the spirit of International law and conventions shall support mutual recognition of the certificates, diplomas, titles and academic degrees, which assign their educational institutions.

Article 5

Scientists, experts, university teachers, managerial structures, professionals and institutions from third countries or international organizations may be invited, if both Parties agree, at their own expense, unless otherwise agreed, may be invited to participate in activities carried out under this Agreement.

Article 6

Each Party shall support the other Party participation in scientific and educational cooperation, under the auspices of a third entity (The European Union, United Nations, UNESCO) and the activities proposed by the members of Central European Initiative.

Article 7

The Contracting Parties shall support and intensify cooperation between educational institutions at regional and local level.

Article 8

In order to successfully implement this Agreement and resolve disputes that may arise from it, the Contracting parties shall develop executive programs.

All activities associated with implementation of the provisions of this Agreement shall be preformed by the Macedonia-Kosovo Joint Committee on Cooperation in Education and Science, and whose activities shall be s regulated by separate Statute.

Article 9

Cooperation established by this Agreement shall be implemented pursuant to the applicable laws and regulations of both countries, and under the rules of international organizations, whose members are contracting Parties. The Contracting Parties shall provide full support to the implementation of this Agreement.

Article 10

In the accordance with applicable laws and regulations Contracting parties acquire joint ownership of any invention, technique, procedure and other useful results and are entitled to any intellectual property which may result from the activities of Agreement.

Based on the mutual understanding the Contracting parties may register these rights in accordance with the national laws pertaining to industrial property.

The Contracting Parties may regulate their copyrights in accordance with the National Copyrights Law.

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

The Contracting Parties are not allowed to submit any information pertaining to business activates to a third party without prior written consent of other Contracting Party.

Article 11

All disputes that may arise from the interpretation and application of this Agreement, the Parties shall resolve amicably, through diplomatic channels.

Article 12

The provisions of this Agreement may be amended only mutual written agreement of the Parties.

Article 13

Authorities responsible for implementing the provisions of this Agreement are: in the Republic of Macedonia –Ministry of Education and Science and in the Republic of Kosovo- Ministry of Education, Science and Technology.

Article 14

This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last notification sent through diplomatic channels, by which both parties shall mutually inform each other that the conditions for its entry into force are fulfilled, in accordance with the applicable legislation of both countries.

This Agreement shall be concluded for a period of five years. After this period the Agreement shall be automatically renewed for the next period of five years, unless one of the parties, in writing, shall notify the other party for waiver of the Agreement six months before the expiry of this Agreement

Signed in VLORE on 2 JULY 2015 in two original copies in Macedonian, Albanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of disputes over the interpretation of the provisions of this Agreement, the English version shall be considered valid.

FOR THE
GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF MACEDONIA



FOR THE
GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF KOSOVO



МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Член 3

Министерството за образование и наука се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се грижи за извршување на Спогодбата од членот 1 од овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR BASHKËPUNIM NË SFERËN E ARSIMIT DHE SHKENCËS

Neni 1

Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për bashkëpunim në sferën e arsimit dhe shkencës, e lidhur në Vlorë, Republika e Shqipërisë më 2 korrik 2015.

Neni 2

Marrëveshja nga neni 1 i këtij ligji në origjinal në gjuhën maqedonase, shqipe dhe angleze, është si vijon:

Neni 3

Ministria e Arsimit dhe Shkencës caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do të kujdeset për zbatimin e Marrëveshjes nga neni 1 i këtij ligji.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016006